

Службен весник

на Република Македонија

Број 147

23 ноември 2012, петок

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3510. Уредба за знамињата на единиците на Армијата на Република Македонија	4	3517. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија	14
3511. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ - Скопје	12	3518. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за надворешни работи	14
3512. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија	12	3519. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони	14
3513. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за финансии	12	3520. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија	15
3514. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство	13	3521. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Јавното претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија	15
3515. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за животна средина и просторно планирање	13	3522. Одлука за давање согласност на Тарифникот за дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за користење и увид во податоците од Геодетско - катастарскиот информационален систем	15
3516. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за економија	13		

	Стр.		Стр.
3523. Одлука за дополнување на Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност	16	3538. Одлука за престанок и за давање на времено користење движни ствари на Националната установа Центар за култура Браќа Миладиновци - Струга.....	21
3524. Одлука за висината и начинот на плаќање на надоместокот на трошоците за испитување и жигосување на предмети од скапоцени метали	16	3539. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движните ствари на Националната установа Центар за култура Бели Мугри - Кочани.....	22
3525. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Аеродром.....	18	3540. Одлука за престанок и за давање на времено користење движни ствари на Националната установа Центар за култура Ацо Горчев - Неготино.....	22
3526. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2013 година	18	3541. Одлука за престанок и за давање на времено користење движни ствари на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев - Куманово.....	22
3527. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работење на ЈП ХС „Злетовица“ - Пробиштип за 2011 година.....	18	3542. Одлука за престанок и за давање на времено користење движни ствари на Националната установа Центар за култура АСНОМ - Гостивар..	23
3528. Одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за општина Центар Жупа.....	18	3543. Одлука за престанок и за давање на времено користење движни ствари на Националната установа Центар за култура Григор Прличев - Охрид	23
3529. Одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за општина Богданци	18	3544. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа – Здравствен дом Скопје.....	23
3530. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на локална Урбанистичка планска документација за изградба на објекти за спорт и рекреација со придружни содржини КО Петралица, општина Ранковце.....	19	3545. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа – Здравствен дом Кратово.....	26
3531. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на АД Електрани на Македонија.....	19	3546. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа – Здравствен дом Прилеп	26
3532. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Министерството за информатичко општество и администрација - Државен управен инспекторат.....	20	3547. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа – Здравствен дом Берово.....	27
3533. Одлука за престанок на користењето на недвижна ствар на Министерството за одбрана	20	3548. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа – Здравствен дом Битола	28
3534. Одлука за престанување на важење на Одлуката за давање на градежно земјиште на трајно користење на општина Гази Баба, без надомест	20	3549. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа – Здравствен дом Дебар	29
3535. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на ЈП Македонски шуми	20	3550. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа – Здравствен дом Делчево.....	29
3536. Одлука за престанок и за давање на времено користење движни ствари на Националната установа Центар за култура - Крива Паланка	21	3551. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа – Здравствен дом Демир Хисар.....	30
3537. Одлука за престанок и за давање на времено користење движни ствари на Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров - Делчево	21	3552. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа – Здравствен дом Гевгелија ...	30
		3553. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа – Здравствен дом Гостивар....	31

	Стр.		Стр.
3554. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа – Здравствен дом Кавадарци ...	32	3569. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа – Здравствен дом Струга	41
3555. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа – Здравствен дом Кичево	32	3570. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа – Здравствен дом Струмица	42
3556. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа – Здравствен дом Кочани	33	3571. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа – Здравствен дом Свети Николе	43
3557. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа – Здравствен дом Крива Паланка	34	3572. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа – Здравствен дом Валаново ..	43
3558. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа – Здравствен дом Крушево	34	3573. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа – Здравствен дом Вевчани	44
3559. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа – Здравствен дом Куманово...	35	3574. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа – Здравствен дом Винаца	45
3560. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа – Здравствен дом Македонски Брод	36	3575. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа – Здравствен дом Тетово	45
3561. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа – Здравствен дом Неготино	36	3576. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа – Здравствен дом Велес	46
3562. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа – Здравствен дом Охрид	37	3577. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа – Здравствен дом Делчево-Поздравица (Македонска Каменица) ...	47
3563. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа – Здравствен дом Пехчево	37	3578. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа завод заштита на спомениците на културата и музеј – Охрид	48
3564. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа – Здравствен дом Радовиш	38	3579. Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Меѓуресорско тело за човекови права.....	48
3565. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа – Здравствен дом Ресен	39	3580. Решение за определување на составот на Меѓуресорско тело за човекови права.....	48
3566. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа – Здравствен дом Пробиштип ..	39	3581. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП „Стрежево“ - Битола	49
3567. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа – Здравствен дом Ростуше.....	40	3582. Решение за именување директор на КПУ Затвор Куманово со Отворено одделение во Крива Паланка	49
3568. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа – Здравствен дом Штип	40	3583. Решение за разрешување од функцијата државен секретар во Министерството за правда.....	49
		3584. Решение за именување државен секретар во Министерството за правда.....	49
		3585. Исправка на Уредбата за мрежата на здравствени установи.....	50
		Огласен дел.....	1-80

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3510.

Прз основа на член 45 став 4 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), претседателот на Република Македонија, донесе

УРЕДБА ЗА ЗНАМИЊАТА НА ЕДИНИЦИТЕ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа уредба се пропишуваат знамињата на единиците на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: воени знамиња).

Воени знамиња имаат Генералштабот на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Генералштабот), потчинетите команди на Генералштабот и единиците на Армијата на Република Македонија во ранг на полк и бригада, баталјон и чета.

Член 2

Воените знамиња се состојат од платно, лента, гајтан и копје.

Воените знамиња имаат навлака.

Член 3

На воените знамиња се става и посебна лента на која се прицврстуваат одликувањата на Генералштабот, потчинетите команди на Генералштабот и единиците на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

II. ИЗГЛЕД НА ВОЕНИТЕ ЗНАМИЊА

Член 4

Платното на воените знамиња на Генералштабот, потчинетите команди на Генералштабот и единиците на Армијата има форма на правоаголник, а во зависност од рангот на единицата е со следните димензии:

- военото знаме на единицата во ранг на Генералштабот, потчинетите команди на Генералштабот и полк-бригада е со должина од 1600 мм и ширина 800 мм,

- военото знаме на единицата во ранг на баталјон е со должина од 1200 мм и ширина 900 мм,

- военото знаме на единицата во ранг на чета-баталјон е со должина од 700 мм и ширина 500 мм.

Платното на воените знамиња е изработено од два слоја свилена ткаенина.

На платното на воените знамиња на крајот на работите на трите слободни страни се нашиени реси.

На воените знамиња на Генералштабот, потчинетите команди на Генералштабот и единиците во ранг полк-бригада ресите се во златно жолта боја, со должина од 50 мм, а на воените знамиња на Генералштабот, потчинетите команди на Генералштабот и единиците во ранг на баталјон и чета ресите се во боја согласно на членот 5 став 3 од оваа уредба со должина од 40 мм.

Платното на воените знамиња на Генералштабот, потчинетите команди на Генералштабот и единиците во ранг полк-бригада од сите четири страни е обрабено со ширит во златно жолта боја широк 10 мм.

Член 5

Платното на воените знамиња на Генералштабот, потчинетите команди на Генералштабот и единиците во ранг на полк и бригада на копнената војска е црвено.

Платното на воените знамиња на единиците во ранг на полк и бригада на военото воздухопловство и противвоздушната одбрана е светло сино.

Бојата на платното, ресите и формацискиот назив на воените знамиња на единиците во ранг на баталјон и чета се дадени во Прегледот на единици, боја на платното, боја на ресите, боја на буквите и броевите на формацискиот назив на воените знамиња на единиците во ранг на баталјон и чета (Прилог бр. 1).

Член 6

На платното на воените знамиња на Генералштабот, потчинетите команди на Генералштабот и единиците во ранг полк-бригада се претставени грбот на Република Македонија, ознаката и нивниот формациски назив.

Грбот на Република Македонија е извезен во горниот агол на двете страни од платното, на 200 мм од горниот раб и работ до копјето, со конец во златно жолта боја, со ширина од 200 мм и должина од 250 мм.

Ознаката на Генералштабот е извезена на другиот горен агол, од двете страни на платното, на 200 мм од горниот и страничниот раб на платното, со конец во златно жолта боја, со дијаметар од 250 мм.

Ознаката на потчинетите команди на Генералштабот е извезена на другиот горен агол, од двете страни на платното, на 200 мм од горниот и страничниот раб на платното, со конец во златно жолта боја, со дијаметар од 250 мм.

Називот на единицата на Армијата е извезен на долната страна на двете страни на платното, во средината, со конец во златно жолта боја, на македонски јазик и кирилско писмо, со букви високи 80 мм.

Член 7

На платното на военото знаме на единицата во ранг на баталјон се претставени ознака на единицата на полк-бригадата на која и припаѓа и ознаката за формацискиот назив на баталјонот.

Ознаката на единицата во ранг на полк-бригада, е извезена на горниот агол на двете страни од платното на растојание од 100 мм од горниот и страничниот раб од страната на копјето, со ширина од 400 мм и должина од 450 мм.

Ознаката на единицата во ранг на баталјон, е испечатена на горниот агол од двете страни од платното на растојание од 100 мм од горниот и страничниот раб на платното, спротивно од страната на копјето, со ширина од 200 мм и должина од 150 мм изработена.

Формацискиот назив на единицата во ранг на баталјон е испечатен на македонски јазик и неговото кирилско писмо, на средишниот дел на двете страни на платното во висина од 100 мм од долниот раб на платното, во боја утврдена во член 5 став 3 од оваа уредба.

Член 8

На платното на военото знаме на единицата во ранг на чета се претставени ознака на единицата во ранг на баталјон на кој му припаѓа единицата во ранг на чета и ознаката и формацискиот назив на единицата во ранг на чета.

Ознаката на единицата во ранг на баталјон, е испечатена на горниот агол на двете страни од платното на растојание од 80 мм од горниот и страничниот раб од страната на копјето со ширина и должина од 180 мм.

Ознаката на единица во ранг на чета е испечатена на горниот агол на двете страни од платното на растојание од 80 мм од горниот раб и 220 мм од страничниот раб од страната на копјето со ширина и должина од 180 мм.

Страната на платното на военото знаме, спротивно од страната на копјето е засечена во форма на рамнокрак триаголник, во димензии од 500 мм во висина и 200 мм хоризонтално кон средишниот дел на знамето.

Формацискиот назив на единицата во ранг на чета, е испечатен на македонски јазик и неговото кирилско писмо на средишниот дел на двете страни на платното, во висина од 80 мм од долниот раб на платното, во боја утврдена во член 5 став 3 од оваа уредба.

Член 9

Лентата на воените знамиња е изработена од дупла свилена ткаенина во боја на платното на военото знаме. Лентата на воените знамиња по должина на страните е обрабена со ширит во златно жолта боја широк 10 мм на чии двата краја се нашиени реси во златно жолта боја долги 30 мм.

Лентата на воените знамиња се зацврстува на вратот од главата на копјето.

Лентата на воените знамиња на „Генералштабот, потчинетите команди на Генералштабот и единиците во ранг на полк-бригада е изработена од два слоја свила, во боја на платното на военото знаме, долга 1200 мм не сметајќи ги ресите, а широка 100 мм. Лентата на едниот крај од двете страни со конец во златно жолта боја е извезено знамето на Република Македонија, а на другиот крај од двете страни од лентата со конец во златно жолта боја е извезена ознаката на единиците.

Лентата на воените знамиња на единиците во ранг на баталјон и чета е долга 800 мм не сметајќи ги ресите а широка е 100 мм. На лентата на едниот крај од двете страни на лентата е испечатено знамето на Република Македонија, а на другиот крај од двете страни од лентата е испечатена ознаката на единицата во ранг на баталјон или чета.

Член 10

Гајтанот со кој е прицврстена лентата на копјето е изработен од конец во златно жолта боја, со пречник од 8 мм.

Гајтанот на краевите завршува со украсни топчиња со пречник од 50 мм и реси долги 30 мм.

Должината на гајтанот е 2.080 мм.

Член 11

Копјето на воените знамиња на Генералштабот, потчинетите команди на Генералштабот и единиците во ранг на полк-бригада, се состои од глава и дршка со оков.

Должината на копјето е 2.500 мм, со пречник од 30 мм.

Главата на копјето се состои од основа, врат, јаболко и шилец. Главата се прицврстува за дршката на копјето со две позлатени жолти навртки.

Главата на копјето е изработена од месинг, обоена со златно жолта боја. Должината на главата е 250 мм.

Дршката на копјето е изработена од суво дабово дрво, обоено и лакирано со светло кафена боја. Дршката е изработена од два еднакви дела кои се составуваат со метална пониклувана спојка со навртување.

Оковот на дршката е изработен од месинг, обоен со златно жолта боја. Должината на оковот е 150 мм. Оковот се прицврстува за долниот дел на дршката, со две позлатени жолти навртки и завршува во форма на конус.

Член 12

Копјето на воените знамиња на единиците во ранг на баталјон и чета се состои од глава и дршка со оков.

Должината на копјето е 2200 мм, со пречник од 40 мм.

Главата се состои од основа, врат и шилец.

Главата на копјето е изработена од месинг, со должина од 200 мм и вдлабнатина од 120 мм за влез на дрвото во конусна форма.

Основата е изработена од месинг, со должина од 200 мм и вдлабнатина од 120 мм за влез на дрвото во конусна форма.

Дршката од копјето е изработена од варено буково дрво, обоено и лакирано со светло кафеава боја.

Оковот на дршката е изработен од месинг со должина од 200 мм и вдлабнатина од 120 мм за влез на дрвото во конусна форма.

Член 13

Навлакмата на воените знамиња е изработена од пресуванa телешка бокс кожа во темно кафена боја.

Член 14

Лентата на која се прицврстуваат одликувањата на Генералштабот, потчинетите команди на Генералштабот и единиците на Армијата е изработена од свилена ткаенина, со боја на платното на военото знаме, долга е 800 мм, а широка 100 мм, обрабена со ширит во златно жолта боја долг 10 мм. Лентата се зацврстува со гајтанот за вратот од главата на копјето при што кај копјето на воените знамиња на единиците во ранг на полк-бригада лентата е зацврстена, под неговото јаболко, правејќи два еднакви по должина краци.

Член 15

Формата, димензиите и составните делови на платното, лентата, гајтанот и копјето на воените знамиња се дадени во Прилог бр. 2 кој е составен дел на оваа уредба.

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 16

Военото знаме на единицата или командата, која со актот за формација на Армијата се укинува или трансформира, се чува во единицата или командата која е нејзин следбеник, а во спротивно се предава на чување во воен музеј.

Член 17

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за знамињата на единиците на Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/00, 106/06 и 106/11).

Член 18

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07- 1963/2
20 ноември 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Прилог бр. 1


ПРЕГЛЕД
на единици, боја на платно, боја на ресите и боја на буквите и броевите на
формацискиот назив на воените знамиња на единиците
во ранг на баталјон и чета

Единица	Боја на платно	Боја на ресите	Боја на буквите и броевите
Специјални единици	трула вишна	жолта	жолта
Ренџерски единици	темно зелена	бела	бела
Воена Полиција	зелена	жолта	жолта
Пешадиски единици	темносина	бела	бела
Тенковски единици	жолта	жолта	темно зелена
Артилериски единици	темно црвена	жолта	жолта
Артилериско ракетни единици за противвоздушна одбрана	небесно сина	златно портокалова	темно сина
Инженериски единици	земјено кафена	жолта	жолта
Единици за врски	портокалова	бела	темно сина
Единици за атомско биолошка и хемиска одбрана	кобалтно сина	златно жолта	златно жолта
Центар за електронско извидување	ориентално сина	сребрено сива	Златно жолта
Воздушно извидувачка и навигациска група	небесно сина	златно портокалова	темно сина
Оперативен центар за воздушно набљудување	небесно сина	златно портокалова	темно сина
Единици за борбено сервисна поддршка	светло сива	бела	темно сина
Транспортна чета	цигла црвена	бела	темно сина
Санитетска служба	виолетова	златно жолта	златно жолта


Прилог бр.2

Форма, димензии и составни делови на платното, лентата, гајтанот и копјето на воените знамиња


Платно на воено знаме
за Генералштабот, потчинетите команди на генералштабот и единици во ранг полк – бригада




Платно на воено знаме
за единица во ранг на баталјон




Платно на воено знаме
на единица во ранг на чета




Лента на воено знаме
за Генералштабот, потчинетите команди на генералштабот и единици во ранг полк – бригада




Лента на воено знаме
на единици во ранг на батаљон и чета




Гајтан на воено знаме




Копје на воено знаме
за Генералштабот, потчинетите команди на генералштабот и единици во ранг полк – бригада



Копје на воено знаме
за единици во ранг на баталјон и чета



Лента на одликувања



**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3511.**

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“, бр. 17/2011 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ДРУШТВОТО ЗА ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ПОВЕКЕНАМЕНСКА САЛА БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ - СКОПЈЕ

Член 1

Во Одлуката за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ - Скопје („Службен весник на Република Македонија“, бр. 69/2012) во членот 1 во став 1 зборовите „вкупна површина 9788 м²“ се заменуваат со зборовите „вкупна површина 9754 м²“.

Во алинејата 6 зборовите „КП 7061 дел 4 Катастарска општина Карпош, со вкупна површина 501 м²“ се заменуваат со зборовите „дел од КП 7061/2 сега нова КП 7061/5 Катастарска општина Карпош, со вкупна површина 509 м²“.

Во алинејата 7 зборовите „КП 328 дел 4 Катастарска општина Карпош со вкупна површина 1745 м²“ се заменуваат со зборовите „идеален дел од КП 26/1771 Катастарска општина Карпош од вкупната површина 1771 м² видно од КП 328/4“, а бројот „4917“ се заменува со бројот „56531“.

Во алинејата 10 зборовите „КП 338, Катастарска општина Карпош со вкупна површина 777 м²“ се заменуваат со зборовите „КП 338/2 Катастарска општина Карпош со вкупна површина 710 м²“, а бројот „4918“ се заменува со бројот „56556“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5214/1
19 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3512.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за транспорт и врски му престанува користењето на движни ствари-брошури (промотивен материјал) „Инвестирај во Македонија“ со вкупен број од 310 примероци и тоа:

- брошура „Инвестирај во Македонија“ - Центри за туризам, спорт и рекреација - 50 примероци;
- брошура „Инвестирај во Македонија“ - Сместувачки капацитети - 50 примероци;
- брошура „Инвестирај во Македонија“ - Етно-селски комплекси - 50 примероци;
- брошура „Инвестирај во Македонија“ - Спа центри - 50 примероци;
- брошура „Инвестирај во Македонија“ - Индустриски и бизнис центри - 50 примероци;
- брошура „Инвестирај во Македонија“ - Објекти за домување - 50 примероци и
- брошура „Инвестирај во Македонија“ - Бензински пумпни станици - 10 примероци.

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија, за потребите на Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија.

Член 3

Министерот за транспорт и врски склучува договор со генералниот секретар на Владата на Република Македонија, со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8112/1
11 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3513.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за транспорт и врски му престанува користењето на движни ствари-брошури (промотивен материјал) „Инвестирај во Македонија“ со вкупен број од 310 примероци и тоа:

- брошура „Инвестирај во Македонија“ - Центри за туризам, спорт и рекреација - 50 примероци;
- брошура „Инвестирај во Македонија“ - Сместувачки капацитети - 50 примероци;
- брошура „Инвестирај во Македонија“ - Етно-селски комплекси - 50 примероци;
- брошура „Инвестирај во Македонија“ - Спа центри - 50 примероци;
- брошура „Инвестирај во Македонија“ - Индустриски и бизнис центри - 50 примероци;
- брошура „Инвестирај во Македонија“ - Објекти за домување - 50 примероци и
- брошура „Инвестирај во Македонија“ - Бензински пумпни станици - 10 примероци.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Министерството за финансии.

Член 3

Министерот за транспорт и врски склучува договор со министерот за финансии, со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8112/2
11 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3514.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за транспорт и врски му престанува користењето на движни ствари-брошури (промотивен материјал) „Инвестирај во Македонија” со вкупен број од 310 примероци и тоа:

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Центри за туризам, спорт и рекреација - 50 примероци;
- брошура „Инвестирај во Македонија” - Сместувачки капацитети - 50 примероци;
- брошура „Инвестирај во Македонија” - Етно-селски комплекси - 50 примероци;
- брошура „Инвестирај во Македонија” - Спа центри - 50 примероци;
- брошура „Инвестирај во Македонија”-Индустриски и бизнис центри - 50 примероци;
- брошура „Инвестирај во Македонија” - Објекти за домување - 50 примероци и
- брошура „Инвестирај во Македонија” - Бензински пумпни станици -10 примероци.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 3

Министерот за транспорт и врски склучува договор со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8112/3
11 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3515.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за транспорт и врски му престанува користењето на движни ствари-брошури (промотивен материјал) „Инвестирај во Македонија” со вкупен број од 310 примероци и тоа:

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Центри за туризам, спорт и рекреација - 50 примероци;
- брошура „Инвестирај во Македонија” - Сместувачки капацитети - 50 примероци;
- брошура „Инвестирај во Македонија” - Етно-селски комплекси - 50 примероци;
- брошура „Инвестирај во Македонија” - Спа центри - 50 примероци;
- брошура „Инвестирај во Македонија”-Индустриски и бизнис центри - 50 примероци;
- брошура „Инвестирај во Македонија” - Објекти за домување - 50 примероци и
- брошура „Инвестирај во Македонија” - Бензински пумпни станици -10 примероци.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Министерството за животна средина и просторно планирање.

Член 3

Министерот за транспорт и врски склучува договор со министерот за животна средина и просторно планирање, со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8112/4
11 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3516.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за транспорт и врски му престанува користењето на движни ствари-брошури (промотивен материјал) „Инвестирај во Македонија” со вкупен број од 470 примероци и тоа:

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Центри за туризам, спорт и рекреација - 75 примероци;
 - брошура „Инвестирај во Македонија” - Сместувачки капацитети - 75 примероци;
 - брошура „Инвестирај во Македонија” - Етно-селски комплекси - 75 примероци;
 - брошура „Инвестирај во Македонија” - Спа центри - 75 примероци;
 - брошура „Инвестирај во Македонија” - Индустриски и бизнис центри - 75 примероци;
 - брошура „Инвестирај во Македонија” - Објекти за домување - 75 примероци и
 - брошура „Инвестирај во Македонија” (Бензински пумпни станици) 20 примероци.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Министерството за економија.

Член 3

Министерот за транспорт и врски склучува договор со министерот за економија, со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.”

Бр. 41-8112/5
11 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

3517.

Врз основа на член 54-а став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11. 2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за транспорт и врски му престанува користењето на движни ствари-брошури (промотивен материјал) „Инвестирај во Македонија” со вкупен број од 310 примероци и тоа:

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Центри за туризам, спорт и рекреација - 50 примероци;
 - брошура „Инвестирај во Македонија” - Сместувачки капацитети - 50 примероци;
 - брошура „Инвестирај во Македонија” - Етно-селски комплекси - 50 примероци;
 - брошура „Инвестирај во Македонија” - Спа центри - 50 примероци;
 - брошура „Инвестирај во Македонија”-Индустриски и бизнис центри - 50 примероци;
 - брошура „Инвестирај во Македонија” - Објекти за домување - 50 примероци и
 - брошура „Инвестирај во Македонија” - Бензински пумпни станици -10 примероци.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.

Член 3

Министерот за транспорт и врски склучува договор со директорот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот, со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.”

Бр. 41-8112/6
11 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

3518.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за транспорт и врски му престанува користењето на движни ствари-брошури (промотивен материјал) „Инвестирај во Македонија” со вкупен број од 2470 примероци и тоа:

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Центри за туризам, спорт и рекреација: 400 примероци;
 - брошура „Инвестирај во Македонија” - Сместувачки капацитети - 400 примероци;
 - брошура „Инвестирај во Македонија” - Етно-селски комплекси - 400 примероци;
 - брошура „Инвестирај во Македонија” - Спа центри - 400 примероци;
 - брошура „Инвестирај во Македонија”- Индустриски и бизнис центри - 400 примероци;
 - брошура „Инвестирај во Македонија” - Објекти за домување - 400 примероци и
 - брошура „Инвестирај во Македонија” - Бензински пумпни станици - 70 примероци.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Министерството за надворешни работи.

Член 3

Министерот за транспорт и врски склучува договор со министерот за надворешни работи, со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.”

Бр. 41-8112/7
11 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

3519.

Врз основа на член 54-а став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за транспорт и врски му престанува користењето на движни ствари-брошури (промотивен материјал) „Инвестирај во Македонија“ со вкупен број од 310 примероци и тоа:

- брошура „Инвестирај во Македонија“ - Центри за туризам, спорт и рекреација - 50 примероци;
- брошура „Инвестирај во Македонија“ - Сместувачки капацитети - 50 примероци;
- брошура „Инвестирај во Македонија“ - Етно-селски комплекси - 50 примероци;
- брошура „Инвестирај во Македонија“ - Спа центри - 50 примероци;
- брошура „Инвестирај во Македонија“ - Индустриски и бизнис центри - 50 примероци;
- брошура „Инвестирај во Македонија“ - Објекти за домување - 50 примероци и
- брошура „Инвестирај во Македонија“ - Бензински пумпни станици - 10 примероци.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Член 3

Министерот за транспорт и врски склучува договор со директорот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8112/8
11 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3520.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за транспорт и врски му престанува користењето на движни ствари-брошури (промотивен материјал) „Инвестирај во Македонија“ со вкупен број од 1090 примероци и тоа:

- брошура „Инвестирај во Македонија“ - Центри за туризам, спорт и рекреација - 175 примероци;
- брошура „Инвестирај во Македонија“ - Сместувачки капацитети - 175 примероци;
- брошура „Инвестирај во Македонија“ - Етно-селски комплекси - 175 примероци;
- брошура „Инвестирај во Македонија“ - Спа центри - 175 примероци;

- брошура „Инвестирај во Македонија“ - Индустриски и бизнис центри - 175 примероци;
- брошура „Инвестирај во Македонија“ - Објекти за домување - 175 примероци и
- брошура „Инвестирај во Македонија“ - Бензински пумпни станици - 40 примероци.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.

Член 3

Министерот за транспорт и врски склучува договор со генералниот секретар на Владата на Република Македонија, со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8112/9
11 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3521.

Врз основа на член 27-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавното претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија му престанува користењето на недвижна ствар – земјиште, сопственост на Република Македонија, кое претставува КП број 492, КО Карпош, со површина од 1989 м², евидентирано во Имотен лист број 4917.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8324/1
19 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3522.

Врз основа на член 38 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“, бр. 40/2008, 158/2010, 17/2011, 51/2011 и 74/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМОСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ И УВИД ВО ПОДАТОЦИТЕ ОД ГЕОДЕТСКО - КАТАСТАРСКИОТ ИНФОРМАЦИОНЕН СИСТЕМ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот за дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за користење и увид во податоците од Геодет-

ско - катастарскиот информативен систем, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, на седницата, одржана на 15.11.2012 година, под бр. 01 - 17529/2 од 15.11.2012 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8333/1
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3523.

Врз основа на член 30 став (3) од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“, бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11 и 135/11) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/06, 116/07, 126/07, 145/08, 41/11 и 150/11) во членот 2 став (1) во точката 7 во табелата по редниот број 7 се додава нов реден број 8 кој гласи:”

8.	9018 90 84 00	- Друго
	*	
		(* Напомена: се применува само за интраутерин систем
		co levonorgestrel)

”

Во точката 10 во табелата по редниот број 37 се додава нов реден број 38 кој гласи:“

38.	3006 91 00 00	
		Средства кои се идентифицираат за стома употреба

”

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8348/1
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3524.

Врз основа на член 22, став 2 од Законот за контрола на предмети од скапоцени метали („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/1995, 22/2007 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

Член 1

Со оваа одлука се пропишува висината и начинот на плаќање на надоместокот на трошоците за испитување (определување степен на финост) и жигосување на предмети од скапоцени метали.

Член 2

Надоместокот на трошоците за испитување и жигосување на предмети од скапоцени метали се пресметуваат во бодови и/или работни часови во зависност од начинот на определување на степенот на финоста на предметите од скапоцени метали.

Вредноста на еден бод изнесува 0,3% од просечната исплатена нето плата по вработен за претходната година, објавено од Државниот завод за статистика на Република Македонија.

Вредноста на еден работен час изнесува 5% од просечната исплатена нето плата по вработен за претходната година, објавено од Државниот завод за статистика на Република Македонија.

Начинот на пресметка на висината на надоместокот на трошоците за испитување и жигосување на предмети од скапоцени метали е даден во Прилог, кој е составен дел од оваа одлука.

Член 3

Надоместокот предвиден со оваа одлука се намалува за 50% ако испитувањето и жигосувањето на предметите од скапоцени метали се врши во работните простории на производителот на предметите од скапоцени метали.

Член 4

Ако предметот од скапоцен метал е составен од делови со различни скапоцени метали, надоместокот се плаќа според вкупната маса на предметот како да е изработен од скапоцен метал чија маса во тој предмет е најмногу застапена.

Ако предметот од скапоцен метал има вграден дел од скапоцен камен, бисер или дел од друга материја која не е метал, надоместокот се плаќа според вкупната маса на тој предмет.

Секој започнат грам маса на секој поединечен предмет од скапоцен метал се смета како цел грам.

Член 5

Надоместокот за квантитативна хемиска анализа се пресметува по работен час и тоа за:

1. испитување на легури од кои се изработуваат предметите од скапоцени метали, како и испитувања на предмети од скапоцени метали;
2. испитување на златни полуфабрикати за забно-протетски предмети;
3. испитување на опрема која служи за испитување на предметите од скапоцени метали и
4. испитување на предмети кои немаат ни најниска финост пропишана со член 7 став 2 од Законот, односно на предмети од скапоцени метали чија финост не одговара на ознаката на финоста на нив, како и за испитување на предмети од нескапоцени метали.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за висината и начинот на плаќање на надоместокот на трошоците за испитување и жигосување на предмети од скапоцени метали („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/92, 57/93, 59/93, 45/94 и 126/07).

Член 7

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8389/1
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

ПРИЛОГ

НАЧИН НА ПРЕСМЕТКА НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

I. НАДОМЕСТОК ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

ПРЕДМЕТИ ОД ЗЛАТО:	БОД	ШИФРА
Со маса до 1 g	0,15 бода/ парче	10011
Со маса од 1 g до 5 g	0,25 бода/ парче	10012
Со маса од 5 g и повеќе	0,1 бод / g	10013
ПРЕДМЕТИ ОД СРЕБРО:	БОД	ШИФРА
Со маса До 5 g	0,1 бод / парче	10021
Со маса од 5 g до 15 g	0,15 бода / парче	10022
Со маса од 15 g и повеќе	0,05 бода / g	10023
ПРЕДМЕТИ ОД ПЛАТИНА:	БОД	ШИФРА
Со маса до 5 g	0,2 бода /парче	10031
Со маса од 5 g и повеќе	0,15 бода / g	10032

II. НАДОМЕСТОК ЗА ХЕМИСКА АНАЛИЗА НА ПРЕДМЕТИ ОД ЗЛАТО И СРЕБРО И ЛЕГУРИ НА ЗЛАТО И СРЕБРО

ХЕМИСКА АНАЛИЗА НА ЗЛАТО И ЛЕГУРИ НА ЗЛАТО СО МЕТОДА НА КУПЕЛАЦИЈА		ШИФРА 10041
Број на проби	Број на работни часови	
2	4	
3	5	
4	6	
5	8	
6	9	
7	10	
8	11	
9	12	
10	13	
ХЕМИСКА АНАЛИЗА НА СРЕБРО И ЛЕГУРИ НА СРЕБРО СО МЕТОДА НА ПОТЕНЦИОМЕТРИСКА ТИТРАЦИЈА		ШИФРА 10042
Број на проби	Број на работни часови	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
10	10	

3525.

Врз основа на член 42, став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Член 1

Со оваа одлука на општина Аеродром се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое претставува:

- дел од КП 43/1, КО Кисела Вода 2, со површина од 11251 м², евидентирано во Имотен лист број 55786 и дел од КП 44/6, КО Кисела Вода 2, со површина од 439 м², евидентирано во Имотен лист број 40083, односно вкупна површина од 11690 м², согласно Извод од Детален урбанистички план за локалитет Јане Сандански – УЕ Г, број 1513/2011, за градежна парцела број 2.2, кое е наменето за изградба на објекти за спорт и рекреација;

- дел од КП 43/1, КО Кисела Вода 2, со површина од 8924 м², евидентирано во Имотен лист број 55786, дел од КП 6767/1, КО Кисела Вода 2, со површина од 571 м², евидентирано во Имотен лист број 48863 и дел од КП 44/6, КО Кисела Вода 2, со површина од 5 м², евидентирано во Имотен лист број 40083, односно вкупна површина од 11256 м², согласно Извод од Детален урбанистички план за локалитет Јане Сандански – УЕ Г, број 984/2012, за градежна парцела број 2.3, кое е наменето за изградба на објекти за спорт и рекреација – тениски терени.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8393/1
11 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3526.

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА 2013 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2013 година, бр.02-6801/1 од 30.10.2012 година, донесена од Управниот одбор на ЈП Службен весник на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.10.2012 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8405/1
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3527.

Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ –ПРОБИШТИП ЗА 2011 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈП ХС „Злетовица“ – Пробиштип за 2011 година, бр. 0201-323/14 од 28.2.2012 година и бр. 0201-1056/9 од 11.7.2012 година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8406/1
19 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3528.

Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА

Член 1

Општината Центар Жупа ќе врши работи за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје согласно исполнетите услови од член 89 од Законот за градежно земјиште.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8430/1
18 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3529.

Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА БОГДАНЦИ****Член 1**

Општината Богданци ќе врши работи за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје, согласно исполнетите услови од член 89 од Законот за градежно земјиште.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8431/1
18 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3530.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11 и 95/12) и член 25 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА СО ПРИДРУЖНИ СОДРЖИНИ КО ПЕТРАЛИЦА, ОПШТИНА РАНКОВЦЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти за спорт и рекреација со придружни содржини КО Петралица, општина Ранковце.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, согласно податоците од геодетскиот елаборат изработен од „ГЕО-МЕТР“ ДОО бр.09-414/1 од 26.06.2012 година ги има следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Имотен лист бр.	Катастарска партиц. бр.	Место наоѓање	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина м ²	Сопственост
Петралица	930	3028	Парцела мала	насекаде	5	11121м ²	Република Македонија-користење ОУ Христијан Тодоровски Карпош
Петралица	395	3089 дел	Парцела мала	насекаде	5	404м ²	Република Македонија-право на управување на ЈП за стопанисување со насади
ВКУПНО						11525м²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8453/1
18 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3531.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“, бр.17/2011 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука на АД Електрани на Македонија се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое претставува дел од КП 6149, КО Богданци-вон гр., со површина од 399 м², дел од КП 6135, КО Богданци –вон гр., со површина од 195 м², дел од КП 3446, КО Богданци –вон гр., со површина од 312 м², дел од КП 3428/2, КО Богданци –вон гр., со површина од 267 м², дел од КП 3659/2, КО Богданци –вон гр., со површина од 128 м², евидентирано во Имотен лист број 535, КП 6148/2, КО Богданци-вон гр., со површина од 766 м², КП 6133/2, КО Богданци –вон гр., со површина од 16 м², КП 6133/3, КО Богданци –вон гр., со површина од 556 м², КП 6136/2, КО Богданци –вон гр., со површина од 137 м², КП 6109/2, КО Богданци –вон гр., со површина од 485 м², КП 6109/3, КО Богданци –вон гр., со површина од 617 м², КП 3523/2, КО Богданци –вон гр., со површина од 1701 м², КП 3523/4, КО Богданци –вон гр., со површина од 60 м², КП 3519/2, КО Богданци –вон гр., со површина од 622 м², КП 3239/2, КО Богданци –вон гр., со површина од 468 м², КП 3502/2, КО Богданци –вон гр., со површина од 6 м², КП 3442/2, КО Богданци –вон гр., со површина од 3752 м², дел од КП 3442/1, КО Богданци –вон гр., со површина од 34 м², КП 3431/2, КО Богданци –вон гр., со површина од 691 м², КП 3428/4, КО Богданци –вон гр., со површина од 464 м², КП 3428/8, КО Богданци –вон гр., со површина од 263 м², евидентирано во Имотен лист број 2354, КП 6098/2, КО Богданци-вон гр., со површина од 277 м², КП 3533/2, КО Богданци –вон гр., со површина од 253 м², КП 3430/2, КО Богданци –вон гр., со површина од 66 м², КП 3429/2, КО Богданци –вон гр., со површина од 283 м², евидентирано во Имотен лист број 5202, КП 2739/2, КО Богданци-вон гр., со површина од 1561 м², КП 2739/3, КО Богданци-вон гр., со површина од 2211 м², КП 2739/4, КО Богданци-вон гр., со површина од 1771 м², КП 2739/5, КО Богданци-вон гр., со површина од 336 м², КП 2739/6, КО Богданци-вон гр., со површина од 66 м², КП 8155/2, КО Богданци –вон гр., со површина од 81 м², КП 8161/2, КО Богданци –вон гр., со површина од 1571 м², КП 8161/3, КО Богданци –вон гр., со површина од 431 м², КП 8161/6, КО Богданци –вон гр., со површина од 35 м², КП 8161/7, КО Богданци –вон гр., со површина од 20 м², КП 2995/2, КО Богданци –вон гр., со површина од 6348 м², КП 2995/7, КО Богданци –вон гр., со површина од 3 м², КП 3014/2, КО Богданци –вон гр., со површина од 1995 м², КП 3014/3, КО Богданци –вон гр., со површина од 366 м², евидентирано во Имотен лист број 3062, КП 3462/2, КО Богданци-вон гр., со површина од 93 м², КП 3463/2, КО Богданци-вон гр., со површина од 34 м², КП 3524/2, КО Богданци-вон гр., со површина од 26 м², КП 6099/2, КО Богданци-вон гр., со површина од 376 м², КП 6137/2, КО Богданци-вон гр., со површина од 88 м², КП 3658/2, КО Богданци-вон гр., со површина од 4 м², КП 6102/2, КО Богданци-вон гр., со површина од 52м², евидентирано во Имотен лист број 5204, КП 6081/2, КО Богданци-вон гр., со површина од 33 м², КП 8208/2, КО Богданци-вон гр., со површина

од 25 м2, КП 8190/2, КО Богданци-вон гр., со површина од 46 м2, КП 6110/3, КО Богданци-вон гр., со површина од 40 м2, евидентирано во Имотен лист број 807, КП 8160/2, КО Богданци-вон гр., со површина од 24 м2, КП 3427/2, КО Богданци-вон гр., со површина од 104 м2, евидентирано во Имотен лист број 808, КП 3013/2, КО Богданци-вон гр., со површина од 3 м2, евидентирано во Имотен лист број 806, согласно Извод од Проект за инфраструктура до парк за ветерни електрани - Богданци, кое е наменето за изградба на Е – инфраструктурни објекти.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8485/1 11 ноември 2012 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

3532.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА - ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 2.479 литри Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1 на Министерството за информатичко општество и администрација - Државен управен инспекторат.

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат за загревање на подрачните канцеларии на Државниот управен инспекторат кои се наоѓаат во внатрешноста на Република Македонија.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Министерството за информатичко општество и администрација - Државен управен инспекторат.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8498/1 19 ноември 2012 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

3533.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/07 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11. 2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕТО НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижна ствар – земјиште, сопственост на Република Македонија, кое претставува дел од КП број 1770/3, КО Кисела Вода 2, со површина од 242 м2, евидентирано во Имотен лист број 41163.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8563/1 11 ноември 2012 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

3534.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање на градежно земјиште на трајно користење на општина ГАЗИ БАБА без надомест Бр.41-3324/1 од 11 јули 2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 90/12).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8564/1 11 ноември 2012 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

3535.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈП МАКЕДОНСКИ ШУМИ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 125.000 литри Еуродизел БС на ЈП Македонски шуми Скопје.

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на ЈП Македонски шуми Скопје за подготовки за организирање на есенската акција „Ден на дрвото - засади ја својата иднина“.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на ЈП Македонски шуми Скопје.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8607/1 Претседател на Владата
18 ноември 2012 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

3536.

Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А **ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО** **КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИО-** **НАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА** **КРИВА ПАЛАНКА**

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Национална установа Филмски фонд на Република Македонија времено му престанува користењето на движните ствари, со следните технички спецификации:

1. Дигитален кино-проектор, модел: Кристи 103-034108-01 ЛХД700 Фул ХД ДПроектор, со сериски број: 34800590

2. Објектив: Кристи 103-142108-01 1.8-2.3:1 Зум ленс

3. Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-реу ДВД Плеер БДП3380, со сериски број: КХ1А1228956565.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на времено користење од две години на Националната установа Центар за култура - Крива Паланка со надомест во висина од 2% од приходот на кино прикажувачот остварен со продажба на кино билети.

Член 3

Директорот на Националната установа Филмски фонд на Република Македонија склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура - Крива Паланка со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на времено користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8586/1 Претседател на Владата
18 ноември 2012 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

3537.

Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А **ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО** **КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИО-** **НАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА** **НИКОЛА ЈОНКОВ ВАПЦАРОВ - ДЕЛЧЕВО**

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Национална установа Филмски фонд на Република Македонија времено му престанува користењето на движните ствари, со следните технички спецификации:

1. Дигитален кино-проектор, модел: Кристи 103-034108-01 ЛХД700 Фул ХД ДПроектор, со сериски број: 34800567

2. Објектив: Кристи 103-142108-01 1.8-2.3:1 Зум ленс

3. Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-реу ДВД Плеер БДП3380, со сериски број: КХ1А1228956545.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на времено користење од две години на Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров - Делчево со надомест во висина од 2% од приходот на кино прикажувачот остварен со продажба на кино билети.

Член 3

Директорот на Националната установа Филмски фонд на Република Македонија склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров - Делчево со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на времено користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8586/2 Претседател на Владата
18 ноември 2012 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

3538.

Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А **ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО** **КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИО-** **НАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА** **БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ - СТРУГА**

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Национална установа Филмски фонд на Република Македонија времено му престанува користењето на движните ствари, со следните технички спецификации:

1. Дигитален кино-проектор, модел: Кристи 103-034108-01 ЛХД700 Фул ХД ДПроектор, со сериски број: 34800597

2. Објектив: Кристи 103-142108-01 1.8-2.3:1 Зум лeнс

3. Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-реу ДВД Плеер БДП3380, со сериски број: КХ1А1228956572.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на времено користење од две години на Националната установа Центар за култура Браќа Миладиновци - Струга со надомест во висина од 2% од приходот на кино прикажувачот остварен со продажба на кино билети.

Член 3

Директорот на Националната установа Филмски фонд на Република Македонија склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура Браќа Миладиновци - Струга со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на времено користење.

Член 4

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8586/3
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3539.

Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИТЕ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА БЕЛИ МУГРИ - КОЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Национална установа Филмски фонд на Република Македонија времено му престанува користењето на движните ствари, со следните технички спецификации:

1. Дигитален кино-проектор, модел: Кристи 103-034108-01 ЛХД700 Фул ХД ДПроектор, со сериски број: 34800587

2. Објектив: Кристи 103-142108-01 1.8-2.3:1 Зум лeнс

3. Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-реу ДВД Плеер БДП3380, со сериски број: КХ1А1228956515.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на времено користење од две години на Националната установа Центар за култура Бели Мугри - Кочани со надомест во висина од 2% од приходот на кино прикажувачот остварен со продажба на кино билети.

Член 3

Директорот на Националната установа Филмски фонд на Република Македонија склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура Бели Мугри - Кочани со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на времено користење.

Член 4

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8586/4
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3540.

Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА АЦО ГОРЧЕВ - НЕГОТИНО

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Национална установа Филмски фонд на Република Македонија времено му престанува користењето на движните ствари, со следните технички спецификации:

1. Дигитален кино-проектор, модел: Кристи 103-034108-01 ЛХД700 Фул ХД ДПроектор, со сериски број: 34800595

2. Објектив: Кристи 103-142108-01 1.8-2.3:1 Зум лeнс

3. Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-реу ДВД Плеер БДП3380, со сериски број: КХ1А1228956532.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на времено користење од две години на Националната установа Центар за култура Ацо Горчев - Неготино со надомест во висина од 2% од приходот на кино прикажувачот остварен со продажба на кино билети.

Член 3

Директорот на Националната установа Филмски фонд на Република Македонија склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура Ацо Горчев - Неготино со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на времено користење.

Член 4

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8586/5
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3541.

Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 и 35/11) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИО-
НАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА
ТРАЈКО ПРОКОПИЕВ - КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Национална установа Филмски фонд на Република Македонија времено му престанува користењето на движните ствари, со следните технички спецификации:

1. Дигитален кино-проектор модел: Кристи 103-034108-01 ЛХД700 Фул ХД ДПроектор, со сериски број: 34800593

2. Објектив: Кристи 103-142108-01 1.8-2.3:1 Зум ленс

3. Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-реу ДВД Плеер БДП3380, со сериски број: КХ1А1228956544.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на времено користење од две години на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев - Куманово со надомест во висина од 2% од приходот на кино прикажувачот остварен со продажба на кино билети.

Член 3

Директорот на Националната установа Филмски фонд на Република Македонија склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев - Куманово со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на времено користење.

Член 4

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-8586/6
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3542.

Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 и 35/11) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИО-
НАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА
АСНОМ - ГОСТИВАР

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Национална установа Филмски фонд на Република Македонија времено му престанува користењето на движните ствари, со следните технички спецификации:

1. Дигитален кино-проектор, модел: Кристи 103-034108-01 ЛХД700 Фул ХД ДПроектор, со сериски број: 34800534

2. Објектив: Кристи 103-142108-01 1.8-2.3:1 Зум ленс

3. Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-реу ДВД Плеер БДП3380, со сериски број: КХ1А1228956534.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на времено користење од две години на Националната установа Центар за култура АСНОМ – Гостивар, со надомест во висина од 2% од приходот на кино прикажувачот остварен со продажба на кино билети.

Член 3

Директорот на Националната установа Филмски фонд на Република Македонија склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура АСНОМ - Гостивар со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на времено користење.

Член 4

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-8586/7
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3543.

Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 и 35/11) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИО-
НАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА
ГРИГОР ПРИЛИЧЕВ - ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Национална установа Филмски фонд на Република Македонија времено му престанува користењето на движните ствари, со следните технички спецификации:

1. Дигитален кино-проектор модел: Кристи 103-034108-01 ЛХД700 Фул ХД ДПроектор, со сериски број: 34800552

2. Објектив: Кристи 103-142108-01 1.8-2.3:1 Зум ленс

3. Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-реу ДВД Плеер БДП3380, со сериски број: КХ1А1228956564.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на времено користење од две години на Национална установа Центар за култура Григор Прличев - Охрид со надомест во висина од 2% од приходот на кино прикажувачот остварен со продажба на кино билети.

Член 3

Директорот на Националната установа Филмски фонд на Република Македонија склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура Григор Прличев - Охрид со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на времено користење.

Член 4

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-8586/8
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3544.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ
СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министарство за здравство му престанува користењето на движни ствари - амбулантни возила со медицинска опрема и тоа:

1.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY463013
Број на моторот:	C038391
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 см3
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

2.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY463038
Број на моторот:	C037969
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 см3
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

3.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY463065
Број на моторот:	C038377
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 см3
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

4.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY463104
Број на моторот:	C038102
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел

Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 см3
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

5.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY463128
Број на моторот:	C037769
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 см3
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

6.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY463143
Број на моторот:	C037968
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 см3
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

7.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY463151
Број на моторот:	C037731
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 см3
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

8.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY463166
Број на моторот:	C037932
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 см3
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

9.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY463193
Број на моторот:	C037957
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 см3
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

10.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY463198
Број на моторот:	C037724
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 см3
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

11.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSDY468244
Број на моторот:	C043233
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 см3
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

12.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSDY468295
Број на моторот:	C043225
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 см3
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

13.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSDY468347
Број на моторот:	C043238
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 см3
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

14.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY466890
Број на моторот:	C040897
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 см3
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

Секоја од движните ствари од став 1 на овој член е опремена со следната медицинска опрема:

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел КОМПАК 202
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел "LIFEPAK" 15
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - "One Touch" "Select Mini"
Сиден апарат за мерење на крвниот притисок: SPENCER модел VISIO BUMPER
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчиња: SPENCER модел B-LIFE
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот столб: SPENCER модел Nec Loc
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER модел Blue Bag 3
Автоматско склопиво носило: SPENCER модел Cross Twin
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver)
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење, без надомест, на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8679/1
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3545.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движна ствар - амбулантно возило со медицинска опрема и тоа:

1.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY465236
Број на моторот:	C039819
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

Движната ствар од став 1 на овој член е опремена со следната медицинска опрема:

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел КОМПАК 202
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAC” 15
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - “One Touch” “Select Mini”
Сиден апарат за мерење на крвниот притисок: SPENCER модел VISIO BUMPER
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчиња: SPENCER модел B-LIFE
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот столб: SPENCER модел Nec Loc
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER модел Blue Bag 3
Автоматско склопиво носило: SPENCER модел Cross Twin
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver)
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на трајно користење, без надомест, на Јавната здравствена установа -Здравствен дом Кратово.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Кратово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8679/2
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3546.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движни ствари - амбулантни возила со медицинска опрема и тоа:

1.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY467780
Број на моторот:	C041710
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

2.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY467879
Број на моторот:	C041604
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

3.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY467881
Број на моторот:	C038917
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

Секоја од движните ствари од став 1 на овој член е опремена со следната медицинска опрема:

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел КОМПАК 202
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел "LIFEPAK" 15
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - "One Touch" "Select Mini"
Сиден апарат за мерење на крвниот притисок: SPENCER модел VISIO BUMPER
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчиња: SPENCER модел B-LIFE
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот столб: SPENCER модел Nec Loc
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER модел Blue Bag 3
Автоматско склопиво носило: SPENCER модел Cross Twin
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver)
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење, без надомест, на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Прилеп.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8679/3
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3547.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движна ствар - амбулантно возило со медицинска опрема, и тоа:

1.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY463375
Број на моторот:	C038050
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

Движната ствар од став 1 на овој член е опремена со следната медицинска опрема:

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел КОМПАК 202
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел "LIFEPAK" 15
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - "One Touch" "Select Mini"
Сиден апарат за мерење на крвниот притисок: SPENCER модел VISIO BUMPER
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчиња: SPENCER модел B-LIFE
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот столб: SPENCER модел Nec Loc
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER модел Blue Bag 3
Автоматско склопиво носило: SPENCER модел Cross Twin
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver)
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на трајно користење, без надомест, на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Берово.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Берово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8679/4
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3548.

Брз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ
БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движни ствари - амбулантни возила со медицинска опрема и тоа:

1.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY466946
Број на моторот:	C039656
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

2.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY467068
Број на моторот:	C041042
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

3.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY467086
Број на моторот:	C041281
Тип на возило:	Амбулантно возило

Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

4.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY467091
Број на моторот:	C041276
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

Секоја од движните ствари од став 1 на овој член е опремена со следната медицинска опрема:

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел КОМПАК 202
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK” 15
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - “One Touch” “Select Mini”
Сиден апарат за мерење на крвниот притисок: SPENCER модел VISIO BUMPER
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчиња: SPENCER модел B-LIFE
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот столб: SPENCER модел Nec Loc
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER модел Blue Bag 3
Автоматско склопиво носило: SPENCER модел Cross Twin
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver)
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење, без надомест, на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Битола.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8679/5
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3549.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕБАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движна ствар - амбулантно возило со медицинска опрема и тоа:

1.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSY468132
Број на моторот:	C041140
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

Движната ствар од став 1 на овој член е опремена со следната медицинска опрема:

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел КОМПАК 202
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK” 15
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - “One Touch” “Select Mini”
Сиден апарат за мерење на крвниот притисок: SPENCER модел VISIO BUMPER
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчиња: SPENCER модел B-LIFE
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот столб: SPENCER модел Nec Loc
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER модел Blue Bag 3
Автоматско склопиво носило: SPENCER модел Cross Twin
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver)
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на трајно користење, без надомест, на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Дебар.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Дебар, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8679/6
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

3550.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕЛЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движна ствар - амбулантно возило со медицинска опрема и тоа:

1.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY463253
Број на моторот:	C038321
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

Движната ствар од став 1 на овој член е опремена со следната медицинска опрема:

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел КОМПАК 202
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK” 15
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - “One Touch” “Select Mini”
Сиден апарат за мерење на крвниот притисок: SPENCER модел VISIO BUMPER
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчиња: SPENCER модел B-LIFE
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот столб: SPENCER модел Nec Loc
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER модел Blue Bag 3
Автоматско склопиво носило: SPENCER модел Cross Twin
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver)
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на трајно користење, без надомест, на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Делчево.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Делчево, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8679/7
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3551.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕМИР ХИСАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движна ствар - амбулантно возило со медицинска опрема и тоа:

1.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY465312
Број на моторот:	C040221
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

Движната ствар од став 1 на овој член е опремена со следната медицинска опрема:

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел КОМПАК 202
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK” 15
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - “One Touch” “Select Mini”
Сиден апарат за мерење на крвниот притисок: SPENCER модел VISIO BUMPER
Преносен систем за кислородна поддршка: SPENCER
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчиња: SPENCER модел B-LIFE

Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот столб: SPENCER модел Nec Loc
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER модел Blue Bag 3
Автоматско склопиво носило: SPENCER модел Cross Twin
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver)
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на трајно користење, без надомест, на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Демир Хисар.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Демир Хисар, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8679/8
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3552.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГЕВГЕЛИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движни ствари - амбулантни возила со медицинска опрема и тоа:

1.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY466926
Број на моторот:	C035247
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

2.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY466941
Број на моторот:	C041467
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm3
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

Секоја од движните ствари од став 1 на овој член е опремена со следната медицинска опрема:

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел КОМПАК 202
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел "LIFEPAC" 15
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - "One Touch" "Select Mini"
Сиден апарат за мерење на крвниот притисок: SPENCER модел VISIO BUMPER
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчиња: SPENCER модел B-LIFE
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот столб: SPENCER модел Nec Loc
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER модел Blue Bag 3
Автоматско склопиво носило: SPENCER модел Cross Twin
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver)
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење, без надомест, на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Гевгелија.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Гевгелија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8679/9
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3553.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движни ствари - амбулантни возила со медицинска опрема и тоа:

1.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY464187
Број на моторот:	C038898
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm3
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

2.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY464228
Број на моторот:	C037522
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm3
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

Секоја од движните ствари од став 1 на овој член е опремена со следната медицинска опрема:

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел КОМПАК 202
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел "LIFEPAC" 15
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - "One Touch" "Select Mini"
Сиден апарат за мерење на крвниот притисок: SPENCER модел VISIO BUMPER
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчиња: SPENCER модел B-LIFE
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот столб: SPENCER модел Nec Loc
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER модел Blue Bag 3
Автоматско склопиво носило: SPENCER модел Cross Twin
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver)
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење, без надомест, на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Гостивар.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Гостивар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8679/10
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3554.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движни ствари - амбулантни возила со медицинска опрема, и тоа:

1.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY465263
Број на моторот:	C040383
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

2.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY465270
Број на моторот:	C041007
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

Секоја од движните ствари од став 1 на овој член е опремена со следната медицинска опрема :

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел КОМПАК 202
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK” 15
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - “One Touch” “Select Mini”
Сиден апарат за мерење на крвниот притисок: SPENCER модел VISIO BUMPER
Преносен систем за кислородна поддршка: SPENCER
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчиња: SPENCER модел B-LIFE
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот столб: SPENCER модел Nec Loc
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER модел Blue Bag 3
Автоматско склопиво носило: SPENCER модел Cross Twin
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver)
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење, без надомест, на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Кавадарци.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Кавадарци, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8679/11
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3555.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движна ствар - амбулантно возило со медицинска опрема, и тоа:

1.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSY468177
Број на моторот:	C043178
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm3
Сила на агрегатот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

Движната ствар од став 1 на овој член е опремена со следната медицинска опрема:

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел КОМПАК 202
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел "LIFEPAC" 15
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - "One Touch" "Select Mini"
Сиден апарат за мерење на крвниот притисок: SPENCER модел VISIO BUMPER
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчиња: SPENCER модел B-LIFE
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот столб: SPENCER модел Nec Loc
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER модел Blue Bag 3
Автоматско склопиво носило: SPENCER модел Cross Twin
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver)
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на трајно користење, без надомест, на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Кичево.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Кичево, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8679/12
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3556.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ КОЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движни ствари - амбулантни возила со медицинска опрема, и тоа:

1.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY465410
Број на моторот:	C039906
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm3
Сила на агрегатот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

2.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY466582
Број на моторот:	C041242
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm3
Сила на агрегатот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

Секоја од движните ствари од став 1 на овој член е опремена со следната медицинска опрема:

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел КОМПАК 202
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел "LIFEPAC" 15
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - "One Touch" "Select Mini"
Сиден апарат за мерење на крвниот притисок: SPENCER модел VISIO BUMPER
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчиња: SPENCER модел B-LIFE
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот столб: SPENCER модел Nec Loc
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER модел Blue Bag 3
Автоматско склопиво носило: SPENCER модел Cross Twin
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver)
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење, без надомест, на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Кочани.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Кочани, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8679/13
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3557.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движна ствар - амбулантно возило со медицинска опрема, и тоа:

1.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY466696
Број на моторот:	C039292
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

Движната ствар од став 1 на овој член е опремена со следната медицинска опрема:

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел КОМПАК 202
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK” 15
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - “One Touch” “Select Mini”
Сиден апарат за мерење на крвниот притисок: SPENCER модел VISIO BUMPER
Преносен систем за кислородна поддршка: SPENCER
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчиња: SPENCER модел B-LIFE

Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот столб: SPENCER модел Nec Loc
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER модел Blue Bag 3
Автоматско склопиво носило: SPENCER модел Cross Twin
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver)
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на трајно користење, без надомест, на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Крива Паланка.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Крива Паланка, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8679/14
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3558.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движна ствар - амбулантно возило со медицинска опрема, и тоа:

1.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSDY468061
Број на моторот:	C040719
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

Движната ствар од став 1 на овој член е опремена со следната медицинска опрема:

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел КОМПАК 202
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел "LIFEPAK" 15
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - "One Touch" "Select Mini"
Сиден апарат за мерење на крвниот притисок: SPENCER модел VISIO BUMPER
Преносен систем за кислородна поддршка: SPENCER
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчиња: SPENCER модел B-LIFE
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот столб: SPENCER модел Nec Loc
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER модел Blue Bag 3
Автоматско склопиво носило: SPENCER модел Cross Twin
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver)
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на трајно користење, без надомест, на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Крушево.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Крушево, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8679/15
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3559.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движни ствари - амбулантни возила со медицинска опрема, и тоа:

1.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY464023

Број на моторот:	C038859
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 см3
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

2.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY464037
Број на моторот:	C038914
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 см3
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

3.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY464045
Број на моторот:	C038861
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 см3
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

Секоја од движните ствари од став 1 на овој член е опремена со следната медицинска опрема:

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел КОМПАК 202
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел "LIFEPAK" 15
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - "One Touch" "Select Mini"
Сиден апарат за мерење на крвниот притисок: SPENCER модел VISIO BUMPER
Преносен систем за кислородна поддршка: SPENCER
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчиња: SPENCER модел B-LIFE
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот столб: SPENCER модел Nec Loc
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER модел Blue Bag 3
Автоматско склопиво носило: SPENCER модел Cross Twin
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver)
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење, без надомест, на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Куманово.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Куманово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8679/16
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3560.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА- ЗДРАВСТВЕН
ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движна ствар - амбулантно возило со медицинска опрема, и тоа:

1.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSY468105
Број на моторот:	C038951
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

Движната ствар од став 1 на овој член е опремена со следната медицинска опрема:

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел КОМПАК 202
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел "LIFEPAK" 15
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - "One Touch" "Select Mini"
Сиден апарат за мерење на крвниот притисок: SPENCER модел VISIO BUMPER
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчиња: SPENCER модел B-LIFE
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот столб: SPENCER модел Nec Loc
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER модел Blue Bag 3
Автоматско склопиво носило: SPENCER модел Cross Twin

Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver)
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на трајно користење, без надомест, на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Македонски Брод.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Македонски Брод, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8679/17
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3561.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА- ЗДРАВСТВЕН
ДОМ НЕГОТИНО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движна ствар - амбулантно возило со медицинска опрема, и тоа:

1.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY466860
Број на моторот:	C039566
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

Движната ствар од став 1 на овој член е опремена со следната медицинска опрема:

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел КОМПАК 202
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел "LIFEPAK" 15
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - "One Touch" "Select Mini"
Сиден апарат за мерење на крвниот притисок: SPENCER модел VISIO BUMPER

Преносен систем за кислородна поддршка: SPENCER
Балон за вентилација за возрастни, деца и новороденчиња: SPENCER модел B-LIFE
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот столб: SPENCER модел Nec Loc
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER модел Blue Bag 3
Автоматско склопиво носило: SPENCER модел Cross Twin
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver)
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на трајно користење, без надомест, на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Неготино.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Неготино, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8679/18
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3562.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр.8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движни ствари - амбулантни возила со медицинска опрема, и тоа:

1.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY466736
Број на моторот:	C041361
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

2.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY466807
Број на моторот:	C041286
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

Секоја од движните ствари од став 1 на овој член е опремена со следната медицинска опрема:

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел КОМПАК 202
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK” 15
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - “One Touch” “Select Mini”
Сиден апарат за мерење на крвниот притисок: SPENCER модел VISIO BUMPER
Преносен систем за кислородна поддршка: SPENCER
Балон за вентилација за возрастни, деца и новороденчиња: SPENCER модел B-LIFE
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот столб: SPENCER модел Nec Loc
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER модел Blue Bag 3
Автоматско склопиво носило: SPENCER модел Cross Twin
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver)
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење, без надомест, на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Охрид.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8679/19
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3563.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр.8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ
ПЕХЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движна ствар - амбулантно возило со медицинска опрема, и тоа:

1.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY466832
Број на моторот:	C041250
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	EYPO 5

Движната ствар од став 1 на овој член е опремена со следната медицинска опрема :

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел КОМПАК 202
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел "LIFEPAK" 15
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - "One Touch" "Select Mini"
Сиден апарат за мерење на крвниот притисок: SPENCER модел VISIO BUMPER
Преносен систем за кислородна поддршка: SPENCER
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчиња: SPENCER модел B-LIFE
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот столб: SPENCER модел Nec Loc
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER модел Blue Bag 3
Автоматско склопиво носило: SPENCER модел Cross Twin
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver)
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на трајно користење, без надомест, на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Пехчево.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Пехчево, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8679/20
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3564.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр.8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ
РАДОВИШ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движна ствар - амбулантно возило со медицинска опрема, и тоа:

1.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSDY468052
Број на моторот:	C043360
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	EYPO 5

Движната ствар од став 1 на овој член е опремена со следната медицинска опрема:

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел КОМПАК 202
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел "LIFEPAK" 15
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - "One Touch" "Select Mini"
Сиден апарат за мерење на крвниот притисок: SPENCER модел VISIO BUMPER
Преносен систем за кислородна поддршка: SPENCER
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчиња: SPENCER модел B-LIFE
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот столб: SPENCER модел Nec Loc
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER модел Blue Bag 3
Автоматско склопиво носило: SPENCER модел Cross Twin
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver)
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на трајно користење, без надомест, на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Радовиш.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Радовиш, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8679/21
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3565.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движна ствар - амбулантно возило со медицинска опрема, и тоа:

1.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY463361
Број на моторот:	C038239
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

Движната ствар од став 1 на овој член е опремена со следната медицинска опрема :

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел КОМПАК 202
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK” 15
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - “One Touch” “Select Mini”
Сиден апарат за мерење на крвниот притисок: SPENCER модел VISIO BUMPER
Преносен систем за кислородна поддршка: SPENCER
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчиња: SPENCER модел B-LIFE

Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот столб: SPENCER модел Nec Loc
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER модел Blue Bag 3
Автоматско склопиво носило: SPENCER модел Cross Twin
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver)
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на трајно користење, без надомест, на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Ресен.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Ресен, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8679/22
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3566.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движна ствар - амбулантно возило со медицинска опрема и тоа:

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSDY467889
Број на моторот:	C041262
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

Движната ствар од став 1 на овој член е опремена со следната медицинска опрема :

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел КОМПАК 202

Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел "LIFEPAK" 15
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - "One Touch" "Select Mini"
Сиден апарат за мерење на крвниот притисок: SPENCER модел VISIO BUMPER
Преносен систем за кислородна поддршка: SPENCER
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчиња: SPENCER модел B-LIFE
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот столб: SPENCER модел Nec Loc
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER модел Blue Bag 3
Автоматско склопиво носило: SPENCER модел Cross Twin
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver)
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на трајно користење, без надомест, на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Пробиштип.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Пробиштип, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-8679/23
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3567.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ РОСТУШЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движна ствар - амбулантно возило со медицинска опрема, и тоа:

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSDY468040
Број на моторот:	C043155
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел

Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm3
Сила на агрегатот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

Движната ствар од став 1 на овој член е опремена со следната медицинска опрема:

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел КОМПАК 202
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел "LIFEPAK" 15
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - "One Touch" "Select Mini"
Сиден апарат за мерење на крвниот притисок: SPENCER модел VISIO BUMPER
Преносен систем за кислородна поддршка: SPENCER
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчиња: SPENCER модел B-LIFE
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот столб: SPENCER модел Nec Loc
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER модел Blue Bag 3
Автоматско склопиво носило: SPENCER модел Cross Twin
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver)
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на трајно користење, без надомест, на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Ростуше.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Ростуше, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-8679/24
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3568.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движни ствари - амбулантни возила со медицинска опрема, и тоа:

1.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSY467946
Број на моторот:	C041584
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	EYPO 5

2.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSY467977
Број на моторот:	C039011
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	EYPO 5

3.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSY467993
Број на моторот:	C040113
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	EYPO 5

4.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSY468015
Број на моторот:	C041135
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	EYPO 5

Секоја од движните ствари од став 1 на овој член е опремена со следната медицинска опрема:

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел КОМПАК 202

Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел "LIFEPAK" 15
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - "One Touch" "Select Mini"
Сиден апарат за мерење на крвниот притисок: SPENCER модел VISIO BUMPER
Преносен систем за кислородна поддршка: SPENCER
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчиња: SPENCER модел B-LIFE
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот столб: SPENCER модел Nec Loc
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER модел Blue Bag 3
Автоматско склопиво носило: SPENCER модел Cross Twin
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver)
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење, без надомест, на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Штип.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-8679/25
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3569.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движни ствари - амбулантни возила со медицинска опрема, и тоа:

1.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY463425
Број на моторот:	C038072
Тип на возило:	Амбулантно возило

Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

2.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY463458
Број на моторот:	C038618
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

Секоја од движните ствари од став 1 на овој член е опремена со следната медицинска опрема:

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел КОМПАК 202
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел "LIFEPAC" 15
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - "One Touch" "Select Mini"
Сиден апарат за мерење на крвниот притисок: SPENCER модел VISIO BUMPER
Преносен систем за кислородна поддршка: SPENCER
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчиња: SPENCER модел B-LIFE
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот столб: SPENCER модел Nec Loc
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER модел Blue Bag 3
Автоматско склопиво носило: SPENCER модел Cross Twin
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver)
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење, без надомест, на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Струга.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Струга, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-8679/26
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3570.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУМИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движни ствари - амбулантни возила со медицинска опрема, и тоа:

1.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY466894
Број на моторот:	C041246
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

2.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY466897
Број на моторот:	C041414
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

3.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY466903
Број на моторот:	C041351
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

Секоја од движните ствари од став 1 на овој член е опремена со следната медицинска опрема :

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел КОМПАК 202
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел "LIFEPAK" 15
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - "One Touch" "Select Mini"
Сиден апарат за мерење на крвниот притисок: SPENCER модел VISIO BUMPER
Преносен систем за кислородна поддршка: SPENCER
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчиња: SPENCER модел B-LIFE
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот столб: SPENCER модел Nec Loc
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER модел Blue Bag 3
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross Twin
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver)
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење, без надомест, на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Струмица.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Струмица, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8679/27
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3571.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движна ствар - амбулантно возило со медицинска опрема, и тоа:

1.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007

боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSY468047
Број на моторот:	C036882
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 см3
Сила на агрегатот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

Движната ствар од став 1 на овој член е опремена со следната медицинска опрема:

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел КОМПАК 202
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел "LIFEPAK" 15
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - "One Touch" "Select Mini"
Сиден апарат за мерење на крвниот притисок: SPENCER модел VISIO BUMPER
Преносен систем за кислородна поддршка: SPENCER
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчиња: SPENCER модел B-LIFE
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот столб: SPENCER модел Nec Loc
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER модел Blue Bag 3
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross Twin
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver)
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на трајно користење, без надомест, на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Свети Николе.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Свети Николе, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8679/28
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3572.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ БАЛАНДОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движна ствар - амбулантно возило со медицинска опрема, и тоа:

1.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSY467913
Број на моторот:	C041847
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	EYPO 5

Движната ствар од став 1 на овој член е опремена со следната медицинска опрема:

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел КОМПАК 202
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел "LIFEPAK" 15
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - "One Touch" "Select Mini"
Сиден апарат за мерење на крвниот притисок: SPENCER модел VISIO BUMPER
Преносен систем за кислородна поддршка: SPENCER
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчиња: SPENCER модел B-LIFE
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот столб: SPENCER модел Nec Loc
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER модел Blue Bag 3
Автоматско склопиво носило: SPENCER модел Cross Twin
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver)
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на трајно користење, без надомест, на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Валаново.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Валаново, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8679/29
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3573.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движна ствар - амбулантно возило со медицинска опрема, и тоа:

1.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSY467839
Број на моторот:	C040959
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	EYPO 5

Движната ствар од став 1 на овој член е опремена со следната медицинска опрема:

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел КОМПАК 202
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел "LIFEPAK" 15
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - "One Touch" "Select Mini"
Сиден апарат за мерење на крвниот притисок: SPENCER модел VISIO BUMPER
Преносен систем за кислородна поддршка: SPENCER
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчиња: SPENCER модел B-LIFE
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот столб: SPENCER модел Nec Loc
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER модел Blue Bag 3
Автоматско склопиво носило: SPENCER модел Cross Twin
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver)
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на трајно користење, без надомест, на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Вевчани.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Вевчани, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8679/30
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3574.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движна ствар - амбулантно возило со медицинска опрема, и тоа:

1.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSY467884
Број на моторот:	C041840
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

Движната ствар од став 1 на овој член е опремена со следната медицинска опрема:

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел КОМПАК 202
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK” 15
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - “One Touch” “Select Mini”
Сиден апарат за мерење на крвниот притисок: SPENCER модел VISIO BUMPER
Преносен систем за кислородна поддршка: SPENCER
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчиња: SPENCER модел B-LIFE
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот столб: SPENCER модел Nec Loc
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER модел Blue Bag 3
Автоматско склопиво носило: SPENCER модел Cross Twin
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver)
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на трајно користење, без надомест, на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Винаца.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Винаца, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8679/31
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3575.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движни ствари - амбулантни возила со медицинска опрема, и тоа:

1.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY466710
Број на моторот:	C041321
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

2.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY466724
Број на моторот:	C035039
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 cm ³
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

3.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY466730
Број на моторот:	C041196
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала

Зафатнина на агрегатот	1995 см3
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

Секоја од движните ствари од став 1 на овој член е опремена со следната медицинска опрема:

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел КОМПАК 202
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел "LIFEPAK" 15
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - "One Touch" "Select Mini"
Сиден апарат за мерење на крвниот притисок: SPENCER модел VISIO BUMPER
Преносен систем за кислородна поддршка: SPENCER
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчиња: SPENCER модел B-LIFE
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот столб: SPENCER модел Nec Loc
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER модел Blue Bag 3
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross Twin
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver)
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење, без надомест, на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Тетово.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8679/32 Претседател на Владата
18 ноември 2012 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

3576.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движни ствари - амбулантни возила со медицинска опрема, и тоа:

1.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY466621
Број на моторот:	C041222
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 см3
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

2.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY466628
Број на моторот:	C041320
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 см3
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

3.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY466669
Број на моторот:	C041083
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 см3
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

Секоја од движните ствари од став 1 на овој член е опремена со следната медицинска опрема:

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел КОМПАК 202
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел "LIFEPAK" 15
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - "One Touch" "Select Mini"
Сиден апарат за мерење на крвниот притисок: SPENCER модел VISIO BUMPER
Преносен систем за кислородна поддршка: SPENCER
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчиња: SPENCER модел B-LIFE
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот столб: SPENCER модел Nec Loc
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER модел Blue Bag 3
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross Twin
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver)
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење, без надомест, на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Велес.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Велес, со кој се уредуваат правата и обврските за движените ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8679/33 Претседател на Владата
18 ноември 2012 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

3577.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија “ бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН
ДОМ ДЕЛЧЕВО-ПОДРУЖНИЦА
(МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА)

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движна ствар - амбулантно возило со медицинска опрема, и тоа:

1.

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VF1 FLB1DSCY467135
Број на моторот:	C041270
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел

Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 см3
Сила на агрегатотот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

Движната ствар од став 1 на овој член е опремена со следната медицинска опрема:

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел КОМПАК 202
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK“ 15
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - “One Touch” “Select Mini”
Сиден апарат за мерење на крвниот притисок: SPENCER модел VISIO BUMPER
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчиња: SPENCER модел B-LIFE
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот столб: SPENCER модел Nec Loc
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER модел Blue Bag 3
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross Twin
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver)
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на трајно користење, без надомест, на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Делчево-Подружница (Македонска Каменица).

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Делчево-Подружница (Македонска Каменица), со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8679/34
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3578.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр. 08/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ – ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – телескопи, во количина од две (2) парчиња, со следните технички спецификации и тоа:

1. Механички телескоп за набљудување 35х, со механизам за монети, модел М35хСТ со сериски број: HS12-1009 и

2. Механички телескоп за набљудување 50х, со механизам за монети, модел М50хСТ со сериски број: HS12-1010.

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Охрид.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8587/1
18 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3579.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА МЕЃУРЕСОРСКО ТЕЛО ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

Член 1

Во Одлуката за формирање на Меѓуресорското тело за човекови права („Службен весник на Република Македонија” број 55/12), членот 3 се менува и гласи:

1. Меѓуресорското тело е составено од раководител и 12 претставници од следниве институции:

- Министерството за надворешни работи,
- Министерството за правда,
- Министерството за труд и социјална политика,
- Министерството за внатрешни работи,
- Министерството за образование и наука,
- Министерството за здравство,
- Секретаријатот за европски прашања,
- Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор,

- Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи,

- Државниот завод за статистика,
- Дирекцијата за заштита на лични податоци и
- Агенцијата за остварување на правата на заедниците.

2. Надворешни членови на Меѓуресорското тело се претставници на:

- Народниот правобранител на Република Македонија,
- Советот за радиодифузија,
- Комисијата за заштита од дискриминација и
- Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8359/1
19 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3580.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.11.2012 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА МЕЃУРЕСОРСКО ТЕЛО ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

1. За раководител и членови на Меѓуресорското тело за човекови права се определуваат:

- а) за раководител:
 - министерот за надворешни работи
- б) за членови:
 - државниот секретар во Министерството за надворешни работи,
 - државниот секретар во Министерството за правда,
 - државниот секретар во Министерството за труд и социјална политика,
 - државниот секретар во Министерството за внатрешни работи,
 - државниот секретар во Министерството за образование и наука,
 - државниот секретар во Министерството за здравство,

- државниот секретар во Секретаријатот за европски прашања,
- државниот секретар во Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор
- претседателот на Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи,
- директорот на Државниот завод за статистика,
- директорот на Дирекцијата за заштита на лични податоци, и
- директорот на Агенцијата за остварување на правата на заедниците.

в) за надворешни членови:

- заменикот на Народниот правобранител на Република Македонија,
- претседателот на Советот за радиодифузија,
- претседателот на Комисијата за заштита од дискриминација, и
- претседателот на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер.

2. Со денот на влегување во сила на ова решение, престанува да важи Решението за определување на составот на Меѓуресорското тело за човекови права бр. 41-2157/2, објавено во “Службен весник на Република Македонија” број 55/12.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8359/2
19 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3581.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 ноември 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА

1. Иса Ибиш се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие „Стрежево“ – Битола, поради истек на мандатот за кој е именуван.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие „Стрежево“ – Битола, се именува Иса Ибиш.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-8625/1
11 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3582.

Врз основа на член 34, став 1 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006 и 57/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 ноември 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА КПУ ЗАТВОР КУМАНОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО КРИВА ПАЛАНКА

1. За директор на КПУ Затвор Куманово со Отворено одделение во Крива Паланка се именува Соња Цветковска, досегашен в.д. директор на Затворот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-8624/1
11 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3583.

Врз основа на член 36 став 6, а во врска со член 39-а од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 ноември 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

1. Диме Спасов се разрешува од функцијата државен секретар во Министерството за правда, поради заминување на друга функција.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-8856/1
19 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3584.

Врз основа на член 39-а, став 2 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 ноември 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

1. За државен секретар во Министерството за правда се именува Илија Ристовски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-8857/1
19 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3585.

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Уредбата за мрежата на здравствени установи, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.81/2012, направена е техничка грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А
НА УРЕДБАТА ЗА МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ

Табела број 13 се заменува со нова табела:

Здравствена услуга/дејност	Актуелен број на установи
Здравствени установи кои вршат медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување	4
Молекуларна биологија и генетско инженерство	2
Трансфузиона медицина	1
Кардиохирургија	2
Васкуларна хирургија	3
Офтамолшка хирургија	13
ИНФ	7

Делот од Табела број 15 на страница 32, почнувајќи од

БЕРОВО	ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА
--------	-------------------

заклучно на страница 106 со

ШТИП	ПЗУ ОКЛУЗИЈА
------	--------------

се заменува со табелата дадена во прилог.

Делот од Табела број 15 што следи се брише:

БИТОЛА	ДПТУ ЦАЈС
БИТОЛА	БОНИ ОПТИК ДОО
БИТОЛА	БОНИ ОПТИК ДОО
БИТОЛА	О.М.Р. ОРТО
БИТОЛА	АУДИОБМ-МК ДОО
БИТОЛА	ЦЕНТАР ЗА ОРТОТИКА И ПРОТЕТИКА СЛАВЕЈ АД СКОПЈЕ
ВИНИЦА	ДООЕЛ САНДРА
ГОСТИВАР	ДПТУ ОПТИЧКИ СЕРВИС ОПТИКА С-И

[illegible]

СКОПЈЕ	ОЧНА ОПТИКА ГЕТАЛДУС
СКОПЈЕ	ОЧНА ОПТИКА ГЕТАЛДУС
СКОПЈЕ	ОЧНА ОПТИКА ГЕТАЛДУС
СКОПЈЕ	ДПВНТ МЕДИКУС ХЕЛП ДООЕЛ
СКОПЈЕ	ДПВНТ МЕДИКУС ХЕЛП ДООЕЛ
СКОПЈЕ	ДПВНТ МЕДИКУС ХЕЛП ДООЕЛ
СКОПЈЕ	ДПВНТ МЕДИКУС ХЕЛП ДООЕЛ
СКОПЈЕ	ДПВНТ МЕДИКУС ХЕЛП ДООЕЛ
СКОПЈЕ	ДПВНТ МЕДИКУС ХЕЛП ДООЕЛ
СКОПЈЕ	ДПВНТ МЕДИКУС ХЕЛП ДООЕЛ
СКОПЈЕ	ДПВНТ МЕДИКУС ХЕЛП ДООЕЛ
СКОПЈЕ	ДПВНТ МЕДИКУС ХЕЛП ДООЕЛ
СКОПЈЕ	ДПВНТ МЕДИКУС ХЕЛП ДООЕЛ
СКОПЈЕ	ДПВНТ МЕДИКУС ХЕЛП ДООЕЛ
СКОПЈЕ	ДТМУ БАУЕРФЕИНД ДООЕЛ
СКОПЈЕ	АУДИОБМ-МК ДОО
СКОПЈЕ	СЛУХ 1-ИЗВОЗ-УВОЗ ДОО
СКОПЈЕ	ОТО- МЕДИКАЛ ВБЦ ДООЕЛ
СКОПЈЕ	АКУС-МЕДИКУС ДОО
СКОПЈЕ	ТЕМАТ ТОМИСЛАВ ДООЕЛ ИЗВОЗ-УВОЗ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ	ЦЕНТАР ЗА ОРТОТИКА И ПРОТЕТИКА СЛАВЕЈ АД СКОПЈЕ
СКОПЈЕ	ЦЕНТАР ЗА ОРТОТИКА И ПРОТЕТИКА СЛАВЕЈ АД СКОПЈЕ
СКОПЈЕ	ТД ПТУ ОПТИКА АС
СКОПЈЕ	ОРТОПРО ЕТЕР ДОО
СКОПЈЕ	АУДИТИВА ДОО
СТРУМИЦА	АКУС-МЕДИКУС ДОО
СТРУМИЦА	ЦЕНТАР ЗА ОРТОТИКА И ПРОТЕТИКА СЛАВЕЈ АД СКОПЈЕ
СТРУМИЦА	ДПТУ ОПТИКА СФЕРА
ТЕТОВО	ЦЕНТАР ЗА ОРТОТИКА И ПРОТЕТИКА СЛАВЕЈ АД СКОПЈЕ
ТЕТОВО	ДТГМ МИКРОТОНИ ДООЕЛ
ТЕТОВО	ТДП БЕТА-МЕД ДООЕЛ
ТЕТОВО	ДООЕЛ ОКУЛУС
ВЕЛЕС	ОПТИЧАР МАРИЈА
ВЕЛЕС	ДПТУ ТАЦО ДООЕЛ ИЗВОЗ-УВОЗ ВЕЛЕС
ШТИП	ЦЕНТАР ЗА ОРТОТИКА И ПРОТЕТИКА СЛАВЕЈ АД СКОПЈЕ

Во Табелата број 15 на страница 142 по здравствената установа

ШТИП	ЗДРАВСТВЕН ДОМ ШТИП
------	---------------------

се додаваат следните здравствени установи:

СКОПЈЕ	ЈЗУ ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ЖЕЛЕЗАРА
СКОПЈЕ	ЈЗУ ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ
СКОПЈЕ	ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАР
СКОПЈЕ	ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУД
СКОПЈЕ	ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ
СКОПЈЕ	ЈЗУ ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ ГОВОР И ГЛАС СКОПЈЕ
СКОПЈЕ	МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКА И УМЕТНОСТ

Во Табелата број 15 на страница 135 по здравствената установа

СКОПЈЕ	ПЗУ ДЕРМА ЕСТЕТИК
--------	-------------------

се додаваат следните здравствени установи:

КУМАНОВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р ТАСЕВСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ЦЕНТАР ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ОКО
СКОПЈЕ	ПЗУ ОКУЛУС ЕМ
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АКУС МЕДИКУС
ТЕТОВО	ПЗУ ИНТЕРМЕД ХОСПИТАЛ

Во Табелата број 15 на страница 126 по здравствената установа

ШТИП	ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ ШТИП
------	-------------------------

се додаваат следните здравствени установи:

ВЕЛЕС	ПЗУ АПТЕКА ВЕЛ ФАРМ 2 ВЕЛЕС
ВЕЛЕС	ПЗУ АПТЕКА ВЕЛ ФАРМ ВЕЛЕС
ВЕЛЕС	ПЗУ АПТЕКА ЦИТО-ФАРМ 2 ВЕЛЕС
ВИНИЦА	ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА ВИНИЦА
ВИНИЦА	ПЗУ АПТЕКА АРКА ВИНИЦА
ВИНИЦА	ПЗУ АПТЕКА АРКА НОВА ВИНИЦА
ВИНИЦА	ПЗУ АПТЕКА МАКФАРМ ВИНИЦА
ВИНИЦА	ПЗУ АПТЕКА ФАРМА КРИН ВИНИЦА
ГОСТИВАР	ПЗУ АПТЕКА ДИТИ-ФАРМ
ГОСТИВАР	ПЗУ АПТЕКА ПРО-ФАРМ С.ДЕБРЕШЕ ГОСТИВАР
КИЧЕВО	ПЗУ АПТЕКА Б-3 КИЧЕВО
КРУШЕВО	ПЗУ АПТЕКА ЕУРО МЕДИКА КРУШЕВО
КУМАНОВО	ПЗУ АПТЕКА ФЛОАР КУМАНОВО
НЕГОТИНО	ПЗУ АПТЕКА НЕГОТИНО
НЕГОТИНО	ПЗУ АПТЕКА ПЕОНИЈА НЕГОТИНО

ОХРИД	ПЗУ АПТЕКА АНИФАРМ ОХРИД
ОХРИД	ПЗУ АПТЕКА МАЈА ФАРМ ОХРИД
ОХРИД	ПЗУ АПТЕКА ТАЊА ФАРМ ОХРИД
ПРИЛЕП	ПЗУ АПТЕКА ЕДЕЛВАЈС ПРИЛЕП
ПРИЛЕП	ПЗУ АПТЕКА ЕДЕЛВАЈС-Ј ПРИЛЕП
РЕСЕН	ПЗУ АПТЕКА ЕПОХА
СВ.НИКОЛЕ	ПЗУ АПТЕКА ПЛОШТАД ИЛИНДЕН СВ.НИКОЛЕ
СВ.НИКОЛЕ	ПЗУ АПТЕКА АЛЕКСАНДРА ФАРМ
СКОПЈЕ	ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА 4 БИСЕР СКОПЈЕ
СКОПЈЕ	ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА ВОДНО СКОПЈЕ
СКОПЈЕ	ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА ГТЦ
СКОПЈЕ	ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА КАПИШТЕЦ
СКОПЈЕ	ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА ТОБАКО
СКОПЈЕ	ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА ЦЕНТАР СКОПЈЕ
СКОПЈЕ	ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА ЦРНИЧЕ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ	ПЗУ АПТЕКА ГАЛАФАРМ 3
СКОПЈЕ	ПЗУ АПТЕКА МИЛКО ФАРМ
СКОПЈЕ	ПЗУ АПТЕКА НАРИС СКОПЈЕ
СКОПЈЕ	ПЗУ АПТЕКА ХЕРБАЛЕК ФАРМ
СКОПЈЕ	ПЗУ СТУДЕНСКА АПТЕКА СКОПЈЕ
СТРУГА	ПЗУ АПТЕКА ХАМЕМЕЛИС
ТЕТОВО	ПЗУ АПТЕКА БАМИ КОР МЕДИКА
ТЕТОВО	ПЗУ АПТЕКА НАРФАРМ ТЕТОВО
ТЕТОВО	ПЗУ АПТЕКА САНОФАРМ ТЕТОВО
ТЕТОВО	ПЗУ АПТЕКА ЛАОР 1

Прилог.

БЕРОВО	ПЗУ АЛЕКСАНДАР МЕДИКА
БЕРОВО	ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА
БЕРОВО	ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА
БЕРОВО	ПЗУ Д-Р ВЕСНА МАРКОВСКА
БЕРОВО	ПЗУ Д-Р ТАЊА РУНТЕВСКА
БЕРОВО	ПЗУ Д-Р ТАТЈАНА ЗДРАВКОВСКА
БЕРОВО	ПЗУ ДР ВЕСЕЛА И ДР КОЛЕ
БЕРОВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БИОМЕДИКА
БЕРОВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БИОМЕДИКА
БЕРОВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БИОМЕДИКА
БЕРОВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р КАПУШЕВСКИ
БЕРОВО	ПЗУ РУЖА БИОЛАБ
БИТОЛА	ПЗУ ДР СТЕФАНОВСКИ
БИТОЛА	ПЗУ Д-Р СНЕ - ЖАНА
БИТОЛА	ПЗУ ПСИХОМЕДИКА
БИТОЛА	ПЗУ ПСИХОМЕДИКА
БИТОЛА	ПЗУ РЕУМА - МЕДИКА
БИТОЛА	ПЗУ АВЕНА
БИТОЛА	ПЗУ АЛПА МЕДИКУС
БИТОЛА	ПЗУ АМБУЛАНТА 2
БИТОЛА	ПЗУ АМБУЛАНТА 32
БИТОЛА	ПЗУ АМБУЛАНТА 37
БИТОЛА	ПЗУ АМБУЛАНТА БР.11
БИТОЛА	ПЗУ АМБУЛАНТА ЗДРАВЈЕ
БИТОЛА	ПЗУ АС МЕДИКА
БИТОЛА	ПЗУ БИОМЕДИКА
БИТОЛА	ПЗУ ВИЗИО-МЕДИКА
БИТОЛА	ПЗУ ВИТА МЕДИКА
БИТОЛА	ПЗУ ВИТАЛИС-МЕДИКА
БИТОЛА	ПЗУ ВИТАМЕД
БИТОЛА	ПЗУ Г-Г МЕДИКА
БИТОЛА	ПЗУ ГАЛАТЕЈА
БИТОЛА	ПЗУ ГЕРАС
БИТОЛА	ПЗУ ГОЛЕМА БОГОРОДИЦА
БИТОЛА	ПЗУ Д-Р ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА
БИТОЛА	ПЗУ Д-Р ЦЕКОВСКА И Д-Р МОЈСОВСКА
БИТОЛА	ПЗУ Д-Р АНЕТА
БИТОЛА	ПЗУ Д-Р БЛАГИЦА
БИТОЛА	ПЗУ Д-Р ГАЦОВСКА

БИТОЛА	ПЗУ Д-Р ГОРДАНА
БИТОЛА	ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ
БИТОЛА	ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ
БИТОЛА	ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ
БИТОЛА	ПЗУ Д-Р КОСТУРСКИ
БИТОЛА	ПЗУ Д-Р ЛОЗАНОВСКИ
БИТОЛА	ПЗУ Д-Р МИРКА
БИТОЛА	ПЗУ Д-Р МИРЧИЌ И Д-Р ШЕРОВСКА ТРЕТИ РЕОН
БИТОЛА	ПЗУ Д-Р НАДИЦА РАДИВЧЕВА
БИТОЛА	ПЗУ Д-Р ПЕЦО ТАЛЕВСКИ
БИТОЛА	ПЗУ ДИЈАБЕТ - ЦЕНТАР
БИТОЛА	ПЗУ ДР ЈАВОРКА
БИТОЛА	ПЗУ ДР ВАНГЕЛ
БИТОЛА	ПЗУ ДР ВОЈНОВСКА - ДР ДУКОСКА
БИТОЛА	ПЗУ ДР ГОРДАНА
БИТОЛА	ПЗУ ДР ДРАМБЕВА
БИТОЛА	ПЗУ ДР ЗОРИЦА
БИТОЛА	ПЗУ ДР КАРАНЦУЛОВСКИ
БИТОЛА	ПЗУ ДР ЛИДИЈА
БИТОЛА	ПЗУ ДР НЕДАНОВСКА
БИТОЛА	ПЗУ ДР НЕЧЕВСКА
БИТОЛА	ПЗУ ДР СЛОБОДАН
БИТОЛА	ПЗУ ДР ТАТЈАНА
БИТОЛА	ПЗУ ДР ТОРКОВИ
БИТОЛА	ПЗУ ДР ШЕРДЕНКОВСКИ
БИТОЛА	ПЗУ ЗДРАВЈЕ - ТРЕТА РЕОНСКА
БИТОЛА	ПЗУ МЕДИКАЛАЈФ
БИТОЛА	ПЗУ МИА МЕДИКА - 2008
БИТОЛА	ПЗУ МК & РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ
БИТОЛА	ПЗУ МСРД
БИТОЛА	ПЗУ НИКО МЕДИКА
БИТОЛА	ПЗУ НИРВАНА
БИТОЛА	ПЗУ ОРАЛДЕНТ
БИТОЛА	ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р БЕТИ
БИТОЛА	ПЗУ ПОЛИМЕДИКАЛ
БИТОЛА	ПЗУ РОЗАЛИ
БИТОЛА	ПЗУ САНА
БИТОЛА	ПЗУ СВ. ПЕТКА
БИТОЛА	ПЗУ СВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ
БИТОЛА	ПЗУ СТУДЕНТСКА АМБУЛАНТА
БРОД	ПЗУ Д-Р АЦКА

БРОД	ПЗУ Д-Р МИЛОШЕСКИ
БРОД	ПЗУ Д-Р НАУМ Ј. ДЕЈКОСКИ
БРОД	ПЗУ МБ МЕДИКА
БРОД	ПЗУ ТРЕНДМЕДИКА
БРОД	ПЗУ Д-Р ТЕПШИЌ-МЕДИКА
ВАЛАНДОВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДОКТОР ТАШЕВ
ВАЛАНДОВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДОКТОР ТАШЕВ
ВАЛАНДОВО	ПЗУ Д-Р ЈЕЛОВАЦ
ВАЛАНДОВО	ПЗУ Д-Р ДЕМЕРЌИЕВА
ВАЛАНДОВО	ПЗУ Д-Р Х. ПАВЛОВА
ВАЛАНДОВО	ПЗУ НИК-БЕТИ МЕДИКА
ВАЛАНДОВО	ПЗУ НИК-БЕТИ МЕДИКА
ВЕЛЕС	ПЗУ ДР ГОРАН КАТРАНЌИЕВ
ВЕЛЕС	ПЗУ МЕДИКО- АБ
ВЕЛЕС	ПЗУ ПРИМА
ВЕЛЕС	ПЗУ ТРАЈКОВИ
ВЕЛЕС	ПЗУ ФИЛИЗ
ВЕЛЕС	ПЗУ БИОМЕДИКАЛ
ВЕЛЕС	ПЗУ ГУНА МЕДИКА
ВЕЛЕС	ПЗУ Д-Р ДЕМИР
ВЕЛЕС	ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА
ВЕЛЕС	ПЗУ Д-Р НАДИЦА ЦИЛАКОВА
ВЕЛЕС	ПЗУ ДР ЈЕЛЕНА ТРАЈКОВА
ВЕЛЕС	ПЗУ ДР АНГЕЛИНА И ДР НАДА
ВЕЛЕС	ПЗУ ДР АНГЕЛИНА И ДР НАДА
ВЕЛЕС	ПЗУ ДР АНИТА КАТРАНЌИЕВА
ВЕЛЕС	ПЗУ ДР БОЈАН ТОДОРОВСКИ
ВЕЛЕС	ПЗУ ДР МИРЈАНА НАЈДОВСКА И ДР МАРИЈА ЃОШЕВА
ВЕЛЕС	ПЗУ ДР ПАНЧЕ АРСОВ
ВЕЛЕС	ПЗУ ДР ПАНЧЕ АРСОВ
ВЕЛЕС	ПЗУ ДР ПАУЛА МЕДАРОВА
ВЕЛЕС	ПЗУ ДР ТАТЈАНА ДИМИТРИЕВА
ВЕЛЕС	ПЗУ ДР ТРАЈАНКА
ВЕЛЕС	ПЗУ ДР. ЧАУШЕВСКА - ДР. КИЧУКОВ
ВЕЛЕС	ПЗУ ЗДРАВЈЕ
ВЕЛЕС	ПЗУ НЕРАМЕДИКА
ВЕЛЕС	ПЗУ ПАНЧЕ ВАСКОВ
ВЕЛЕС	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО
ВЕЛЕС	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО
ВЕЛЕС	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО
ВЕЛЕС	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВЕЛА МЕДИКА

ВЕЛЕС	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИС МЕДИКА
ВЕЛЕС	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИС МЕДИКА
ВЕЛЕС	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА
ВЕЛЕС	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА
ВЕЛЕС	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА МЕДИКА
ВЕЛЕС	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА МЕДИКА
ВЕЛЕС	ПЗУ ПРИМ. ДР ВЛАДО ХАЌИ НАУМОВ
ВЕЛЕС	ПЗУ ПРИМ. ДР ВЛАДО ХАЌИ НАУМОВ
ВЕЛЕС	ПЗУ ПУЛС
ВЕЛЕС	ПЗУ САНА ВИТА
ВЕЛЕС	ПЗУ САНОМАК
ВЕЛЕС	ПЗУ ФАМИЛИИ
ВЕЛЕС	ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ
ВЕЛЕС	ПЗУ ЦЕН. ЗА ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕКУВАЊЕ
ВИНИЦА	ПЗУ ДР ЉУПЧО ЈАНДРЕВСКИ
ВИНИЦА	ПЗУ Д-Р ЃЕНЕВЕВА ЃЕОРГИЕВА
ВИНИЦА	ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА
ВИНИЦА	ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА ПЕТКОВСКА
ВИНИЦА	ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО
ВИНИЦА	ПЗУ ДР ДИЈАНА
ВИНИЦА	ПЗУ ДР.БЕТИ
ВИНИЦА	ПЗУ ДР.МАРИЈА
ВИНИЦА	ПЗУ МЕДИКА Д-Р ЗОРАН ПЕТРОВ
ВИНИЦА	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА
ВИНИЦА	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА
ВИНИЦА	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА
ВИНИЦА	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА
ВИНИЦА	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ГОЦЕ ТОДОРОВ
ВИНИЦА	ПЗУ СВЕТИ СПАС 2009
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ Д-Р ПОП - ДАМКОВ
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ Д-Р СИЛВАНА КАРАСТОЈАНОВА
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ Д-Р ЦЕКОВ
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ Д-Р БЛАГОЈА СТОЕВ
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ Д-Р ДОЈРАНЛИЕВ
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА ПОПОВА
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ Д-Р МАГДАЛЕНА ГОГОВА
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ Д-Р МИТО ДАГАЛЕВ
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ Д-Р НИКОВ
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ Д-Р ПАНЧЕ МАЗНОВ
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ Д-Р САШКА АВРАМОВА
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ Д-Р САШКО КРЌЕВСКИ

ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ ДЕЈНЕКА
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ ДР ЃОРЃИ БОШЊАЧКИ
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ ДР ВИКТОР МУРЏЕВ
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ ДР ПАНДУРКА В.ЈОВАНОВА
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ГИНЕКА-МЕД
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА СВЕТИ СТЕФАН
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ РИАНА МЕДИКА
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ РОЈАЛ-МЕДИКА 2
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ СТАТУС НГО
ГОСТИВАР	ПЗУ Д-Р ЈЕТМИР КАРИМАНИ
ГОСТИВАР	ПЗУ Д-Р ЈЕТМИР КАРИМАНИ
ГОСТИВАР	ПЗУ ХУМАНА
ГОСТИВАР	ПЗУ ШЕНДЕТИ СН
ГОСТИВАР	ПЗУ АГО-ВИТА
ГОСТИВАР	ПЗУ АРБ-МЕДИКА
ГОСТИВАР	ПЗУ БЕНЕЛУ ИНТЕРНИСТИКА
ГОСТИВАР	ПЗУ БЕО МЕДИКА
ГОСТИВАР	ПЗУ БИО МЕДИКА
ГОСТИВАР	ПЗУ Д-Р АГИМ
ГОСТИВАР	ПЗУ Д-Р АНЕТА
ГОСТИВАР	ПЗУ Д-Р БЕСА
ГОСТИВАР	ПЗУ Д-Р ФАТМИР
ГОСТИВАР	ПЗУ ДИАМЕД
ГОСТИВАР	ПЗУ ДР ЃУРЃА
ГОСТИВАР	ПЗУ ДР БРАНЕ
ГОСТИВАР	ПЗУ ДР ВЕЛЈАНОВСКИ
ГОСТИВАР	ПЗУ ДР ВЕЛО Т.ТАНЕСКИ
ГОСТИВАР	ПЗУ ДР ГАЗИ
ГОСТИВАР	ПЗУ ДР ДУБРАВКА
ГОСТИВАР	ПЗУ ДР ИВИЦА
ГОСТИВАР	ПЗУ ДР ИГОР
ГОСТИВАР	ПЗУ ДР ОМЕР ДУРМИШИ
ГОСТИВАР	ПЗУ ДР ФЕАС ДОКСАНЧЕ
ГОСТИВАР	ПЗУ ДР ХУБУЛХАЈР МУХАМЕД МИТРОВСКИ
ГОСТИВАР	ПЗУ ДР. МИРЈАНА КОСТОВСКА
ГОСТИВАР	ПЗУ ДР. Н. ОСМАНИ
ГОСТИВАР	ПЗУ ЕУРО-МЕДИКА
ГОСТИВАР	ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА
ГОСТИВАР	ПЗУ КАРДИОМЕД ФС
ГОСТИВАР	ПЗУ ЛЕКАСВЕТ

ГОСТИВАР	ПЗУ ЛОКУ
ГОСТИВАР	ПЗУ МЕДИКА
ГОСТИВАР	ПЗУ МЕДИКАЦИЈА ДИ
ГОСТИВАР	ПЗУ МЕДИКО ПРИМА
ГОСТИВАР	ПЗУ МЕДИЦИНЕ
ГОСТИВАР	ПЗУ МЕЛ-МЕДИКА
ГОСТИВАР	ПЗУ МИЛЕНА МЕДИКА
ГОСТИВАР	ПЗУ НЕОМЕД
ГОСТИВАР	ПЗУ НЕОНАТУС
ГОСТИВАР	ПЗУ НОВА МЕДИКА
ГОСТИВАР	ПЗУ ОТОМЕДИКА
ГОСТИВАР	ПЗУ ПОЛИ-МЕДИКА
ГОСТИВАР	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ЛОКУ
ГОСТИВАР	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ЛОКУ
ГОСТИВАР	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА
ГОСТИВАР	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА
ГОСТИВАР	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ЕХОМЕД
ГОСТИВАР	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ЕХОМЕД
ГОСТИВАР	ПЗУ ПРАКСИС
ГОСТИВАР	ПЗУ ПРИМ. ДР Р. БРЕЗОВСКА
ГОСТИВАР	ПЗУ ПРИМА МЕД
ГОСТИВАР	ПЗУ ПРИМА МЕДИКА
ГОСТИВАР	ПЗУ ПУЛС МЕДИКА ДР АРБЕН МИРТО
ГОСТИВАР	ПЗУ РОЈАЛ МЕДИКА
ГОСТИВАР	ПЗУ САНАТРИКС НК
ГОСТИВАР	ПЗУ САРАМЕД
ГОСТИВАР	ПЗУ САТ МЕДИКА
ГОСТИВАР	ПЗУ СИГА МЕДИКА
ГОСТИВАР	ПЗУ СОМИ МЕДИКА
ГОСТИВАР	ПЗУ ТЕ МЕДИКА
ГОСТИВАР	ПЗУ ФАТИ
ГОСТИВАР	ПЗУ ХА-МЕДИКА
ГОСТИВАР	ПЗУ ХАНА
ГОСТИВАР	ПЗУ ХЕ-ИМ МЕДИКА
ГОСТИВАР	ПЗУ ЦАНА МЕДИКАЛ
ДЕБАР	ПЗУ АВИЦЕНА МЕД
ДЕБАР	ПЗУ АЛ-МЕД
ДЕБАР	ПЗУ АЛБА МЕД
ДЕБАР	ПЗУ ГЕНТА-МЕД
ДЕБАР	ПЗУ ИЛКА
ДЕБАР	ПЗУ МЕДИ БЛЕР

ДЕБАР	ПЗУ МЕДИ-САЛ
ДЕБАР	ПЗУ МЕДИНА-МЕД
ДЕБАР	ПЗУ НИЗО-МЕД
ДЕБАР	ПЗУ НОВА-МЕД
ДЕБАР	ПЗУ ПЕДИЈАТРИЈА Д
ДЕБАР	ПЗУ ХЕАРТ - ДИЈАГНОСТИКА
ДЕЛЧЕВО	ПЗУ АКУС МЕДИКА
ДЕЛЧЕВО	ПЗУ ЕЛ-АН МЕДИКА
ДЕЛЧЕВО	ПЗУ ПОЛИКЛ.ДР ДРАГИ ФАМИЛИ МЕДИКА
ДЕЛЧЕВО	ПЗУ АНИМА МЕДИКА
ДЕЛЧЕВО	ПЗУ БОКИ МЕДИКА
ДЕЛЧЕВО	ПЗУ Д-Р АНА
ДЕЛЧЕВО	ПЗУ Д-Р МИЛЕВСКИ
ДЕЛЧЕВО	ПЗУ Д-Р ОЛИВЕРА СИМОВА
ДЕЛЧЕВО	ПЗУ Д-Р САШКО АРСОВ
ДЕЛЧЕВО	ПЗУ Д-Р СЛАВИЦА ВИТА МЕДИКА
ДЕЛЧЕВО	ПЗУ Д-Р СУЗАНА ЦУРЕВА
ДЕЛЧЕВО	ПЗУ ДИЈАГНОСТИКА Н.О.
ДЕЛЧЕВО	ПЗУ ДР ЉУПКА МЕДИКА
ДЕЛЧЕВО	ПЗУ ДР ЉУПКА МЕДИКА
ДЕЛЧЕВО	ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО
ДЕЛЧЕВО	ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО
ДЕЛЧЕВО	ПЗУ МУЛТИ МЕДИКА
ДЕЛЧЕВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДИБ-ХЕЛТ
ДЕЛЧЕВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДИБ-ХЕЛТ
ДЕЛЧЕВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР МИЛКА
ДЕЛЧЕВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР МИЛКА
ДЕЛЧЕВО	ПЗУ ФРОСИ МЕДИКА
ДЕМИР ХИСАР	ПЗУ Д-Р ЈАГОДА ФИЛИПОВСКА
ДЕМИР ХИСАР	ПЗУ Д-Р БЛАГИЦА БОНЧАНСКА
ДЕМИР ХИСАР	ПЗУ Д-Р ОЛГИЦА
ДЕМИР ХИСАР	ПЗУ Д-Р РОЗА
ДЕМИР ХИСАР	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР НАЈДОВСКА
ДЕМИР ХИСАР	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР НАЈДОВСКА
ДЕМИР ХИСАР	ПЗУ СВ ПАНТЕЛЕЈМОН
КАВАДАРЦИ	ПЗУ ЈУВЕНТУС-МЕДИКА
КАВАДАРЦИ	ПЗУ БИО МЕДИКУС
КАВАДАРЦИ	ПЗУ Д-Р АНА МОЈСОВА
КАВАДАРЦИ	ПЗУ ДР ТЕМЕЛКОВ
КАВАДАРЦИ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЦЕЛЗУС
КАВАДАРЦИ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЦЕЛЗУС

КАВАДАРЦИ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЦЕЛЗУС
КАВАДАРЦИ	ПЗУ АГАПЕ МЕДИКА
КАВАДАРЦИ	ПЗУ АЛ МЕДИКА
КАВАДАРЦИ	ПЗУ ВИТА
КАВАДАРЦИ	ПЗУ ВИТАЛИА МЕДИКУС
КАВАДАРЦИ	ПЗУ Д-Р ЈАНЕВ
КАВАДАРЦИ	ПЗУ Д-Р ЧИРКОВ
КАВАДАРЦИ	ПЗУ ДЕРМО МЕДИКУС
КАВАДАРЦИ	ПЗУ ДР ВЕРЧЕ АНГЕЛОВСКА
КАВАДАРЦИ	ПЗУ ДР И.Б-ГЛИГОРОВ
КАВАДАРЦИ	ПЗУ ДР ШЕМОВСКА
КАВАДАРЦИ	ПЗУ ЕМИ-МЕДИКУС
КАВАДАРЦИ	ПЗУ ИНО МЕДИКА
КАВАДАРЦИ	ПЗУ ИНТЕРМЕДИКУС
КАВАДАРЦИ	ПЗУ МАР-МЕДИК
КАВАДАРЦИ	ПЗУ МЕДИКА ПЕЊУШКОВИ
КАВАДАРЦИ	ПЗУ МЕДИКОДЕНТ
КАВАДАРЦИ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКУС 92
КАВАДАРЦИ	ПЗУ ПРИМА МЕД
КАВАДАРЦИ	ПЗУ РИЈА МЕДИКА
КАВАДАРЦИ	ПЗУ СИМБИМЕД
КАВАДАРЦИ	ПЗУ СИТИЦЕМ МЕДИКАЛ
КАВАДАРЦИ	ПЗУ ХЕЛТ МЕДИКУС
КИЧЕВО	ПЗУ СОНЦЕ
КИЧЕВО	ПЗУ УЛТРАМЕД
КИЧЕВО	ПЗУ АВА-МЕД
КИЧЕВО	ПЗУ БЕСА-МЕДИОР
КИЧЕВО	ПЗУ ГЕНТИАНА
КИЧЕВО	ПЗУ ГЕТОАРИ
КИЧЕВО	ПЗУ Д-Р ЃУЛША
КИЧЕВО	ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ
КИЧЕВО	ПЗУ Д-Р ДИЧОСКА
КИЧЕВО	ПЗУ Д-Р ИБРАИМ РАМАДАНИ
КИЧЕВО	ПЗУ Д-Р СТАНКО ТРПЕСКИ
КИЧЕВО	ПЗУ Д-Р ТАСИМ-ДИНИ
КИЧЕВО	ПЗУ ДР ЕРАН АЛИМОВСКИ
КИЧЕВО	ПЗУ ДР РАИМИ
КИЧЕВО	ПЗУ ЕРА МЕДИКА
КИЧЕВО	ПЗУ КИМ-САНТИНА
КИЧЕВО	ПЗУ ЛМ-МЕДИКА
КИЧЕВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА МЕДИКА

КИЧЕВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА МЕДИКА
КИЧЕВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА МЕДИКА
КИЧЕВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА МЕДИКА
КИЧЕВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА МЕДИКА
КИЧЕВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА СУПРА МЕДИКА
КИЧЕВО	ПЗУ ХИПОКРАТ- ХАРИС
КИЧЕВО	ПЗУ ЕРА – МЕДИКА
КИЧЕВО	ПЗУ АФРДИТА – РАЦА
КОЧАНИ	ПЗУ ДИЈАГНОСТИКА М
КОЧАНИ	ПЗУ АНА МЕД
КОЧАНИ	ПЗУ АТАНАСОВИ
КОЧАНИ	ПЗУ Д-Р ЉУПЧО СТАМЕНКОВ
КОЧАНИ	ПЗУ Д-Р АЛЕКСАНДРА ГАЦОВА - МИТЕВА
КОЧАНИ	ПЗУ Д-Р АПОСТОЛОВСКИ
КОЧАНИ	ПЗУ Д-Р ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА
КОЧАНИ	ПЗУ Д-Р ЛИЛЕ
КОЧАНИ	ПЗУ Д-Р МАРИНА
КОЧАНИ	ПЗУ Д-Р НИКОЛИНА ЈОВАНОВА
КОЧАНИ	ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА
КОЧАНИ	ПЗУ ДР ЈОВАНКА АЛЕКСОВА
КОЧАНИ	ПЗУ ДР АЦО ДОНЕВСКИ
КОЧАНИ	ПЗУ ДР ВЛАДКО
КОЧАНИ	ПЗУ ДР ШТЕРЈАНА ИВАНОВА
КОЧАНИ	ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ 1
КОЧАНИ	ПЗУ ЕУРОМЕДИКА 05
КОЧАНИ	ПЗУ ЕХОМЕДИКА
КОЧАНИ	ПЗУ ИН МЕДИКА
КОЧАНИ	ПЗУ ЛЕНЧЕ И ЈАВОРКА
КОЧАНИ	ПЗУ МЕДИ ПЛУС
КОЧАНИ	ПЗУ МЕДИКА-ЕС
КОЧАНИ	ПЗУ МОГИ МЕДИКА
КОЧАНИ	ПЗУ МОГИ МЕДИКА
КОЧАНИ	ПЗУ НИРВАНА
КОЧАНИ	ПЗУ ПРИМА-МЕДИКА
КОЧАНИ	ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р СПАНЧЕВСКИ
КОЧАНИ	ПЗУ ПРОМЕДИКА
КОЧАНИ	ПЗУ САНИ МЕД
КОЧАНИ	ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА
КОЧАНИ	ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА
КРАТОВО	ПЗУ СОЊА – МЕДИКА
КРАТОВО	ПЗУ АНИ-МЕДИКА

КРАТОВО	ПЗУ БЕБИ МЕДИКА
КРАТОВО	ПЗУ БЕБИ МЕДИКА
КРАТОВО	ПЗУ ДР ЛИДИЈА
КРАТОВО	ПЗУ ДР МАГДАЛЕНА БОЈАЦИЕВА
КРАТОВО	ПЗУ ПРО БОНО МЕДИКУС
КРИВА ПАЛАНКА	ПЗУ Д-Р ТОМЧЕ ДОДЕВСКИ
КРИВА ПАЛАНКА	ПЗУ ДР КРСТЕВСКИ
КРИВА ПАЛАНКА	ПЗУ Д-Р ЛЈУПЧО
КРИВА ПАЛАНКА	ПЗУ Д-Р ДИМИТРОВА-СТАНОЈКОВСКА
КРИВА ПАЛАНКА	ПЗУ Д-Р ЖАРКО
КРИВА ПАЛАНКА	ПЗУ Д-Р ИЛЕ СТАМЕНКОВСКИ
КРИВА ПАЛАНКА	ПЗУ Д-Р РОДНА
КРИВА ПАЛАНКА	ПЗУ Д-Р ТОМЧЕ ДОДЕВСКИ
КРИВА ПАЛАНКА	ПЗУ Д-Р ТРАЈКА
КРИВА ПАЛАНКА	ПЗУ Д-Р ТРАЈЧЕ
КРИВА ПАЛАНКА	ПЗУ ДР МАЏОВСКИ
КРИВА ПАЛАНКА	ПЗУ ДР СТОЈНЕ
КРИВА ПАЛАНКА	ПЗУ ДР СТОЈНЕ
КРИВА ПАЛАНКА	ПЗУ ЕВРОМЕДИКА
КРИВА ПАЛАНКА	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА
КРУШЕВО	ПЗУ Д-Р АНА МАРИЈА
КРУШЕВО	ПЗУ Д-Р ЛИДИЈА КАРДУЛА
КРУШЕВО	ПЗУ ДР АЛЕКСАНДАР ПЕТРЕСКИ
КРУШЕВО	ПЗУ ДР ТИНА ТРАЈЧУЛЕСКА
КРУШЕВО	ПЗУ МЕДИКУС Г
КУМАНОВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ
КУМАНОВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ

КУМАНОВО	ПЗУ ЈУГО ФЕР МЕДИКА
КУМАНОВО	ПЗУ ДР АРСЕНКОВА
КУМАНОВО	ПЗУ ДР БОЖО
КУМАНОВО	ПЗУ ДР БОЖО
КУМАНОВО	ПЗУ ДР ЗОРИЦА ЈОВАНОВСКА
КУМАНОВО	ПЗУ КОСМАМЕДИКА
КУМАНОВО	ПЗУ МЕДИКАЦИО Ф
КУМАНОВО	ПЗУ МЕДИКУС Д-Р ДУМУЗЛИСКА
КУМАНОВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ
КУМАНОВО	ПЗУ РИЛИНДИ
КУМАНОВО	ПЗУ АЛМЕДИКА
КУМАНОВО	ПЗУ АЛФА МЕДИКУС
КУМАНОВО	ПЗУ БИЛЈАНА ДЕЈАНОВСКА
КУМАНОВО	ПЗУ ВИТА МЕДИКА ДР ПАВКА
КУМАНОВО	ПЗУ Д-Р ЛЈУБИЦА ТРАЈКОВСКА
КУМАНОВО	ПЗУ Д-Р ЈАХИУ
КУМАНОВО	ПЗУ Д-Р АНИТА АЛЕКСОВА-ВЕЛИЧКОВСКА
КУМАНОВО	ПЗУ Д-Р БАЈРАМ ИМЕРИ
КУМАНОВО	ПЗУ Д-Р БИЉАНА МЛАДЕНОВСКА
КУМАНОВО	ПЗУ Д-Р ПЕНА ПАВЛОВСКА
КУМАНОВО	ПЗУ ДР ЃОШЕ
КУМАНОВО	ПЗУ ДР ЉИЉАНА МАКСИМОВСКА-БЛИЗНАКОВСКА
КУМАНОВО	ПЗУ ДР ЉИЉАНА ТЕОДОСИЕВСКА
КУМАНОВО	ПЗУ ДР ЈЕЛЕНА МИТИЌ
КУМАНОВО	ПЗУ ДР АДВИЈА
КУМАНОВО	ПЗУ ДР БАЈРАМИ
КУМАНОВО	ПЗУ ДР БИЉАНА ШАНДЕВА
КУМАНОВО	ПЗУ ДР БРАНЕ
КУМАНОВО	ПЗУ ДР ВЕРГО
КУМАНОВО	ПЗУ ДР ГИЕВСКА
КУМАНОВО	ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ
КУМАНОВО	ПЗУ ДР ДЕЈАН МАРКОВСКИ
КУМАНОВО	ПЗУ ДР ДЕСАНКА
КУМАНОВО	ПЗУ ДР ДРАГАН
КУМАНОВО	ПЗУ ДР ЗАНА
КУМАНОВО	ПЗУ ДР ЗОРАН ХРИСТОВСКИ
КУМАНОВО	ПЗУ ДР ИЉАЗИ
КУМАНОВО	ПЗУ ДР ИСМАИЛ КУРТИШИ
КУМАНОВО	ПЗУ ДР МАРЈАН ТОШИЌ
КУМАНОВО	ПЗУ ДР МАРИЈА ЈОВАНОВСКА
КУМАНОВО	ПЗУ ДР МИНУРИ

КУМАНОВО	ПЗУ ДР НИКОЛОВСКА СОЊИЦА
КУМАНОВО	ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ
КУМАНОВО	ПЗУ ДР РОЗА ТАШКОВА-ДОДЕВСКА
КУМАНОВО	ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ЈАНЕВИЌ
КУМАНОВО	ПЗУ ДР СЛАЃАНА
КУМАНОВО	ПЗУ ДР СНЕЖАНА МИХАЈЛОВСКА
КУМАНОВО	ПЗУ ДР СТОЈМАНОВСКИ
КУМАНОВО	ПЗУ ДР СУНЧИЦА СТЕФАНОВСКА
КУМАНОВО	ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ
КУМАНОВО	ПЗУ ДР ТЕУТА
КУМАНОВО	ПЗУ ДР ТОМЕ
КУМАНОВО	ПЗУ ДР ФИДАНКА РИЗИНСКА
КУМАНОВО	ПЗУ ДР ФИЛИМЕНА ПЕТКОВСКА
КУМАНОВО	ПЗУ ДР. ГУЛИНАЦ
КУМАНОВО	ПЗУ ДР. ФЛОРИМИ
КУМАНОВО	ПЗУ ЕУРОМЕДИКА – И
КУМАНОВО	ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА
КУМАНОВО	ПЗУ МЕДИ РЕС
КУМАНОВО	ПЗУ МЕДИКАМ
КУМАНОВО	ПЗУ МЕДИКУС РУХ
КУМАНОВО	ПЗУ МУЛТИМЕДИКА
КУМАНОВО	ПЗУ ПАЈТИМИ
КУМАНОВО	ПЗУ ПАВЛОВИЌ СИЛВАНА
КУМАНОВО	ПЗУ ПЕЛУМБ БИТРИ
КУМАНОВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БИО МЕДИКА
КУМАНОВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р МИРЈАНА
КУМАНОВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА
КУМАНОВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА-МЕДИКУС
КУМАНОВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ХЕМОМЕДИКА
КУМАНОВО	ПЗУ ПОЛИМЕДИКА
КУМАНОВО	ПЗУ ПРИМА МЕДИКА
КУМАНОВО	ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ДР. АЛЕКСОСКИ
КУМАНОВО	ПЗУ ПРИМАМЕДИКА
КУМАНОВО	ПЗУ САНИТАС С
КУМАНОВО	ПЗУ УНИ-МЕДИКА
КУМАНОВО	ПЗУ ЦД-МЕДИКУС
НЕГОТИНО	ПЗУ ДР КАТИЦА
НЕГОТИНО	ПЗУ ДР ОЛГИЦА
НЕГОТИНО	ПЗУ ЕМАНУЕЛ
НЕГОТИНО	ПЗУ МЕДИКОР
НЕГОТИНО	ПЗУ ПРИМА МЕДИКА

НЕГОТИНО	ПЗУ ХИПОКРАТ
НЕГОТИНО	ПЗУ ВЕТА
НЕГОТИНО	ПЗУ ГАЛМЕДИКУС
НЕГОТИНО	ПЗУ Д-Р ОЛИВИЈА
НЕГОТИНО	ПЗУ ДР МИРЧЕВ
НЕГОТИНО	ПЗУ ДР ОРДАНКА
НЕГОТИНО	ПЗУ ДР ТОМЕ КОСТАДИНОВ
НЕГОТИНО	ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА
НЕГОТИНО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЖАНА
НЕГОТИНО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЖАНА
НЕГОТИНО	ПЗУ СИ МЕДИКАЛ
ОХРИД	ПЗУ ДР ДРАГИЦА НАУМОВСКА
ОХРИД	ПЗУ ДР ДРАГИЦА ЦВЕТКОВСКА
ОХРИД	ПЗУ ЕСКА МЕДИКА
ОХРИД	ПЗУ СТОЈКА МАСЛОВА
ОХРИД	ПЗУ БОНА ВИТА
ОХРИД	ПЗУ Д-Р ЈОВАНКА ЉАТКОВА-ДУКЛЕСКА И Д-Р ОЛГА КАРАМАЧОСКА
ОХРИД	ПЗУ Д-Р БИЉАНА ГЛАВИНЧЕВА РУМЕНОВСКА
ОХРИД	ПЗУ Д-Р БИЉАНА ТРПЕСКА
ОХРИД	ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА МИЦКОСКА И Д-Р СНЕЖАНА ГРИНТАЛ
ОХРИД	ПЗУ Д-Р КОЛОВСКА И Д-Р МИЛАНОВСКИ
ОХРИД	ПЗУ Д-Р МАРИНА
ОХРИД	ПЗУ Д-Р МИРЈАНА КАЛАЧОСКА
ОХРИД	ПЗУ Д-Р СЛАВИЦА ФИЛЕВА И Д-Р БИЉАНА РУМЕНОВСКА
ОХРИД	ПЗУ Д-Р СУЗАНА МАХОСКА И Д-Р РУЖИЦА ЈАНЕСКА
ОХРИД	ПЗУ ДАРОН МЕД
ОХРИД	ПЗУ ДР АЛЕКСАНДАР НИЧОВСКИ
ОХРИД	ПЗУ ДР БЛАГУНА БАЛЕВСКА
ОХРИД	ПЗУ ДР ЕЛЕНИ РАДЕСКА ДР САШО МАЛЕНКО
ОХРИД	ПЗУ ДР МАРИЈА
ОХРИД	ПЗУ ДР МИЛОШЕСКА
ОХРИД	ПЗУ ДР НИКОЛА ФИЛЕВ
ОХРИД	ПЗУ ДР ПАНТОСКА И ДР ГРУНЧЕСКА
ОХРИД	ПЗУ ЕНДОМЕДИКА
ОХРИД	ПЗУ ЛУМИНА МЕДИКА
ОХРИД	ПЗУ МЕДИ КОР
ОХРИД	ПЗУ НЕФРОМЕДИКА
ОХРИД	ПЗУ НИКОДАМ-МЕДИКА
ОХРИД	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРДИОЛАБ МАЏАРОВ

ОХРИД	ПЗУ ПРИМ ДР ЉИЉАНА АРНАУДОВА
ОХРИД	ПЗУ ПРИМ Д-Р МАРКОСКИ
ОХРИД	ПЗУ ПРИМА МЕДИКА
ОХРИД	ПЗУ ПРИМА МЕДИКА
ОХРИД	ПЗУ СОНЦЕ
ОХРИД	ПЗУ УНИКА МЕДИКА
ОХРИД	ПЗУ ХИПОКРАТ
ОХРИД	ПЗУ ШИБАКОСКИ
ОХРИД	ПОЛИКЛИНИКА КОЛЕВСКИ
ПРИЛЕП	ПЗУ 95-МЕДИКА
ПРИЛЕП	ПЗУ АНА МЕДИКА
ПРИЛЕП	ПЗУ ВИС ВИТАЛИС
ПРИЛЕП	ПЗУ Д-Р КОЛЕВСКА
ПРИЛЕП	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА
ПРИЛЕП	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРОМЕДИКА
ПРИЛЕП	ПЗУ ПРИМ ДР ЃОКО
ПРИЛЕП	ПЗУ ЦЕНТРО - МЕДИКА
ПРИЛЕП	ПЗУ АЛФАМЕД
ПРИЛЕП	ПЗУ АНАСТАЗИЈА БИОМЕД
ПРИЛЕП	ПЗУ АРМАНСА
ПРИЛЕП	ПЗУ АРМАНСА
ПРИЛЕП	ПЗУ ВИКТОРИЈА
ПРИЛЕП	ПЗУ ВИТАЛОНГ
ПРИЛЕП	ПЗУ Д-Р АЛЕКСОСКА
ПРИЛЕП	ПЗУ Д-Р БИСЕРКОСКА
ПРИЛЕП	ПЗУ Д-Р ГОРДАНА
ПРИЛЕП	ПЗУ Д-Р ГОРИЦА ЈОСИФСКА
ПРИЛЕП	ПЗУ Д-Р ДОБРИЦА
ПРИЛЕП	ПЗУ Д-Р ЕМИЦА
ПРИЛЕП	ПЗУ Д-Р ЗАХАРИЦА ПЕШТАЛЕСКА
ПРИЛЕП	ПЗУ Д-Р КАРЕСКА
ПРИЛЕП	ПЗУ Д-Р МАНТАРОСКА
ПРИЛЕП	ПЗУ Д-Р МИРЈАНА ТОШЕСКА
ПРИЛЕП	ПЗУ Д-Р МРЧЕСКА
ПРИЛЕП	ПЗУ Д-Р НОРА ДИМШОСКА-ТАСЕСКА
ПРИЛЕП	ПЗУ Д-Р ПЕЈОВСКА
ПРИЛЕП	ПЗУ Д-Р РЕНАТА
ПРИЛЕП	ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА
ПРИЛЕП	ПЗУ Д-Р ТАЛЕСКА
ПРИЛЕП	ПЗУ Д-Р ТАТЈАНА КОЧОСКА
ПРИЛЕП	ПЗУ ДЕНИ-МЕДИКА

ПРИЛЕП	ПЗУ ДЕНИЦИЈА
ПРИЛЕП	ПЗУ ДР ВЕРКА ИВАНСКА
ПРИЛЕП	ПЗУ ДР ГРАШКОСКА
ПРИЛЕП	ПЗУ ДР ДОБРИНКА
ПРИЛЕП	ПЗУ ДР ИГОР
ПРИЛЕП	ПЗУ ДР ИРЕНА МОСКОВА
ПРИЛЕП	ПЗУ ДР КАТЕРИНА
ПРИЛЕП	ПЗУ ДР НИНА
ПРИЛЕП	ПЗУ ДР ПОЛИКСЕНИЈА
ПРИЛЕП	ПЗУ ДР СВЕТОЗАР КУЗМАНОВСКИ
ПРИЛЕП	ПЗУ ДР ТАСЕСКИ
ПРИЛЕП	ПЗУ ДУНИМАГЛОСКА
ПРИЛЕП	ПЗУ ЕЛИКСИР МЕДИКА Д-Р МАГДА
ПРИЛЕП	ПЗУ ЕЛИКСИР-МЕДИКА
ПРИЛЕП	ПЗУ ЗДРАВЈЕ-ТОЧИЛА
ПРИЛЕП	ПЗУ ЗЕРОСКИ
ПРИЛЕП	ПЗУ ИРИС МЕДИКА Д-Р СИЛЈАНСКА
ПРИЛЕП	ПЗУ МАКС-МЕДИКА
ПРИЛЕП	ПЗУ МАРТА МЕДИКА
ПРИЛЕП	ПЗУ МЕДИКА ДР ПЕЦКО ДЕСОСКИ
ПРИЛЕП	ПЗУ МЕДИЛЕК С
ПРИЛЕП	ПЗУ МЕДИС 08
ПРИЛЕП	ПЗУ МЕДИСНАЈ
ПРИЛЕП	ПЗУ ОРТОМЕДИКА
ПРИЛЕП	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАКОР
ПРИЛЕП	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ДАНИЛОВИ
ПРИЛЕП	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕФРОМЕДИКА
ПРИЛЕП	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕФРОМЕДИКА
ПРИЛЕП	ПЗУ СВЕТИ СПАС
ПРИЛЕП	ПЗУ ФИЛИН
ПРИЛЕП	ПЗУ ХЕРА
ПРИЛЕП	ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА
ПРИЛЕП	ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА
ПРИЛЕП	ПЗУ ХРИС – МЕДИКА
ПРИЛЕП	ПЗУ -ДР-БЕЛЕСКИ
ПРОБИШТИП	ПЗУ ГО- КО МЕДИКА
ПРОБИШТИП	ПЗУ ГО- КО МЕДИКА
ПРОБИШТИП	ПЗУ Д-Р БОТЕ ЗАРОВСКИ
ПРОБИШТИП	ПЗУ Д-Р ЛУЈЗА ЈАНЕВСКА
ПРОБИШТИП	ПЗУ Д-Р МИМОЗА МИХА ДОНЕВА
ПРОБИШТИП	ПЗУ Д-Р НАЧЕВ

ПРОБИШТИП	ПЗУ ДОНЕВСКА ДР. ПАЦА
ПРОБИШТИП	ПЗУ ДР ВИОЛЕТА
ПРОБИШТИП	ПЗУ ДР ЛИЛЈАНА СПАСОВСКА
ПРОБИШТИП	ПЗУ ДР МИЈАЛЧО АНДОНОВСКИ
ПРОБИШТИП	ПЗУ ДР СТЕВО
ПРОБИШТИП	ПЗУ ТАТЈАНА АНАСТАСОВА
РАДОВИШ	ПЗУ ПРИМ ДР АНДОН КОЧЕВ
РАДОВИШ	ПЗУ АДОРА МЕДИКА
РАДОВИШ	ПЗУ АЛЕКСАНДАР И МЕТОДИ БЕЛУШКОВИ
РАДОВИШ	ПЗУ ГАВРИЛОВИ
РАДОВИШ	ПЗУ Д-Р АНГЕЛ
РАДОВИШ	ПЗУ Д-Р АНГЕЛ
РАДОВИШ	ПЗУ Д-Р ВЕСКА СПАСОВА
РАДОВИШ	ПЗУ Д-Р ЗДРАВЕВ
РАДОВИШ	ПЗУ Д-Р КАТЕРИНА АНДОНОВА
РАДОВИШ	ПЗУ Д-Р ТРАЈКОВА
РАДОВИШ	ПЗУ ДЕНТО МЕДИКА
РАДОВИШ	ПЗУ ДОЛДУРОВИ
РАДОВИШ	ПЗУ ДР ЈЕЛИЗ
РАДОВИШ	ПЗУ ЕЛМАКО
РАДОВИШ	ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА
РАДОВИШ	ПЗУ ПОЛИКЛ. АУРОРА-МЕДИКА
РАДОВИШ	ПЗУ ПОЛИКЛ. АУРОРА-МЕДИКА
РАДОВИШ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР МАНЧЕВ
РАДОВИШ	ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р СНЕЖАНА КАМЧЕВА
РЕСЕН	ПЗУ ДР ПРОЕВСКА
РЕСЕН	ПЗУ АНЕ МЕДИКА
РЕСЕН	ПЗУ Д-Р ПАШКОВСКИ
РЕСЕН	ПЗУ ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР
РЕСЕН	ПЗУ ДР АСИМЕ
РЕСЕН	ПЗУ ДР БОГДАНКА
РЕСЕН	ПЗУ ДР КЛИМЕСКА
РЕСЕН	ПЗУ ДР НИКОЛОВСКИ
РЕСЕН	ПЗУ ДР НУШКА
РЕСЕН	ПЗУ ДР САДЕМ
РЕСЕН	ПЗУ ДР СЕВДА
РЕСЕН	ПЗУ ЗДРАВЈЕ
РЕСЕН	ПЗУ ИН МЕДИКА
РЕСЕН	ПЗУ РАБА МЕДИКА ДР НАДА РАБАЦИЕВСКА
СВЕТИ НИКОЛЕ	ПЗУ ЈАТРИЦИЈА Д-Р КОСТАНДА МИХАЈЛОВА
СВЕТИ НИКОЛЕ	ПЗУ ВИВАМЕД

СВЕТИ НИКОЛЕ	ПЗУ Д-Р ЛЈУПЧО АРСОВСКИ
СВЕТИ НИКОЛЕ	ПЗУ Д-Р ГОРДАНА МИТЕВА
СВЕТИ НИКОЛЕ	ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА
СВЕТИ НИКОЛЕ	ПЗУ Д-Р ПАНЧЕ ЈОСЕВ
СВЕТИ НИКОЛЕ	ПЗУ Д-Р СТЕВЧО АРСОВСКИ
СВЕТИ НИКОЛЕ	ПЗУ ДР А. НИКОЛОВ
СВЕТИ НИКОЛЕ	ПЗУ ДР КАТЕРИНА АРСОВСКА
СВЕТИ НИКОЛЕ	ПЗУ ДР ЛЕНЧЕ
СВЕТИ НИКОЛЕ	ПЗУ ДР ПЕТРИНКА АНГЕЛОВСКА
СВЕТИ НИКОЛЕ	ПЗУ ДР СТАНКА АНАСТАСОВА
СВЕТИ НИКОЛЕ	ПЗУ ДР СТОЈКА ЈОСЕВА
СВЕТИ НИКОЛЕ	ПЗУ ДР. ЈАГОДА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р МАРА ВЕЛИЧКОВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ АЛЕДРА - МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ АМБУЛАНТА САРАЈ
СКОПЈЕ	ПЗУ АМБУЛАНТА ТАФТАЛИЦЕ
СКОПЈЕ	ПЗУ АНА ПЕДИСТО
СКОПЈЕ	ПЗУ Б.Б.МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ БИМЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р АНТОНИ ДЕЛИНИКОЛОВ
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р РУСАНКА КРСТЕВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р СИМИЦИЕВА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА ЛАЗЕСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ВЕСКОВСКА И Д-Р РИСТОВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р СОЊА ГУЛЕСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДЕРМАКОРЕКТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДИВА МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ВЕНЦО
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР МИРЈАНА АНДОНОВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР МИРЈАНА АНДОНОВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР НАТАША СИМОНОВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР РУМЈАНКА ТАШОВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ЕУРЕКА МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ЗДРАВЈЕ МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ЗЛАТАНОВСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ КИНДЕР МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ МАРК –ЛЕК
СКОПЈЕ	ПЗУ МЕД. ИЗГРЕВ
СКОПЈЕ	ПЗУ МЕДИ-ЦЕНТАР
СКОПЈЕ	ПЗУ МЕДИКАД ДР АНДОНОВСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ МЕДИСЕНС

СКОПЈЕ	ПЗУ МЕЛЕМ
СКОПЈЕ	ПЗУ МОЈ ДОКТОР
СКОПЈЕ	ПЗУ НЕРЕЗИ МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ НЕУРОН
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС
СКОПЈЕ	ПЗУ ПРИМА МЕД
СКОПЈЕ	ПЗУ ПРИМАМЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ РОМА МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ РУБИНА
СКОПЈЕ	ПЗУ САНОС ВИТА
СКОПЈЕ	ПЗУ СОНЦЕ
СКОПЈЕ	ПЗУ ЦЕ- МЕДИКА ДР ЦЕНЕ БОШКОВСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ЧОНЕВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ЈОВАНА-ДАР
СКОПЈЕ	ПЗУ АВИЦЕНА
СКОПЈЕ	ПЗУ АВИЦЕНА
СКОПЈЕ	ПЗУ АЗУРА
СКОПЈЕ	ПЗУ АКВАРИУС МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ АЛПС ГОА
СКОПЈЕ	ПЗУ АМБУЛАНТА МИА МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ АНАСТАСИЈА МЕДИКАЛ
СКОПЈЕ	ПЗУ АНГЕЛОВСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ АНИМА-МЕД
СКОПЈЕ	ПЗУ АНИТА МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ АНТИГОНА
СКОПЈЕ	ПЗУ АРИАНА
СКОПЈЕ	ПЗУ АСКЛЕПИОС-2
СКОПЈЕ	ПЗУ АСКЛИПИОС
СКОПЈЕ	ПЗУ АСТРА МЕД
СКОПЈЕ	ПЗУ АСТРА МЕД
СКОПЈЕ	ПЗУ АЦО МЕДИКУС
СКОПЈЕ	ПЗУ БЕЛАМЕДИКА ПРИМА
СКОПЈЕ	ПЗУ БЕМЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ БИМЕД
СКОПЈЕ	ПЗУ БИОХЕМ МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ БОНА ДЕА
СКОПЈЕ	ПЗУ ВАЛЕНТИНА МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ВЕРГИНА МЕДИКАЛ
СКОПЈЕ	ПЗУ ВЕРИТАС МЕДИКУС
СКОПЈЕ	ПЗУ ВЕСНА М МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ВИВА

СКОПЈЕ	ПЗУ ВИДАР
СКОПЈЕ	ПЗУ ВИКТОРИЈА
СКОПЈЕ	ПЗУ ВИЛМАР МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ВИНОЖИТО
СКОПЈЕ	ПЗУ ВИС ВИТАЛИС МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ВИС МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ВИСАР
СКОПЈЕ	ПЗУ ВИТА ЈОЛ МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ВИТА КАТЕРИНА
СКОПЈЕ	ПЗУ ВИТА КИДС
СКОПЈЕ	ПЗУ ВИТА МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ВИТА-МЕДИКАЛ
СКОПЈЕ	ПЗУ ВИТАМЕД ГТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ВОДНО Д-Р ГОРИЦА И Д-Р БИЉАНА
СКОПЈЕ	ПЗУ ГЕНЕЗА
СКОПЈЕ	ПЗУ ГЕРИМЕДИКАЛ
СКОПЈЕ	ПЗУ ГИНЕКО МЕДИКУС
СКОПЈЕ	ПЗУ ГОЈАМЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р МИТКА ТРЕНЧЕВА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ХРИСТИНА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ЉИЉАНА ТРИЧКОВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ЉУПКА НИКОЛОВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ВЕСНА И Д-Р СНЕЖАНА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ВИКТОРИЈА МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ГЕОРГИЕВ
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ГОРДАНА ВЕСЕЛИНОВА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ДИЈАНА ЈЕДИКОВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ЕЛИЦА МИЦКОСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ЗИМБАКОВ
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ЗЛАТКО АПОСТОЛСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ЗОГРАФСКИ И Д-Р ЏАКОВСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ЗУХРА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ИЛИЈА ДАСКАЛОВ
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р КАЛЕВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р КАТЕРИНА-ЦРНИЧЕ
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р КИРЕ МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р КОСТА КАРАГОЦЕВ
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ЛИЉАНА ДИМИТРОВА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р МАЛЕНКОВА И Д-Р ЛАЗОВА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р МАНЧЕВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р МАРЕ ПЕТРОВА

СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р МАРИЈА ГАВРИЛОВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р МАРИЈА СТАМАТОСКА ЦЕНОВА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р МИЛИЦА ДЕСПОТОВСКА - ВЕЛИЧКОВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р МИРА АТАНАСОВА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р МИРА МИЦЕВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ПЕТРОВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ПЕТРУШЕВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р РАНКО МИХАЈЛОВСКИ И АНЕТА ЃОРЃИЕВА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р РУЖА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р РУЖА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р С ФИЛ
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА А. СТОЈКОВА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА ЗОТОВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА СМУГРЕСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р СЛАВИЦА МАРКОВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р СЛАВКА - МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р СЛАВКО КЕЧОВСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА Т.КОРОВЕШОВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р СОКОЛОВСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ФИЛЕВА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р Ц. КОЛЕВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ЦВЕТА ИЛИЈЕВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ЧАСЛАВ СТОЈАНОВИЌ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДЕ МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДЕНИ-МАРИ МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДЕНТАЛИКА ПРО
СКОПЈЕ	ПЗУ ДЕНТИЦИЈА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДЕОНА – ММ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДИЈАГНОЗА ПРИМА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР
СКОПЈЕ	ПЗУ ДИЕЛИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДОКТОР КУЧ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДОКТОР МАЕР
СКОПЈЕ	ПЗУ ДОКТОР МИРКО
СКОПЈЕ	ПЗУ ДОКТОР ЦЕЦЕ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ЈОСИМОВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР АЛЕКСАНДРА ШАПАРДАНОВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР АНА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР АНА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР АНА ПАЛЕВА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР АНГЕЛИНА ИГЃАТОВСКА-ДИМОВСКА

СКОПЈЕ	ПЗУ ДР АНГЕЛОВСКА И ДР ТИМОВСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР АРSOBA И ДР СЕНОКОЗЛИЈОСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР АТАНАСОВ КИРИЛ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР БЕЛИНДА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР БИЉАНА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР БИЉАНА ДОКСИМОВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР БИЛБИЛОВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ВЕРА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ВЕРА Н. ТРЕМЧЕВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ВИОЛЕТА И ДР ЛОРЕТА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ГИАНЕЛИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ДИМЧЕ ПОПОВ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ЕЛ АРЕЈСИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ЖИВАГО
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ЗДРАВКО
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ЗОРИЦА И ДР БЛАГИЦА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР К. ПОПОВСКИ И ДР В. Т. АВРАМЧЕВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР КАТА ЛАЗАРЕВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР КАТЕ БЕЧКОВА-ИЛИЕВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР КРАЛЕВА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР КРСТЕВА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ЛЕНЧЕ КОВАЧЕВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ЛИДИЈА И ДР ЛИЛЈАНА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ЛИЛЈАНА НИКОЛОВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ЛИЛА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ЛИЛЕ И ДР СЛАВИЦА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР М.ПАНОВА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР МАЈА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР МАГДАЛЕНА-МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР МАНО И ДР ПУЗДЕРЛИСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР МИЛА ПРОДАНОВА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР МИНЧЕВА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР МИРЈАНА СПАСОВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР МИТКО МАТЕНИЧАРСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР НАДА ТАСЕВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ПЕТРОВСКА И ДР ПРОДАНОВ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР РАДМИЛА РИСТОВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР РОСИЦА И ДР ТАЊА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР СВЕТЛАНА МИЛАНОВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР СЛАВИЦА И ДР СЛОБОДАНКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР СЛЕЗЕНКОВСКА

СКОПЈЕ	ПЗУ ДР СНЕЖАНА КРСТЕВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР СОЊА ЈАНАКИЕВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР СОЊА МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ТАШКОВ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ТРАЈКОВСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ТУЏАРОВА И ДР КАРАЦИНОВ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ХЕДА ЛЕПЧЕВСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР. ЈОВАНОВ ЃОРЃЕ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР. ВЕСНА КИТАНОВА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ИВКА Л.ПЕРКОВИЌ И ДР БИЉАНА ТРПКОВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ЕЛИ-МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ЕЛИЗ МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ЕМИЛИЈА БЕЛЕВА –ПАВЛОВА
СКОПЈЕ	ПЗУ ЕНА МЕДИКАЛ
СКОПЈЕ	ПЗУ ЕНИ МЕДИКА ЕРОЛ
СКОПЈЕ	ПЗУ ЕУРО – МЕД
СКОПЈЕ	ПЗУ ЕХО ВИТА
СКОПЈЕ	ПЗУ ЕХОЛАБ
СКОПЈЕ	ПЗУ ЕХОЛАБ
СКОПЈЕ	ПЗУ ЖАНЕ ДИШЛИЕСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ЗДРАВЈЕ
СКОПЈЕ	ПЗУ ЗЕМ ЗЕМ
СКОПЈЕ	ПЗУ ЗОИ МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ИВА МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ИНТЕРМЕД АРТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ИНТРА ВИТАМ МЕДИКУС
СКОПЈЕ	ПЗУ ИРЕМ МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ИХТУС РЕМЕДИУМ
СКОПЈЕ	ПЗУ КАЛА – МЕДИКАЛ
СКОПЈЕ	ПЗУ КАЛИНКА
СКОПЈЕ	ПЗУ КАПЕШТЕЦ
СКОПЈЕ	ПЗУ КЛОСТЕРМА – МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ КОМПЛЕКС БАНКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ КОРДИС
СКОПЈЕ	ПЗУ КОРДИС
СКОПЈЕ	ПЗУ КОРДИС
СКОПЈЕ	ПЗУ Л&Л ПБМ-МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ЛЕ - А МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ЛЕ-МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ЛЕК-МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ЛИ-БО МЕДИКА

СКОПЈЕ	ПЗУ ЛИДИЈА КОСТИЌ МАНЧЕВА
СКОПЈЕ	ПЗУ ЛИЛЕ МЕДИКАЛ
СКОПЈЕ	ПЗУ ЛИЛИСОН МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ЛИНДА
СКОПЈЕ	ПЗУ ЛИНКЕСТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ЛИНКО-МЕД
СКОПЈЕ	ПЗУ ЛОНГ-ВИА
СКОПЈЕ	ПЗУ ЛУЈ ПАСТЕР – 01
СКОПЈЕ	ПЗУ М – МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ МАК - ТРИ МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ МАКМЕДИКА-Р
СКОПЈЕ	ПЗУ МАРИКА БОГОЕВСКА И ДР МАРИЈА ПИПЕРКОСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ МАСТЕСА МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ МАТЕЈ-МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ МЕДИАК
СКОПЈЕ	ПЗУ МЕДИАРС
СКОПЈЕ	ПЗУ МЕДИКА ВИЗБЕГОВО
СКОПЈЕ	ПЗУ МЕДИКА МИМ
СКОПЈЕ	ПЗУ МЕДИКАЛ САПОРТ
СКОПЈЕ	ПЗУ МЕДИКАЦИО
СКОПЈЕ	ПЗУ МЕДИКАЦИО
СКОПЈЕ	ПЗУ МЕДИКАЦИО
СКОПЈЕ	ПЗУ МЕДИКОВИКТОР
СКОПЈЕ	ПЗУ МЕДИКУС СП
СКОПЈЕ	ПЗУ МЕДИЛЕН
СКОПЈЕ	ПЗУ МИЛКА МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ МИМИ МЕДИКУС
СКОПЈЕ	ПЗУ МИРАЦ
СКОПЈЕ	ПЗУ МИСЛА МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ МЛЕЧЕН
СКОПЈЕ	ПЗУ МЛИН БАЛКАН-МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ МУЛТИМЕД ПЛУС
СКОПЈЕ	ПЗУ МУЛТИМЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ НАД – МЕДИКУС
СКОПЈЕ	ПЗУ НЕ-ПА МЕДИКАЛ
СКОПЈЕ	ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ОСУМДЕСЕТИЕДЕН
СКОПЈЕ	ПЗУ ОРДИНАЦИЈА СЕДУМДЕСЕТИСЕДУМ
СКОПЈЕ	ПЗУ ОРДИНАЦИЈА УСЈЕ 1
СКОПЈЕ	ПЗУ ПАН ВИТА
СКОПЈЕ	ПЗУ ПАНАКЕА МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ПАНВИК МЕДИКА

СКОПЈЕ	ПЗУ ПАНТЕЛЕЈМОН
СКОПЈЕ	ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА ГОРДЕ ПЛУС
СКОПЈЕ	ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА СВЕТЛАНА ПЕЈОВА
СКОПЈЕ	ПЗУ ПЕНИЦИЛИН
СКОПЈЕ	ПЗУ ПЕТИ МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ПИНОКИО
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА А-Е МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА А-Е МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р РУЖА
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р РУЖА
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АГРОН
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДЕЛТАМЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДИАМЕДИКАЛ
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕМЕРГЕНЦА
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗЕГИН МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ИЉМИ МЕДИКУС
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ИЉМИ МЕДИКУС
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ИНТЕРГИН
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ИНТЕРГИН
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЛАВИТА
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЛАВИТА
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МАНОЛЕВИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКО МАРИЈА
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКО МАРИЈА
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКО ПОИНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКО ПОИНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ДР АПОСТОЛСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ДР АПОСТОЛСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРЕВЕМЕД
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРЕВЕМЕД
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА-МЕДИКУС
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ТС МЕДИКАЛ
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИМЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ПРАМА МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ПРЕВЕНТИВА 97

СКОПЈЕ	ПЗУ ПРЕВЕНТИВА-99
СКОПЈЕ	ПЗУ ПРИМ.ДР С. ТОПУЗОВСКА И ДР Н. МИТАНОСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ПРИМА МЕДИКС-КТК
СКОПЈЕ	ПЗУ ПРО МЕДИКО МАРИНА
СКОПЈЕ	ПЗУ ПРОМЕДИКА -3
СКОПЈЕ	ПЗУ ПРОМЕДИКА ВИЗБЕГОВО
СКОПЈЕ	ПЗУ ПРОМЕДИКА ПРИМА
СКОПЈЕ	ПЗУ Р.Л.Н. МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ РАДИЦА С СИМОНОВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ РЕС – ХУМАНА
СКОПЈЕ	ПЗУ РЕФЕНА ПРАКТИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ САНИТАС МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ САНУС МЕДИКУС ДК
СКОПЈЕ	ПЗУ САРА МЕДИКАЛ ЦЕНТАР
СКОПЈЕ	ПЗУ САРАЈ МЕДИКАЛ
СКОПЈЕ	ПЗУ СВ.ВМЧ. И ЦЕЛЕБНИК ПАНТЕЛЕЈМОН
СКОПЈЕ	ПЗУ СВЕТА ЕЛЕНА
СКОПЈЕ	ПЗУ СВЕТА ПЕТКА
СКОПЈЕ	ПЗУ СМОКОВСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ СНЕЖАНА МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ СОКРАТ-МЕДИЦИ
СКОПЈЕ	ПЗУ СРЕКНО ДЕТЕ
СКОПЈЕ	ПЗУ СТЕЛА МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ТАНДЕР
СКОПЈЕ	ПЗУ ТРЕНД –МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ТРИ СРЦА
СКОПЈЕ	ПЗУ ТУТУНСКИ-МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ УРГЕНТА
СКОПЈЕ	ПЗУ ФЕЛИЧИТА
СКОПЈЕ	ПЗУ ФИЛАНИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ФИЛИНГ
СКОПЈЕ	ПЗУ ФОКУС МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ХЕЛИО МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ХИГИН
СКОПЈЕ	ПЗУ ХИПОКРАТ МЕДИКАЛ РС
СКОПЈЕ	ПЗУ ХУМАНА ЖЕНА
СКОПЈЕ	ПЗУ ХУМАНИТЕТИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ЦВЕТАНКА МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ЦЕЛЗУС-ПРО
СКОПЈЕ	ПЗУ ЦЕНТАР
СКОПЈЕ	ПЗУ ЦИПУШ

СКОПЈЕ	ПЗУ ЦРЕШЕВО
СКОПЈЕ	ПЗУ ЦРНИЧЕ МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ШЕНДЕТИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ШПЕТИМИ
СКОПЈЕ	ПУ Д-Р РАДИЦА МАЏОСКА
СТРУГА	ПЗУ ЃОРШЕСКИ
СТРУГА	ПЗУ ДР ПОЛИСИ
СТРУГА	ПЗУ ДР ПОЛИСИ
СТРУГА	ПЗУ МЕДИКАЛ - ЊУ ЛАЈФ
СТРУГА	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА
СТРУГА	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЃОРШЕСКИ
СТРУГА	ПЗУ СО – ХАМ
СТРУГА	ПЗУ БУКРА
СТРУГА	ПЗУ ВИТАЛИТАС
СТРУГА	ПЗУ ГЕМЕЛИ
СТРУГА	ПЗУ Д-Р Е.ПЕРЕВСКА Д-Р Т.КЛЕЧКАРОСКИ
СТРУГА	ПЗУ Д-Р АТМИ МАХМУДИ
СТРУГА	ПЗУ Д-Р ДАНИЕЛ ИВАНOSКИ
СТРУГА	ПЗУ Д-Р ДАНИЕЛ ИВАНOSКИ
СТРУГА	ПЗУ Д-Р ДИВНА ЃУРЧЕСКА
СТРУГА	ПЗУ Д-Р ЕСАТ
СТРУГА	ПЗУ Д-Р СПЕЦ Ј. СЛАТИНЕЦ Д-Р СПЕЦ Б. ИВАНOSКА
СТРУГА	ПЗУ ДР БИЛЈАНА РАТКУШИНОСКА
СТРУГА	ПЗУ ДР В. ДОБРОВОЦКИ
СТРУГА	ПЗУ ДР ДУФКА ГРУЈОВСКА
СТРУГА	ПЗУ ДР ДУШКО ИВАНОВСКИ
СТРУГА	ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ДОКОСКА ЛИНЕА ВИТА
СТРУГА	ПЗУ ДР ХАЏЕР
СТРУГА	ПЗУ ДР.СПЕЦ В.БАКРАЧЕСКА ДР. Г.ТОДОРСКА
СТРУГА	ПЗУ ИМУНИТЕТИ
СТРУГА	ПЗУ МАГДИС
СТРУГА	ПЗУ МЕДИКУС
СТРУГА	ПЗУ МЕН МАК МЕДИКА
СТРУГА	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МАГДИС
СТРУГА	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС
СТРУГА	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС
СТРУГА	ПЗУ САНИТА
СТРУГА	ПЗУ САНТЕА
СТРУГА	ПЗУ МЕНИКС
СТРУМИЦА	ПЗУ Д-Р ВЕСНА ГОГОВА
СТРУМИЦА	ПЗУ МЕДИКА

СТРУМИЦА	ПЗУ МЕДИКА
СТРУМИЦА	ПЗУ МЕДИКУС
СТРУМИЦА	ПЗУ НАУМ ВЕСЛИЕВСКИ-ОВЧАРОТ
СТРУМИЦА	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР БУЈУКЛИЕВА
СТРУМИЦА	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР БУЈУКЛИЕВА
СТРУМИЦА	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗОНКА ЈАНЕВСКА
СТРУМИЦА	ПЗУ ЉУБИЧИЦА
СТРУМИЦА	ПЗУ АВИС МЕДИКА
СТРУМИЦА	ПЗУ АЛФА - МЕДИКА
СТРУМИЦА	ПЗУ АРНИКА
СТРУМИЦА	ПЗУ БЛАГОСПАСЕНИЕ
СТРУМИЦА	ПЗУ БЛАГОСПАСЕНИЕ
СТРУМИЦА	ПЗУ ВИТАЛИС
СТРУМИЦА	ПЗУ ВИТАМЕД
СТРУМИЦА	ПЗУ Д-Р МИТКО
СТРУМИЦА	ПЗУ Д-Р ЈУЛИЈА
СТРУМИЦА	ПЗУ Д-Р АНДОНОВ
СТРУМИЦА	ПЗУ Д-Р БИЛЈАНА АХТАРОВА
СТРУМИЦА	ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА МОРАРЦАЛИЕВА
СТРУМИЦА	ПЗУ Д-Р ГОГОВИ
СТРУМИЦА	ПЗУ Д-Р ДИМИТАР КОСТОВСКИ
СТРУМИЦА	ПЗУ Д-Р ЕЛЕНА РЕШКОВА
СТРУМИЦА	ПЗУ Д-Р ЕЛИЦА СТАНИШЛЕВИЌ
СТРУМИЦА	ПЗУ Д-Р ЗОРИЦА ДРВОШАНОВА НИКОЛОВА
СТРУМИЦА	ПЗУ Д-Р ЛЕНЧЕ МАТКОВА
СТРУМИЦА	ПЗУ Д-Р МАЈА КАТРАНЦИСКА - ЦОНЛАГА
СТРУМИЦА	ПЗУ Д-Р МЕРИ ГРАМАТИКОВА
СТРУМИЦА	ПЗУ Д-Р МИЛКА ЃУЗЕЛОВА
СТРУМИЦА	ПЗУ Д-Р ПЕЦИРОВ
СТРУМИЦА	ПЗУ Д-Р САЊА МАНЧЕВА
СТРУМИЦА	ПЗУ Д-Р СЛАВИЦА СТОЈАНОВА
СТРУМИЦА	ПЗУ Д-Р ТОНИ КОСЕВ
СТРУМИЦА	ПЗУ Д-Р ШИШКОСКИ
СТРУМИЦА	ПЗУ ДР ДРВОШАНОВА Н. ЗОРИЦА
СТРУМИЦА	ПЗУ ДР МАЛИНОВ
СТРУМИЦА	ПЗУ ДР ПАНДИ
СТРУМИЦА	ПЗУ ДР ПАНДИ
СТРУМИЦА	ПЗУ ДР СИЛВАНА КУС ЈОВАНОВА
СТРУМИЦА	ПЗУ ЕЛИ-МЕДИКА П.О.
СТРУМИЦА	ПЗУ ЗДРАВЈЕ
СТРУМИЦА	ПЗУ ЗДРАВЈЕ ДС

СТРУМИЦА	ПЗУ МЕДИ - ЛАБ
СТРУМИЦА	ПЗУ НАШЕ ЗДРАВЈЕ
СТРУМИЦА	ПЗУ НЕУРОМЕД П.О.
СТРУМИЦА	ПЗУ НОВОМЕД
СТРУМИЦА	ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА-БАМБИ
СТРУМИЦА	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР АЛАЧКИ
СТРУМИЦА	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР МАНЧЕВ
СТРУМИЦА	ПЗУ ПРИМА НОВА
СТРУМИЦА	ПЗУ ПРИМАМЕД - ММ
СТРУМИЦА	ПЗУ ПОЛИКЛ. МЕДИКОТЕХНИКА АЛЕКСАНДАР
СТРУМИЦА	ПЗУ РЕМЕДИУМ
СТРУМИЦА	ПЗУ РУСЕВ
СТРУМИЦА	ПЗУ ТРИ СВЕТИТЕЛИ
СТРУМИЦА	ПЗУ ТРИВОДАЛИЕВИ
ТЕТОВО	ДР АНИФИ
ТЕТОВО	ПЗУ БАЛТА -МЕДИКА
ТЕТОВО	ПЗУ Д-Р БЕТИ
ТЕТОВО	ПЗУ ФЛОРЕНС
ТЕТОВО	ПЗУ ЈОСИФ
ТЕТОВО	ПЗУ А - МЕДИКА
ТЕТОВО	ПЗУ А-В МЕДИКА
ТЕТОВО	ПЗУ А-В МЕДИКА
ТЕТОВО	ПЗУ АЉ - МЕДИКА
ТЕТОВО	ПЗУ АВИЦЕНА
ТЕТОВО	ПЗУ АД МЕДИКА
ТЕТОВО	ПЗУ АЉБА МЕДИКА
ТЕТОВО	ПЗУ АЉБИМЕДИКА
ТЕТОВО	ПЗУ АНА МИЛОШЕВСКА
ТЕТОВО	ПЗУ АНАКОНДА
ТЕТОВО	ПЗУ АР-МЕДИКА
ТЕТОВО	ПЗУ БА МИ КОР МЕДИКА
ТЕТОВО	ПЗУ БЛЕНДА МЕДИКА
ТЕТОВО	ПЗУ БЛИНИ
ТЕТОВО	ПЗУ БЛУ - МЕДИКА
ТЕТОВО	ПЗУ БОГОВИНА
ТЕТОВО	ПЗУ ВИПЕРА
ТЕТОВО	ПЗУ ВИТА МЕДИКАЛ ГРОУП
ТЕТОВО	ПЗУ ВИТАЛИС АС
ТЕТОВО	ПЗУ ГРУПЧИН
ТЕТОВО	ПЗУ Д-Р ЕНГИН
ТЕТОВО	ПЗУ Д-Р ТЈ

ТЕТОВО	ПЗУ Д-Р РЕЦА
ТЕТОВО	ПЗУ ДР БЕКИМ-И
ТЕТОВО	ПЗУ ДР ВАНЧО - ВРАТНИЦА
ТЕТОВО	ПЗУ ДР ВАНЧО - ВРАТНИЦА
ТЕТОВО	ПЗУ ДР ГАЗМЕНД
ТЕТОВО	ПЗУ ДР ГОРДАНА
ТЕТОВО	ПЗУ ДР ДУРИМИ
ТЕТОВО	ПЗУ ДР ЗАНА
ТЕТОВО	ПЗУ ДР ИБРАИМ
ТЕТОВО	ПЗУ ДР ИБРАИМ
ТЕТОВО	ПЗУ ДР ЛЕИЛА
ТЕТОВО	ПЗУ ДР ЛИДИЈА
ТЕТОВО	ПЗУ ДР МАРИЈА
ТЕТОВО	ПЗУ ДР МИОМИРА
ТЕТОВО	ПЗУ ДР МИРДИТА
ТЕТОВО	ПЗУ ДР ОЛГА ЈОВАНОВСКА
ТЕТОВО	ПЗУ ДР ПАНЧЕ
ТЕТОВО	ПЗУ ДР РОЗА
ТЕТОВО	ПЗУ ДР СВЕТЛАНА
ТЕТОВО	ПЗУ ДР СВЕТЛАНА
ТЕТОВО	ПЗУ ДР СВЕТЛАНА
ТЕТОВО	ПЗУ ДР СЕЛВИЈЕ
ТЕТОВО	ПЗУ ДР СЛАЃАН
ТЕТОВО	ПЗУ ДР СНЕЖАНА КОСТОСКА
ТЕТОВО	ПЗУ ДР СТОЈКО БОЈОВСКИ
ТЕТОВО	ПЗУ ДР ТЕУТА
ТЕТОВО	ПЗУ ДР ФЕТИЈЕ
ТЕТОВО	ПЗУ ДР ФИЛКА МОНОПОЛ
ТЕТОВО	ПЗУ ДР ЧЕДО
ТЕТОВО	ПЗУ ЕДИАЛ-МЕДИКА
ТЕТОВО	ПЗУ ЕУРОМЕДИКА
ТЕТОВО	ПЗУ ЖЕЛИНА
ТЕТОВО	ПЗУ ИБН СИНА
ТЕТОВО	ПЗУ ИНТЕРМЕД-ВИТАЕ
ТЕТОВО	ПЗУ ЛЕНЧЕ МЕДИКА
ТЕТОВО	ПЗУ ЛИНДА МЕДИКА
ТЕТОВО	ПЗУ МЕ АВИ-ЦЕНА
ТЕТОВО	ПЗУ МЕД ФЛОТОН
ТЕТОВО	ПЗУ МЕДИ-САН
ТЕТОВО	ПЗУ МЕДИДЕНТ
ТЕТОВО	ПЗУ МЕДИКА

ТЕТОВО	ПЗУ МЕДИКА - МЕД
ТЕТОВО	ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ
ТЕТОВО	ПЗУ МЕДИКАНА
ТЕТОВО	ПЗУ МЕДИКО НОВА
ТЕТОВО	ПЗУ МЕДИКОР
ТЕТОВО	ПЗУ МЕДИКУС- ЛУКС
ТЕТОВО	ПЗУ МЕДИКУС- ЛУКС
ТЕТОВО	ПЗУ МЕКА-МЕДИКА
ТЕТОВО	ПЗУ МЕНДЕТИ
ТЕТОВО	ПЗУ НАРВИС
ТЕТОВО	ПЗУ НЕО МЕДИКА
ТЕТОВО	ПЗУ НОРА
ТЕТОВО	ПЗУ ПИРОК
ТЕТОВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АСИКС
ТЕТОВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АСИКС
ТЕТОВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ГАЛАКСИЈА-94
ТЕТОВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ВЕЈСЕЛИ
ТЕТОВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ВЕЈСЕЛИ
ТЕТОВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ВЕЈСЕЛИ
ТЕТОВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗЛАТИЦА
ТЕТОВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗЛАТИЦА
ТЕТОВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА
ТЕТОВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКОН
ТЕТОВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НАТУРА МЕДИКА
ТЕТОВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НАТУРА МЕДИКА
ТЕТОВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НАТУРА МЕДИКА
ТЕТОВО	ПЗУ ПРАКСИС МЕДИКА
ТЕТОВО	ПЗУ ПРЕВЕНТИВА
ТЕТОВО	ПЗУ ПРЕМЕДИКА
ТЕТОВО	ПЗУ ПРО - МЕДИКА
ТЕТОВО	ПЗУ САНУС
ТЕТОВО	ПЗУ СЕЛЦА
ТЕТОВО	ПЗУ ТЕУТА-МЕРИТА
ТЕТОВО	ПЗУ ТОНИ МЕДИКА
ТЕТОВО	ПЗУ ФИ-ОЛ
ТЕТОВО	ПЗУ ХЕМО-МЕДИКА
ТЕТОВО	ПЗУ ЧЕЛОПЕК
ТЕТОВО	ПЗУ ШЕНДЕТИ
ТЕТОВО	ПЗУ ШИПКОВИЦА
ТЕТОВО	ПЗУ БАМИКОР МЕДИКА
ТЕТОВО	ПЗУ ФЛОРЕНС

ТЕТОВО	ПЗУ СЕЛЦА (ЛАОР)
ШТИП	ПЗУ Д-Р БАЛОВА
ШТИП	ПЗУ Д-Р БЛАГОЈ ГЛАВЕВ
ШТИП	ПЗУ Д-Р ДАНИЦА
ШТИП	ПЗУ Д-Р ДРАГИЦА
ШТИП	ПЗУ Д-Р КАТИЦА ЛОНГУРОВА
ШТИП	ПЗУ Д-Р КУКУБАЈОВА-БЕЛИЌ
ШТИП	ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА МИЛЕВА
ШТИП	ПЗУ Д-Р МАРУШКА
ШТИП	ПЗУ ДР АНА И ЧЕДО ТИМОВСКИ
ШТИП	ПЗУ ДР ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ
ШТИП	ПЗУ ДР ЛАЗО КИРОВ
ШТИП	ПЗУ ДР ЛИЛЈАНА
ШТИП	ПЗУ ДР ЛИЛЈАНА КОЖУХАРОВА
ШТИП	ПЗУ ДР МЕРИ
ШТИП	ПЗУ ДР МИТАШЕВ П.О
ШТИП	ПЗУ ДР МИТЕ НИКОЛОВ
ШТИП	ПЗУ ДР НАЏАКОВА
ШТИП	ПЗУ ДР НАДА КОЦЕВА
ШТИП	ПЗУ ДР ПАВЛИНА ЗЕНДЕЛОВА
ШТИП	ПЗУ ДР РУЖА
ШТИП	ПЗУ ДР-ТРАЈЧЕ СТАНЧЕВ
ШТИП	ПЗУ ЕСКУЛАПИУС
ШТИП	ПЗУ МАК МЕДИКА
ШТИП	ПЗУ ПЕДИ МЕДИКА
ШТИП	ПЗУ ПЕДИ МЕДИКА
ШТИП	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА 1 Д-Р СТОЈАН МАРЛОВ
ШТИП	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ОРГАНЏИСКИ
ШТИП	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА
ШТИП	ПЗУ ПРИМ.Д-Р АЏО НИКОЛОВ ВИДАФИ
ШТИП	ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р СЛАВЕ ДИМИТРОВ
ШТИП	ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р СТОЈАН ИВАНОВ
ШТИП	ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ
ШТИП	ПЗУ ПРО-МЕДИКА -А
ШТИП	ПЗУ СПОРТМЕДИКА Д-Р ЃЕОРГИ СТОЈЧЕВ
ШТИП	ПЗУ ЦИТУС
БЕРОВО	ПЗУ ГАБИДЕНТ
БЕРОВО	ПЗУ Д-Р АПОСТОЛОВСКИ
БЕРОВО	ПЗУ ДР ВЛАДО ШАХПАСКИ
БЕРОВО	ПЗУ ДР КОСТА ДЕНТ
БЕРОВО	ПЗУ ДР МАРКОВСКА

БЕРОВО	ПЗУ ДР МИТКО ЈАНКОВСКИ
БЕРОВО	ПЗУ ДР СТАНОЕВСКИ
БЕРОВО	ПЗУ СВ. НАУМ ОХРИДСКИ
БЕРОВО	ПЗУ СВ.МАРКО Д-Р МАРИЈА КОЖАРСКА
БЕРОВО	ПЗУ ДЕНТАЛ ЕСТЕТИКА
БЕРОВО	ПЗУ ДР СНЕЖАНА БУБЕВСКА
БИТОЛА	ПЗУ ПОЛИ ДЕНТ - А
БИТОЛА	ПЗО ВЕДЕНТ
БИТОЛА	ПЗУ ДР ШУШАК
БИТОЛА	ПЗУ ПСИХОМЕДИКА
БИТОЛА	ПЗУ ЈЕНИ МААЛЕ
БИТОЛА	ПЗУ АБВ ДЕНТ
БИТОЛА	ПЗУ АНА М – ДЕНТ
БИТОЛА	ПЗУ АПОЛОНИЈА
БИТОЛА	ПЗУ БОЛЕСТИ НА УСТА И ЗАБИ
БИТОЛА	ПЗУ ВЕДЕНТ
БИТОЛА	ПЗУ ВИДРА - ДЕНТ
БИТОЛА	ПЗУ ДЕНТА-ДЕНТ
БИТОЛА	ПЗУ ДЕНТАЛДЕНТ
БИТОЛА	ПЗУ ДЕНТАЛИЈА
БИТОЛА	ПЗУ ДЕНТИНА
БИТОЛА	ПЗУ ДР ЈОЛЕВСКИ
БИТОЛА	ПЗУ ДР ЈУЛИЈАНА МИЈАЈЛОВИЌ
БИТОЛА	ПЗУ ДР ДИМИТАР НАУМОВСКИ
БИТОЛА	ПЗУ ДР ДРАГИЦА МИТРОВСКА
БИТОЛА	ПЗУ ДР ЕЛИЗАБЕТА КУЗМАНОВСКА
БИТОЛА	ПЗУ ДР ЛИДИЈА ЈАНУШЕВСКА
БИТОЛА	ПЗУ ДР НЕЧАКОВСКИ
БИТОЛА	ПЗУ ЕКСТРАДЕНТ
БИТОЛА	ПЗУ ЕЛИТЕ ДЕНТАЛ
БИТОЛА	ПЗУ ЕСТЕТА
БИТОЛА	ПЗУ ЗАРИДЕНТ
БИТОЛА	ПЗУ ЛЕПА ДЕНТ
БИТОЛА	ПЗУ ЛИДЕР ДЕНТ
БИТОЛА	ПЗУ ЛИЛИ – ДЕНТ
БИТОЛА	ПЗУ МАРИЈАНА ДЕНТ
БИТОЛА	ПЗУ МЕНА – ДЕНТ
БИТОЛА	ПЗУ МИ - ЈО ДЕНТ
БИТОЛА	ПЗУ МИЛЕВСКИ
БИТОЛА	ПЗУ МУЛТИДЕНТ
БИТОЛА	ПЗУ МУЛТИДЕНТ

БИТОЛА	ПЗУ НИКО МЕДИКА
БИТОЛА	ПЗУ НОВАЦИ С.НОВАЦИ
БИТОЛА	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЛЈУБО ДЕНТ
БИТОЛА	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КОЧО РАЦИН
БИТОЛА	ПЗУ ПРИМА ДЕНТИСТ
БИТОЛА	ПЗУ ПРОТО ДЕНТ
БИТОЛА	ПЗУ ПУЛПО - ДЕНТ
БИТОЛА	ПЗУ РУДНИК ДЕНТ
БИТОЛА	ПЗУ СВЕТИ ДЕНТ
БИТОЛА	ПЗУ СИГО-ДЕНТ
БИТОЛА	ПЗУ СТОМАДЕНТ
БИТОЛА	ПЗУ Т – ДЕНТ
БИТОЛА	ПЗУ ТАНЧЕВСКИ
БИТОЛА	ПЗУ ТЕА – ДЕНТ
БИТОЛА	ПЗУ ТЕРМОДЕНТ
БИТОЛА	ПЗУ ХРИ-МА-ДЕНТ
БИТОЛА	ПЗУ ХРИСТИНА - ДЕНТ
БИТОЛА	ПЗУ ЦЕНТАР - ДЕНТ
БИТОЛА	ПЗУ ШКОЛСКА И ОПШТА СТОМАТОЛОШКА АМБУЛАНТА
БИТОЛА	ПЗУ ДР ДИМИТАР НАУМОВСКИ
БИТОЛА	ПЗУ ХЕЛИОДЕНТ - ДР В.МИЛОШЕВСКИ
БИТОЛА	ПЗУ ВИВОДЕНТ
БИТОЛА	ПЗУ МЕРИ ДЕНТ
БИТОЛА	ПЗУ МИХАЈЛОВСКИ
БИТОЛА	ПЗУ ХЕЛИОДЕНТ - ДР В.МИЛОШЕВСКИ
БИТОЛА	ПЗУ АПОЛОНИЈА ДР ВИОЛЕТА САРЏОВСКА
БИТОЛА	ПЗУ БЕЛАДЕНТ
БИТОЛА	ПЗУ ДЕНТАЛ МЕДИКУС
БИТОЛА	ПЗУ ДР КУЗМАНОВСКИ
БИТОЛА	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КОЧО РАЦИН
БИТОЛА	ПЗУ МЕДЕЈА ДЕНТ
БИТОЛА	ПЗУ НЕОДЕНТ
БИТОЛА	ПЗУ ПРОДЕНТ
БИТОЛА	ПЗУ СТУДЕНТСКИ ДОМ
БИТОЛА	ПЗУ ТАЊА – ДЕНТ
БИТОЛА	ПЗУ ТРИ-ДЕНТ
БРОД	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА СИМЕСКИ ДР ЖАРКО
БРОД	ПЗУ ЈУГОДЕНТ
БРОД	ПЗУ ДР ИГНАТОВСКИ
БРОД	ПЗУ МБ ДЕНТ
ВАЛАНДОВО	ПЗУ АСПРА - ДЕНТ

ВАЛАНДОВО	ПЗУ ДР АЛЕКСАНДАР
ВАЛАНДОВО	ПЗУ КОЦЕВСКИ
ВАЛАНДОВО	ПЗУ САНИ-ДЕНТ
ВЕЛЕС	ПЗУ МЕДИКО- АБ
ВЕЛЕС	ПЗУ МА-БО-ДЕНТ
ВЕЛЕС	ПЗУ МЕДИКО- АБ
ВЕЛЕС	ПЗУ БИОДЕНТ
ВЕЛЕС	ПЗУ Д-Р ЦАНЕВСКИ
ВЕЛЕС	ПЗУ Д-Р ПЕТРОВ
ВЕЛЕС	ПЗУ ДЕНТ - А - МАК
ВЕЛЕС	ПЗУ ДЕНТИСТИКА
ВЕЛЕС	ПЗУ ДЕНТОМА
ВЕЛЕС	ПЗУ ДР ВЕРА ЃЕОРЃИЕВА
ВЕЛЕС	ПЗУ ДР ДЕБАРЛИЕВ
ВЕЛЕС	ПЗУ ДР ДРАГАН СТОЈКОВ
ВЕЛЕС	ПЗУ ДР КОЛЕ СИМОВ
ВЕЛЕС	ПЗУ ДР ПАНЧЕ ДЕБАРЛИЕВ
ВЕЛЕС	ПЗУ ЕМАИЛ
ВЕЛЕС	ПЗУ ЖАРА – ДЕНТ
ВЕЛЕС	ПЗУ ЗАБНА АМБУЛАНТА НОВА НАСЕЛБА
ВЕЛЕС	ПЗУ ЗАБНА ОРДИНАЦИЈА Д-Р СНЕЖАНА ТЕМЕЛКОВА
ВЕЛЕС	ПЗУ КАРИОДЕНТ
ВЕЛЕС	ПЗУ МАТИЈАН – 2
ВЕЛЕС	ПЗУ МЕГА – ДЕНТ
ВЕЛЕС	ПЗУ МЕГИ ДЕНТ
ВЕЛЕС	ПЗУ МЕДИКОДЕНТ
ВЕЛЕС	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО
ВЕЛЕС	ПЗУ САРА ДЕНТ
ВЕЛЕС	ПЗУ СТОМА
ВЕЛЕС	ПЗУ ШТЕФ – ДЕНТ
ВЕЛЕС	ПЗУ ШТЕФ – ДЕНТ
ВЕЛЕС	ПЗУ ЕСТЕТИК Д-Р MARTIN XAЦИ-NAУМОВ
ВЕЛЕС	ПЗО ТИНИ – ДЕНТ
ВЕЛЕС	ПЗУ ДЕНТО - НОВА - АН
ВЕЛЕС	ПЗУ ДР АНЃУШЕВА
ВЕЛЕС	ПЗУ ДР БЕТИ ДЕРВИШОВА
ВЕЛЕС	ПЗУ Д-Р БИЉАНА
ВЕЛЕС	ПЗУ ДР ГОРАН ЧОЛАКОВ
ВЕЛЕС	ПЗУ КОРОНА
ВИНИЦА	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ГОЦЕ ТОДОРОВ
ВИНИЦА	ПЗО ДР ЖАКЛИНА

ВИНИЦА	ПЗУ ДР БРАНКО ЃОРЃИЕВ
ВИНИЦА	ПЗУ ДР КИРЕ
ВИНИЦА	ПЗУ ДР ЛАЗАРОВА
ВИНИЦА	ПЗУ ДР НИКОЛОВА
ВИНИЦА	ПЗУ ДР ПАВЛОВСКА
ВИНИЦА	ПЗУ ДР. АЛЕКСАНДАР АТАНАСОВ
ВИНИЦА	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЧИПИДЕНТ
ВИНИЦА	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЧИПИДЕНТ
ВИНИЦА	ПЗУ СВ. КОЗМА И ДАМЈАН
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ ДР ТАЊА ШАПКАРОВА
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ БАБУНСКИ
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ ВЕ – ДЕНТИСТ
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ Д-Р ЈОВАНОВСКА
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ Д-Р СЛАВИЦА КОЦЕВА
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ Д-Р ШУТАРОВ
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ ДР ДИМИТАР АШИКОВ
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ ДР МАГДАЛЕНА ПОПОВА
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ ДР МАРИЈА КАРАНИКОЛОВА
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ ДР ПАЛАСКАРОВ ИЛИЈА
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ ДР СТОЈМЕНОВ
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ ДР ХИЛДА КОЛЕВА
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ КОРОНА ДЕНТАЛ
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ МИЛО – ДЕНТ
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ МИС-ДЕНТ
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ ОЛИВЕРА - ДЕНС
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ ДР БОРЧЕ ЧУГУНСКИ
ГОСТИВАР	ПЗУ ДЕНДИА ЕСТЕТИКА
ГОСТИВАР	ПЗУ ДЕНС ИМПАКТА
ГОСТИВАР	ПЗУ ПОРЦЕЛАН - ДЕНС
ГОСТИВАР	ПЗУ ХИПОКРАТ
ГОСТИВАР	ПЗУ А - Р ДЕНТАЛ
ГОСТИВАР	ПЗУ АС ДЕНТ
ГОСТИВАР	ПЗУ ВИВА ДЕНТ
ГОСТИВАР	ПЗУ ВИТА - ДЕНТАЛ
ГОСТИВАР	ПЗУ Д-Р ГАШИ
ГОСТИВАР	ПЗУ Д-Р СРЕТЕН
ГОСТИВАР	ПЗУ Д-Р ФЛОРИН
ГОСТИВАР	ПЗУ ДЕНДИА – Б
ГОСТИВАР	ПЗУ ДЕНТ - А - МЕНТ
ГОСТИВАР	ПЗУ ДЕНТ-САН
ГОСТИВАР	ПЗУ ДЕНТАЛ

ГОСТИВАР	ПЗУ ДЕНТИЦИЈА - АРТ
ГОСТИВАР	ПЗУ ДЕНТО ДЕНТ
ГОСТИВАР	ПЗУ ДР ГАЈУР ШАБАНИ
ГОСТИВАР	ПЗУ ДР МЕНСУР
ГОСТИВАР	ПЗУ ДР НЕДИМ КАСО
ГОСТИВАР	ПЗУ ЕЉИТЕ ДЕНТ
ГОСТИВАР	ПЗУ ЕДЕНТА
ГОСТИВАР	ПЗУ ЕС – ДЕНТ
ГОСТИВАР	ПЗУ ЕСТЕТИК-ДЕНТ
ГОСТИВАР	ПЗУ ЕСТЕТИКА НАТУРАЛЕ
ГОСТИВАР	ПЗУ ЕУ – ДЕНТ
ГОСТИВАР	ПЗУ ЗЕА – ДЕНТ
ГОСТИВАР	ПЗУ ЛЕГЕ АРТИС
ГОСТИВАР	ПЗУ МЕЈ-ДЕНТ
ГОСТИВАР	ПЗУ ПЛАТИНА-ДЕНТ
ГОСТИВАР	ПЗУ ПОРЦЕЛАН ДЕНТ
ГОСТИВАР	ПЗУ ПРИМА - ДЕНТА МС
ГОСТИВАР	ПЗУ ПРИМА - ДЕНТАЛ
ГОСТИВАР	ПЗУ ПРОДЕНТАЛ
ГОСТИВАР	ПЗУ ХЕРА
ГОСТИВАР	ПЗУ ЈЕТОН СЕЛИМИ
ГОСТИВАР	ПЗУ ПРЕВЕНТИВА ДЕНТАЛ
ГОСТИВАР	ПЗУ ДР БАШКИМ ИСМАИЛИ
ГОСТИВАР	ПЗУ Д-Р РЕФЕТ АБАЗИ
ГОСТИВАР	ПЗУ ЛЕГЕ АРТИС -ОРТОДЕНТ
ГОСТИВАР	ПЗУ ПРОТЕКТ-ДЕНТ
ГОСТИВАР	ПЗУ ФЛОРИМ ШИШКО
ДЕБАР	ПЗО СТОМАТОЛОГ - З.С.
ДЕБАР	ПЗУ АРБ-ДЕНТ
ДЕБАР	ПЗУ ЗДРАВЈЕ-ДЕНТ
ДЕБАР	ПЗУ ТЕУТА
ДЕБАР	ПЗУ ТИРОН-ДЕНТ
ДЕБАР	ПЗУ МЕДИ-ДЕНТ
ДЕБАР	ПЗУ МЕЛА ДЕНТ
ДЕБАР	ПЗО БЕЛ БЕК ДЕНТ
ДЕБАР	ПЗУ МИС – ДЕНТ
ДЕБАР	ПЗУ РЕДЕНТ
ДЕЛЧЕВО	ПЗУ ДЕМЕТРА ДЕНТ
ДЕЛЧЕВО	ПЗУ ДР ЈАГОТКА ПЕТРОВСКА
ДЕЛЧЕВО	ПЗУ ДР ВАНЧО
ДЕЛЧЕВО	ПЗУ ДР ДУЛЕ

ДЕЛЧЕВО	ПЗУ ДР МАЛЕШЕВСКИ
ДЕЛЧЕВО	ПЗУ ЕЛИДЕНТ
ДЕЛЧЕВО	ПЗУ МАРИЈА ДЕНТ
ДЕЛЧЕВО	ПЗУ ВИТАДЕНТ
ДЕЛЧЕВО	ПЗУ ЈОДИ
ДЕЛЧЕВО	ПЗУ СТОМАТОЛОГ Д-Р ЗДРАВКО
ДЕМИР ХИСАР	ПЗУ ДР ТОМЕВСКА
ДЕМИР ХИСАР	ПЗУ ДЕНТИНА
КАВАДАРЦИ	ПЗУ ДИМОВ - ДЕНТ
КАВАДАРЦИ	ПЗУ ДАНИЕЛА ДЕНТ
КАВАДАРЦИ	ПЗУ АЛ-ДЕНТ
КАВАДАРЦИ	ПЗУ АПОЛОНИЈА - ДЕНТ
КАВАДАРЦИ	ПЗУ АРС – ДЕНТ
КАВАДАРЦИ	ПЗУ ДЕТАЛ ДЕНТ
КАВАДАРЦИ	ПЗУ ДИСТ – ДЕНТ
КАВАДАРЦИ	ПЗУ ДР АНДОВА
КАВАДАРЦИ	ПЗУ ДР ГАЛЕВ
КАВАДАРЦИ	ПЗУ ДР ДАНИЦА ЈОВАНОВА
КАВАДАРЦИ	ПЗУ ИВАДЕНТ
КАВАДАРЦИ	ПЗУ КАПИТЕЛ ДЕНТ
КАВАДАРЦИ	ПЗУ КОЛИ – ДЕНТ
КАВАДАРЦИ	ПЗУ МАГИ – ДЕНТ
КАВАДАРЦИ	ПЗУ МАКСИДЕНТ
КАВАДАРЦИ	ПЗУ НЕА-ДЕНТ
КАВАДАРЦИ	ПЗУ НИ-ДЕНТ
КАВАДАРЦИ	ПЗУ ОРТОДЕНТ – М
КАВАДАРЦИ	ПЗУ ПАРОДОНТ
КАВАДАРЦИ	ПЗУ ПОЛИ-ДЕНТ
КАВАДАРЦИ	ПЗУ ФИНЕСА ДЕНТ
КАВАДАРЦИ	ПЗУ ФУЦИ ДЕНТ
КАВАДАРЦИ	ПЗУ ЕКСКЛУЗИВ-ДЕНТ
КАВАДАРЦИ	ПЗУ АЛЕКСАНДАР - ДЕНТ
КАВАДАРЦИ	ПЗУ НЕНА-ДЕНТ
КИЧЕВО	ПЗУ ЈЕ - ФА ДЕНТ
КИЧЕВО	ПЗУ БЕГОДЕНТ
КИЧЕВО	ПЗУ Д-Р РАБИЈЕ ЕЛЕЗИ - ИБРАИМИ
КИЧЕВО	ПЗУ ДАРДАН - ДЕНТ
КИЧЕВО	ПЗУ ДЕНС
КИЧЕВО	ПЗУ ДЕНТИВА
КИЧЕВО	ПЗУ ДР ЏИНИ
КИЧЕВО	ПЗУ ДР БЛАЖЕ

КИЧЕВО	ПЗУ ДР ИРЕНА - ДЕНТ
КИЧЕВО	ПЗУ ДР ЛЕПА ГАВРИЛОСКА
КИЧЕВО	ПЗУ ДР МАЈА ДИМИТРИЕСКА
КИЧЕВО	ПЗУ ДР МИРА ИЛИЈОСКА
КИЧЕВО	ПЗУ КРАЈКОДЕНТ - Б
КИЧЕВО	ПЗУ ОРТОДЕНТ - СЛ
КИЧЕВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПАРАДИЗО
КИЧЕВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПАРАДИЗО
КИЧЕВО	ПЗУ С - С ДЕНТ
КИЧЕВО	ПЗУ МЕЗОДЕНТ
КИЧЕВО	ПЗУ ЕРА – ДЕНТ
КОЧАНИ	ПЗУ ЈО-ДЕНТ
КОЧАНИ	ПЗУ БИ – ДЕНТ
КОЧАНИ	ПЗУ ВИВАДЕНТ
КОЧАНИ	ПЗУ Д-Р САШО ПАНОВ
КОЧАНИ	ПЗУ ДАРЕ - ДЕНТ ДР ВАЛЕНТИНА
КОЧАНИ	ПЗУ ДЕНТАЛИЈА
КОЧАНИ	ПЗУ ДР ЗОРАН
КОЧАНИ	ПЗУ ДР ЛИЛЈАНА БУМБАРЕВСКА
КОЧАНИ	ПЗУ ДР МИМИЦА АРСОВСКА
КОЧАНИ	ПЗУ ДР СУЗАНА КУЗМАНОВА
КОЧАНИ	ПЗУ ЖИВА ДЕНТ - ДР ЖИВКА
КОЧАНИ	ПЗУ ИРИС - ДЕНТ ДР МИТКО
КОЧАНИ	ПЗУ МЕДИКО
КОЧАНИ	ПЗУ МИКИ – ДЕНТ
КОЧАНИ	ПЗУ НИГОНА-ДЕНТ
КОЧАНИ	ПЗУ НОВА ДЕНТ
КОЧАНИ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА СТОМА-ДЕНТ-ДР МЕНЧЕ
КОЧАНИ	ПЗУ ПРО – ДЕНТ
КОЧАНИ	ПЗУ ДР ЕКИ
КОЧАНИ	ПЗУ ДР АНЧЕ ЃОРЃИЕВ
КОЧАНИ	ПЗУ СА-МА
КРАТОВО	ПЗУ Д-Р АРИТОНОВ
КРАТОВО	ПЗУ ДР ЖАКЛИНА МИТЕВСКА
КРАТОВО	ПЗУ МИРА – ДЕНТ
КРАТОВО	ПЗУ ВИВА – ДЕНТ
КРИВА ПАЛАНКА	ПЗУ БИСЕ-ДЕНТ
КРИВА ПАЛАНКА	ПЗУ ГОКО ДЕНТ

КРИВА ПАЛАНКА	ПЗУ ДР ГОРДАНА ПАВЛОВСКА
КРИВА ПАЛАНКА	ПЗУ ДР ЕДИТА
КРИВА ПАЛАНКА	ПЗУ ДР ОЛГИЦА
КРИВА ПАЛАНКА	ПЗУ ЕУРОДЕНТ
КРУШЕВО	ПЗУ ВЛАДО
КРУШЕВО	ПЗУ ДР ЛУЛИ ПРЕШ
КРУШЕВО	ПЗУ КРУШЕВО ДЕНТ
КРУШЕВО	ПЗУ Д-Р ЈУЛИЈА ДЕНТ
КРУШЕВО	ПЗУ ДР СЛАВИЦА НАНЕ-ТАНА
КУМАНОВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ
КУМАНОВО	ПЗУ ЕМ - ДЕНТАЛ
КУМАНОВО	ПЗО ЈЕВЕАЉ - ДЕНТ
КУМАНОВО	ПЗО ДЕНТАЛ - Б
КУМАНОВО	ПЗУ ДР ЛИДИЈА
КУМАНОВО	ПЗУ МАРКОНИ - ДЕНТ
КУМАНОВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПЛИМАДЕНТ
КУМАНОВО	ПЗУ АР - ДЕНТ
КУМАНОВО	ПЗУ БЕЛЛО-ДЕНТ
КУМАНОВО	ПЗУ БЛИНА - ДЕНТ
КУМАНОВО	ПЗУ БЛУДЕНТ
КУМАНОВО	ПЗУ ГЕММИНИ-ДЕНТ
КУМАНОВО	ПЗУ Д-Р МЕТОДИ СТОЈАНОВ - ТОШЕ
КУМАНОВО	ПЗУ Д-Р НАТАЛИЈА
КУМАНОВО	ПЗУ ДЕНТА-МЕД
КУМАНОВО	ПЗУ ДЕНТАЛУКС
КУМАНОВО	ПЗУ ДЕНТИСТ
КУМАНОВО	ПЗУ ДЕНТИЦИЈА М-А
КУМАНОВО	ПЗУ ДР ЦЕМО
КУМАНОВО	ПЗУ ДР ИДРИЗ АЗЕМИ
КУМАНОВО	ПЗУ ДР ИРЕНА СТОЈКОВСКА
КУМАНОВО	ПЗУ ДР П. ЈОВАНОВСКА И ДР Љ. КУЗМАНОВСКА
КУМАНОВО	ПЗУ ДР СЛОБОДАН МИТРОВИЌ И ДР МИРЈАНА Б МИШЕВСКА
КУМАНОВО	ПЗУ ДР СОЊА
КУМАНОВО	ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ
КУМАНОВО	ПЗУ ДР ФУАТИ
КУМАНОВО	ПЗУ ЕКОДЕНТ

КУМАНОВО	ПЗУ ЗАФЕР - М
КУМАНОВО	ПЗУ ИМПЛАНТ - ДЕНТ
КУМАНОВО	ПЗУ КРУНА - ДЕНТ
КУМАНОВО	ПЗУ МЕИДА-ДЕНТ
КУМАНОВО	ПЗУ НАРТА ДЕНТ
КУМАНОВО	ПЗУ ОЛВИ
КУМАНОВО	ПЗУ ОРБИТ - ДЕНТ
КУМАНОВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЕЛИЗАБЕТА САРЕВСКА И ДР СУЗАНА ПАВЛОВСКА
КУМАНОВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЕЛИЗАБЕТА САРЕВСКА И ДР СУЗАНА ПАВЛОВСКА
КУМАНОВО	ПЗУ РИВА ДЕНТ
КУМАНОВО	ПЗУ РИДЕНТ
КУМАНОВО	ПЗУ ТЕХНО - ДЕНТ
КУМАНОВО	ПЗУ ДР ДРАГАН
КУМАНОВО	ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ
КУМАНОВО	ПЗУ КОРОНА-ДЕНТ
КУМАНОВО	ПЗУ ИЛКА - ДЕНТ
КУМАНОВО	ПЗУ БЛЕДЕНТ
КУМАНОВО	ПЗУ БЛЕНДИ - ДЕНТ
КУМАНОВО	ПЗУ ВИТАДЕНТ
КУМАНОВО	ПЗУ ДЕБИ ДЕНТ
КУМАНОВО	ПЗУ ДЕНТО-М
КУМАНОВО	ПЗУ ДР АЛЕКСАНДРА КАРАСКАКОВСКА
КУМАНОВО	ПЗУ ДР ИЛИНКА ДОНЕВА
КУМАНОВО	ПЗУ ДР ЉУБИЦА П. АРСОВСКА
КУМАНОВО	ПЗУ ДР МАРИЈАН ДЕНКОВСКИ
КУМАНОВО	ПЗУ ДР ОЛГИЦА А. ПЕТКОВСКА
КУМАНОВО	ПЗУ ДР СОЃА С. ТРЕНДАФИЛОВСКА
КУМАНОВО	ПЗУ ДР ФРОСИНА
КУМАНОВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПЛИМАДЕНТ
КУМАНОВО	ПЗУ РОЈАЛ - ДЕНТ
НЕГОТИНО	ПЗУ ДИ - ДЕНТ
НЕГОТИНО	ПЗУ ДР ДИМКОВСКИ
НЕГОТИНО	ПЗУ ДР СОКОЛОВ
НЕГОТИНО	ПЗУ ЕЛИТЕ - ДЕНТ
НЕГОТИНО	ПЗУ ПАСКОВ-ДЕНТ
НЕГОТИНО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЖАНА
НЕГОТИНО	ПЗУ ПРОДЕНТ
НЕГОТИНО	ПЗУ ПРОФ. КИРО АНДОНОВ
НЕГОТИНО	ПЗУ ВЕРО ДЕНТ

НЕГОТИНО	ПЗУ ДР КРСТЕ ЈОВАНОВ
НЕГОТИНО	ПЗУ ДР ПЕТАР ХРИСТОВ
НЕГОТИНО	ПЗУ НОНА
ОХРИД	ПЗУ ДР ЗОРЕ ПИПИЛЕВА
ОХРИД	ПЗУ БМЈ
ОХРИД	ПЗУ ПРАКТИКЕР ДЕНТ
ОХРИД	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Т - Т ДЕНТ
ОХРИД	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Т - Т ДЕНТ
ОХРИД	ПЗУ АЛЕКС ДЕНТ
ОХРИД	ПЗУ БМЈ
ОХРИД	ПЗУ ВОСКА - ДЕНТ
ОХРИД	ПЗУ Д-Р АЛЕКСАНДАР СОВКОВСКИ
ОХРИД	ПЗУ Д-Р МИЦЕСКИ
ОХРИД	ПЗУ ДЕНТАЛ ПРОТЕКТ
ОХРИД	ПЗУ ДЕНТИСТ
ОХРИД	ПЗУ ДЕНТО МЕДИКА
ОХРИД	ПЗУ ДР ЈОВАНОВСКИ ИГОР
ОХРИД	ПЗУ ДР АНИТА Г.ЦВЕТАНОСКА
ОХРИД	ПЗУ ДР ВЕЉО РАТКУШИНОСКИ
ОХРИД	ПЗУ ДР ВЕСНА КИЧЕЕЦ И ДР ЈЕЛЕНА КРЕЧО
ОХРИД	ПЗУ ДР ГОРДАНА СКЕПАРОВСКА
ОХРИД	ПЗУ ДР ИЛИЈА МИЛЕСКИ
ОХРИД	ПЗУ ДР Л.ТРПЕСКА И ДР Г.ВОДЕНИЧАРОВСКА
ОХРИД	ПЗУ ДР ЛАСОВСКИ БЕБИ
ОХРИД	ПЗУ ДР ЛИДИЈА ТРАЈЧЕСКА И ДР ТАМАРА МАЛЕНКО
ОХРИД	ПЗУ ДР МАЛЕНКОВ
ОХРИД	ПЗУ ДР НАУМОВСКА ИВОНА
ОХРИД	ПЗУ ДР НАУМЧЕ МИЦЕСКИ И ДР НИКОЛА МАЛОВЧЕВ
ОХРИД	ПЗУ ДР НИКОЛА МАЛОВЧЕВ
ОХРИД	ПЗУ ДР ШУТАРОСКИ
ОХРИД	ПЗУ ЕСПЕ - ДЕНТ
ОХРИД	ПЗУ ЕТАДЕНТ
ОХРИД	ПЗУ КОТЕЛИ -ДЕНТ
ОХРИД	ПЗУ ЛИЛЈАНА ИВАНОВСКА
ОХРИД	ПЗУ ЛИХНИДА ДЕНТ
ОХРИД	ПЗУ ПОПОСКИ
ОХРИД	ПЗУ ПРИМА ПОЛИДЕНТ
ОХРИД	ПЗУ УНИВЕРЗАЛ ДЕНТ
ОХРИД	ПОЛИКЛИНИКА КОЛЕВСКИ
ОХРИД	ПЗУ КАТЕРИНА АЛАЧКОСКА
ОХРИД	ПЗУ БАТО - ДЕНТ

ОХРИД	ПЗУ ДР БАТКОСКИ
ОХРИД	ПЗУ ДР ЦЕЛАКОСКИ
ОХРИД	ПЗУ ДЕНТАЛ-МЕД
ОХРИД	ПЗУ Д-Р НЕЛОСКИ
ОХРИД	ПЗУ ШОРКО-ДЕНТ
ОХРИД	ПЗУ ДР МАРИЈА ГРОЗДАНОСКА
ПРИЛЕП	ПЗУ ДР ГОЦАЛЕСКИ
ПРИЛЕП	ПЗУ ЗЕРОСКИ
ПРИЛЕП	ПЗУ Д-Р КАТЕРИНА - ДА
ПРИЛЕП	ПЗУ ДР ВИОЛЕТА ЃОРЃИОСКА
ПРИЛЕП	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА
ПРИЛЕП	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРОМЕДИКА
ПРИЛЕП	ПЗУ ХРИСТОДУЛА
ПРИЛЕП	ПЗУ АДЕЛА ДЕНТИЦИЈА
ПРИЛЕП	ПЗУ АНИМА 2007
ПРИЛЕП	ПЗУ БЕЛА
ПРИЛЕП	ПЗУ БЕЛИ ДЕНТ-АНЕ
ПРИЛЕП	ПЗУ БО - БИ ДЕНТ
ПРИЛЕП	ПЗУ ВАЛЕОДЕНТ
ПРИЛЕП	ПЗУ ВИВАДЕНТ
ПРИЛЕП	ПЗУ ВИТА-ДЕНТ
ПРИЛЕП	ПЗУ ГРИФОН
ПРИЛЕП	ПЗУ Д-Р МИЛЕНА
ПРИЛЕП	ПЗУ Д-Р ПАНДЕ
ПРИЛЕП	ПЗУ ДЕЛФИ ДЕНТ
ПРИЛЕП	ПЗУ ДЕНТА ЛЕК
ПРИЛЕП	ПЗУ ДЕНТАЛУКС
ПРИЛЕП	ПЗУ ДЕНТИКА - Д
ПРИЛЕП	ПЗУ ДР БИЉАНА
ПРИЛЕП	ПЗУ ДР КЕМАЛ ХУСЕИНОСКИ
ПРИЛЕП	ПЗУ ДР КОНЕСКИ
ПРИЛЕП	ПЗУ ДР МАВРОСКА
ПРИЛЕП	ПЗУ ДР ПЕТАР ЈАНКОСКИ
ПРИЛЕП	ПЗУ ДР ПЕЦЕ ПЕТРЕСКИ
ПРИЛЕП	ПЗУ ДР РИСТЕСКИ
ПРИЛЕП	ПЗУ ЕКСТРА - ДЕНТ
ПРИЛЕП	ПЗУ КРИСТАЛ ДЕНТ
ПРИЛЕП	ПЗУ ЛАКИ - ДЕНТ
ПРИЛЕП	ПЗУ МАЈА-ДЕНТ
ПРИЛЕП	ПЗУ МАКСИМА ДЕНТАЛ
ПРИЛЕП	ПЗУ МАРУЛЕЦ

ПРИЛЕП	ПЗУ МЕДИКУС
ПРИЛЕП	ПЗУ МЕДИКУС
ПРИЛЕП	ПЗУ МИТКО ДЕНТ
ПРИЛЕП	ПЗУ ПОЖАРНА
ПРИЛЕП	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ДАНИЛОВИ
ПРИЛЕП	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР КАРАЏОСКИ
ПРИЛЕП	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР КАРАЏОСКИ
ПРИЛЕП	ПЗУ ПРОДЕНТ
ПРИЛЕП	ПЗУ С.И.-ДЕНТ
ПРИЛЕП	ПЗУ СИМ ДЕНТАЛ
ПРИЛЕП	ПЗУ ТУТ - КОМ - ДЕНТ
ПРИЛЕП	ПЗУ ФИБИВАЛ - ДЕНТ
ПРИЛЕП	ПЗУ ФУЦИ - ДЕНТ
ПРИЛЕП	ПЗУ ХЕЛИО - ДЕНТ
ПРИЛЕП	ПЗУ ДР КЕМАЛ ХУСЕИНОСКИ
ПРИЛЕП	ПЗУ ХАРИЗМА - 61
ПРИЛЕП	ПЗУ ДЕНТАЛМЕД-ДЕНТ
ПРИЛЕП	ПЗУ БИСЕР
ПРИЛЕП	ПЗУ Д-Р ЈОВАНОСКИ
ПРИЛЕП	ПЗУ ДР МИРОСЛАВ АНДРЕЕСКИ
ПРИЛЕП	ПЗУ ДР РИСТО БИКОВСКИ
ПРИЛЕП	ПЗУ ДЕНТАЛ - АРТ
ПРИЛЕП	ПЗУ ДР ГОРАН ПАЦАНОСКИ
ПРИЛЕП	ПЗУ ДР САВЕСКИ
ПРИЛЕП	ПЗУ ДУОДЕНТ
ПРИЛЕП	ПЗУ ЕНДОДОНТ - 59
ПРИЛЕП	ПЗУ МАКЕДОНИЈА
ПРИЛЕП	ПЗУ ПРОДЕНТ
ПРОБИШТИП	ПЗУ ПРОБИ-ДЕНТ
ПРОБИШТИП	ПЗУ ХЕЛИ-ДЕНТ
ПРОБИШТИП	ПЗУ ГАГО - ДЕНТ
ПРОБИШТИП	ПЗУ ДЕНТИС-МЕДИКА-Ц.Д.
ПРОБИШТИП	ПЗУ ДР БЛАГОЈА МОЈАНОСКИ
ПРОБИШТИП	ПЗУ МАЈА-ДЕНТ
ПРОБИШТИП	ПЗУ СТОМАДЕНТ
ПРОБИШТИП	ПЗУ МБС - ДЕНТ
РАДОВИШ	ПЗУ ВИТАДЕНТАЛ
РАДОВИШ	ПЗУ Д-Р ВЕЛКОВИ
РАДОВИШ	ПЗУ ДЕНТА ЛУКС
РАДОВИШ	ПЗУ ДЕНТИНОКС
РАДОВИШ	ПЗУ ДР МИЛИЦА

РАДОВИШ	ПЗУ ДЕНТАЛ
РАДОВИШ	ПЗУ ДР БОРИС СТОЈАНОВ
РЕСЕН	ПЗУ М & М ДЕНТ
РЕСЕН	ПЗУ БИСЕР ДЕНТ
РЕСЕН	ПЗУ ДИ-МА ДЕНТ
РЕСЕН	ПЗУ ДР ЕМИЦА
РЕСЕН	ПЗУ ДР ЛИЛЈАНА И ДР ОРЦЕ
РЕСЕН	ПЗУ ДР СЛАВИЦА ЕЛЕНЧЕВСКА
РЕСЕН	ПЗУ КА - ДЕНТ
РЕСЕН	ПЗУ ЛИЛЕ ДЕНТ
РЕСЕН	ПЗУ ОРТО - ДЕНТ
РЕСЕН	ПЗУ ДР ЖИВАГО
РЕСЕН	ПЗУ ДР ЃОКО
СВЕТИ НИКОЛЕ	ПЗУ ЕУРО ДЕНТ
СВЕТИ НИКОЛЕ	ПЗУ МЕДИ - ДЕНТ
СВЕТИ НИКОЛЕ	ПЗУ ОРИОН - ДЕНТ
СВЕТИ НИКОЛЕ	ПЗУ РОЈАЛ - ДЕНТ
СВЕТИ НИКОЛЕ	ПЗУ ЛИ-30-ДЕНТ
СВЕТИ НИКОЛЕ	ПЗУ ДЕНТО ПАЛМА
СКОПЈЕ	ПЗУ ВИТА - ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДЕНТАЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ-ДЕЈАНОСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР.ТАНА-ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ИВОДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ К - А ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ФИЛИП КЛИНЧЕВ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ДОЈЧИНОСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДЕНТА-ВИ
СКОПЈЕ	ПЗУ З. О. ОЛИВЕР ДОНЕВ ДР НА СТОМАТОЛОГИЈА
СКОПЈЕ	ПЗУ ПРИМ.ДР НАУМ К.ПАШОСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ БИСЕРИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ВЕСНА-ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ВИЛДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР БЛАГОЈ ПАВЛЕВСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ТРПЧЕСКИ ЈУГОСЛАВ
СКОПЈЕ	ПЗУ МЕДИ-ЦЕНТАР
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР РАДОВАН ЃОРЃИОСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ РАЛИС
СКОПЈЕ	ПЗУ РЕМИ - ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ХАМЗА ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ЦРНИЧЕ

СКОПЈЕ	ПЗУ 02 ДЕНТАЛ
СКОПЈЕ	ПЗУ 11-ОКТОМВРИ
СКОПЈЕ	ПЗУ АВИЦЕНА
СКОПЈЕ	ПЗУ АК-ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ АЛБА-ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ АЛФА-ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ АНИ - ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ АРДЕНТ - ДС
СКОПЈЕ	ПЗУ АРСО -ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ БЈУТИ ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ БЕЛА-ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ БЕЛЛАДОННА ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ БЕТИ ДЕНТИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ БИА ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ БИМЕД
СКОПЈЕ	ПЗУ БИОДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ БИТ ПАЗАР
СКОПЈЕ	ПЗУ БОЖИНОСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ БУКУРЕШТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ВЕНУС
СКОПЈЕ	ПЗУ ГЛИГОРДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ГОЈА - ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ГОЈА ПРИМА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р БИТРАКОВ
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ЕВТИМОВА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ЕЛИЗАБЕТА БОЈКОВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ЕФРЕМ ТРПКОВ
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р КАМЧЕВА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р СВЕТИСЛАВ ЛУКАНОСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА ИЛИЕВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА ТОФИЛОСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р СТОЈАНОВСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ТОПУЗОСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ТРАЈАНОВСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р. АЛЕКСАНДАР
СКОПЈЕ	ПЗУ ДЕНТ АРТИС
СКОПЈЕ	ПЗУ ДЕНТ ТХАЛИА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДЕНТ-АРТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДЕНТАЛ - М
СКОПЈЕ	ПЗУ ДЕНТАЛ - ПЛУС
СКОПЈЕ	ПЗУ ДЕНТАЛ ВБЕС

СКОПЈЕ	ПЗУ ДЕНТАЛ МЕДИКА ГЈ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДЕНТАЛ ПРОТЕТИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДЕНТАЛЕК
СКОПЈЕ	ПЗУ ДЕНТАЛИКА ПРО
СКОПЈЕ	ПЗУ ДЕНТИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДЕНТИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДЕНТИКА - Ј
СКОПЈЕ	ПЗУ ДЕНТИКА - НАНЧЕВ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДЕНТИКО
СКОПЈЕ	ПЗУ ДЕНТИН
СКОПЈЕ	ПЗУ ДЕНТИНА - Д
СКОПЈЕ	ПЗУ ДЕНТИНО
СКОПЈЕ	ПЗУ ДЕНТИССИМО
СКОПЈЕ	ПЗУ ДЕНТИЦИЈА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДЕНТО - МЕДИА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДЕНТОМЕД-М
СКОПЈЕ	ПЗУ ДОЦ. ДР МАРГАРИТА ПАШОСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР АНГЕЛИНА МАЛИНСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР САЛТАМАРСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР Ѓ.ИВАНОВСКИ И ДР Б.ЧЕШИНОВСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ЈАДРАНКА НЕДЕЛКОВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ЈАНЕВ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР А. СМИЛЕВСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР АЛЕКСАНДАР ЧОКОВ И ДР АФРОДИТА МАЛЕНКОВА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР БАБАМОВА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР БЛАГА ПЕТРОВИЌ - БЛАГА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР БОРЧЕ ПОПОВ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР БРАНИСЛАВ ГАГОСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ВАСИЛ МАНЕВ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ВЕСНА НИКОЛОВА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ГОРАН
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ГРИЖУ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ДОЛГОСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ДРАГИЦА ПАВЛОВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ЕЛИЗАБЕТА ЦАЈКОВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ЗОРАН СОЛЕВ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ИВАН МАНУШЕВ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ИВАН СЕВРИЕВ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ИВИЦА ЛУКАНОСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР КОСТАДИНКА МИСОВСКА

СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ЛИЉАНА АТАНАСОВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ЛИДИЈА И ДР БЕТИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР МАРИЈА - М
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР МИЛА ЈАМАКОСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР МИРКО МИХАЈЛОВСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР МИТКО ЃОРЃЕВ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР МИТКО ФРАНГОВ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР НАДА СЕКУЛОВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР НАНЕВСКА - ДР ВЛАШКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР НАТАЛИЈА РИСТЕСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР НИНА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ПЕРО И ДР БЕТИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР РОЗА АТАНАСОСКА-НАЧОВА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ТАТЈАНА КИРОВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ТАШЕВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДРИТА-ДЕНТ ИЗЕТ ИСМАИЛИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДУОПРОДЕНТАЛ
СКОПЈЕ	ПЗУ ЕКО ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ЕМ - ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ЗАБОЛЕК
СКОПЈЕ	ПЗУ ЗДРАВ - ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ЗЕМ ЗЕМ
СКОПЈЕ	ПЗУ ИВЕ - ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ИДАДИЈА
СКОПЈЕ	ПЗУ ИЗОДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ИСКРА - ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ КОЗЛЕ
СКОПЈЕ	ПЗУ КОМЕРЦ - ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ КОРЧА ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ЛЕНИ-ТАМ
СКОПЈЕ	ПЗУ ЛИДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ЛИДИЈА ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ЛИНЕА ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ЛИРИЈА- ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ЛИЧИНА
СКОПЈЕ	ПЗУ ЛОТУС ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ М-М ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ МАРГА - ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ МАРИКА ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ МЕДИКАЛ ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ МЕДОДЕНТ

СКОПЈЕ	ПЗУ МЕРИ - ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ МИШО-ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ МОЛАР ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ МОНОПОЛ
СКОПЈЕ	ПЗУ НЕОДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ НИКО - ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ НИКОЛ ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ НОРДИЈА
СКОПЈЕ	ПЗУ ОПТИМУМ ДЕНТАЛ
СКОПЈЕ	ПЗУ ОРБИС ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ОРДИНАЦИЈА 3
СКОПЈЕ	ПЗУ ПЕНИЦИЛИН МЕДИКАЛ
СКОПЈЕ	ПЗУ ПЕРЛА-БЛЕНД
СКОПЈЕ	ПЗУ ПЕТРО - МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДЕЛТАМЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДЕНТО-МЕДИКАЛ
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ИНТЕРГИН
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРОДЕНТА ДВА
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРОДЕНТА ДВА
СКОПЈЕ	ПЗУ ПРЕМИУМ - ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ПРИМАДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ПРИМАРИЈА
СКОПЈЕ	ПЗУ ПРОДЕНТИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ПРОТЕКТ ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ПУЉПА ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ПУЛПА
СКОПЈЕ	ПЗУ РИНОР ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ СЕРАФИМОВСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ СИГМА - ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ СКОПЈАНКА - СУПЕР ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ СПЕЦИЈАЛ ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ СТОМА
СКОПЈЕ	ПЗУ СТОМА СПЕЦИЈАЛ
СКОПЈЕ	ПЗУ ТАТЈАНА - ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ТЕХНОДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ТИМ ДЕНТАЛ
СКОПЈЕ	ПЗУ ТОДОР БУРНАЗОВСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ТРИ - ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ТРИ-ДЕНТ ДР. ЛИЛЈАНА ИВАНОВСКА

СКОПЈЕ	ПЗУ УНИВ.СТОМ.КЛ.ЦЕНТАР ПРОФ.Д-Р БОЈО АНДРЕСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ Ф - ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ФЈОЛА МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ФИЛАНИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ФИЛИП-ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ФИНАДЕНТ БС
СКОПЈЕ	ПЗУ ФОРТА-ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ХЕЛИОДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ХИГИН ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ЦЕГАЛ ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ЧАИР ДЕНТАЛ
СКОПЈЕ	ПЗУ ШЕРИ ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ШТРКОВИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ЕЛЕНА КАРОВА
СКОПЈЕ	ПЗУ ФИЛЕВСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ МАЈА - ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ Д&Д ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДЕНТА - ЕС
СКОПЈЕ	ПЗУ ДЕНТАЛЕНД ПЛУС
СКОПЈЕ	ПЗУ ФРАГАРИЈА
СКОПЈЕ	ПЗУ МИСВАК - ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ 32
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ВЕСЕЛИНКА ШАЛДЕВА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ВЕСНА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР КОВАЧЕВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР НИКОЛА ПАВЛОВ
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ПЕТИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ПЕШИНСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ДУКОВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ТАНА ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДУКИ-ЛЕК
СКОПЈЕ	ПЗУ ИВАДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ИРГОДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ЈАНКУЛОВСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ЛИСИЧЕ
СКОПЈЕ	ПЗУ ТЕРЕЗА
СКОПЈЕ	ПЗУ МАМА - ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ МЛИН БАЛКАН
СКОПЈЕ	ПЗУ ЗЕМ ЗЕМ
СКОПЈЕ	ПЗУ ТЕРАДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ТОНИ К - ДЕНТ

СКОПЈЕ	ПЗУ ФЕМИЛИ ДЕНТАЛ
СКОПЈЕ	ПЗУ ХАМИ-АКУ ДЕНТ
СКОПЈЕ	ПЗУ ЧАКАР
СКОПЈЕ	ПЗУ АРТ ДЕНТИН ФК
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р БРАНКО БОШКОВСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р Т.ЛУКАНОВСКИ-В.М.Т
СТРУГА	ПЗУ ЛЕГЕ АРТИС
СТРУГА	ПЗУ ДЕНТА ЛИФЕ
СТРУГА	ПЗУ ЃОРШЕСКИ
СТРУГА	ПЗУ ДЕНТАЛ
СТРУГА	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЃОРШЕСКИ
СТРУГА	ПЗУ ШУМЕНКОВСКИ
СТРУГА	ПЗУ АР - ДЕНТ
СТРУГА	ПЗУ АРБИ ДЕНТ
СТРУГА	ПЗУ БИО ДЕНТ
СТРУГА	ПЗУ ВЕДЕНТА
СТРУГА	ПЗУ ГО - ДЕНТ
СТРУГА	ПЗУ Д-Р МАРИНОСКИ
СТРУГА	ПЗУ Д-Р ЃОРЃИ КОЛОСКИ
СТРУГА	ПЗУ Д-Р АСЕН САВЕВ М - ДЕНТ
СТРУГА	ПЗУ ДЕНТИН - АПО
СТРУГА	ПЗУ ДИЗАЈН М ДЕНТ
СТРУГА	ПЗУ ДР ЕЛЕНА ПРЕНТОСКА
СТРУГА	ПЗУ ДР СТРЕЗОСКИ
СТРУГА	ПЗУ ДРИНИ ДЕНТ
СТРУГА	ПЗУ ДРИТА
СТРУГА	ПЗУ ЕСТЕТА - ДЕНТ
СТРУГА	ПЗУ ЕУРО ДЕНТ
СТРУГА	ПЗУ ИРИС ДЕНТ
СТРУГА	ПЗУ НОРА ДЕНТ
СТРУГА	ПЗУ ПЕРЛА-ДЕНТ
СТРУГА	ПЗУ Ш НДЕТИ
СТРУГА	ПЗУ ШАШКО ДЕНТ
СТРУГА	ПЗУ ДЕНТА НОВА
СТРУГА	ПЗУ ДЕНТАЛ АРТ
СТРУМИЦА	ПЗУ ЖАН
СТРУМИЦА	ПЗУ ДР ГУДИЦА МАЛИНОВА
СТРУМИЦА	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗОНКА ЈАНЕВСКА
СТРУМИЦА	ПЗУ А - ДЕНТ
СТРУМИЦА	ПЗУ АМИ
СТРУМИЦА	ПЗУ БАЛЦИЕВИ

СТРУМИЦА	ПЗУ ДЕНТАЛ
СТРУМИЦА	ПЗУ ДЕНТАЛ - М
СТРУМИЦА	ПЗУ ДЕНТИКА - 07
СТРУМИЦА	ПЗУ ДЕНТОМАК
СТРУМИЦА	ПЗУ ДР БИЛЈАНА ПРОДАНОВА
СТРУМИЦА	ПЗУ ДР ДАНИЕЛА БОНЕВА
СТРУМИЦА	ПЗУ ДР КИРИЛ МИТЕВ
СТРУМИЦА	ПЗУ ДР МАРИНА АБРАШЕВА
СТРУМИЦА	ПЗУ ДР МИТКО КУЗМАНОВСКИ
СТРУМИЦА	ПЗУ ДР МИТКО СТЕФКОВ И ДР ТАЊА ДОНЕВА
СТРУМИЦА	ПЗУ ДР ОРХИДЕА ХРИСТОВА
СТРУМИЦА	ПЗУ ДР РОКСАНА П. БОЖИНОВА
СТРУМИЦА	ПЗУ ДР ТАЊА П.ВАСИЛЕВА
СТРУМИЦА	ПЗУ ДР. ИЛИЈА СТОИЛОВ
СТРУМИЦА	ПЗУ ЕЛИТА
СТРУМИЦА	ПЗУ ЕЛИТА
СТРУМИЦА	ПЗУ ЕЛИТА ВАСИЛЕВИ
СТРУМИЦА	ПЗУ ЕНДОМАК
СТРУМИЦА	ПЗУ ЕСТЕТИК
СТРУМИЦА	ПЗУ ЗЕБЕКОВ
СТРУМИЦА	ПЗУ ИЗОДЕНТ
СТРУМИЦА	ПЗУ ЛИ - ДЕНТ
СТРУМИЦА	ПЗУ ЛИДИЈА
СТРУМИЦА	ПЗУ МАК - ДЕНТ
СТРУМИЦА	ПЗУ МЕД - ДЕНТ
СТРУМИЦА	ПЗУ МЕДИДЕНТ
СТРУМИЦА	ПЗУ МЕРИДЕНТ
СТРУМИЦА	ПЗУ МИТКО - ДЕНТ
СТРУМИЦА	ПЗУ НОВОДЕНТ
СТРУМИЦА	ПЗУ ПАЧООВА
СТРУМИЦА	ПЗУ ПРИМ. ДР БЛАГОЈ ЈАНЕВ
СТРУМИЦА	ПЗУ ПРИМА ДЕНТ КЧ
СТРУМИЦА	ПЗУ ПРОДЕНТА
СТРУМИЦА	ПЗУ Поликл. МедикоТехник Александар
СТРУМИЦА	ПЗУ РЕПАРО - ДЕНТ
СТРУМИЦА	ПЗУ СОФИЈА ДЕНТ
СТРУМИЦА	ПЗУ СТОМАДЕНТ
СТРУМИЦА	ПЗУ Т - Т ДЕНТ
СТРУМИЦА	ПЗУ Ц- Р ДЕНТ
СТРУМИЦА	ПЗУ ДЕНТ - АУРЕО
СТРУМИЦА	ПЗУ ДР ВАНЧО РИСТОВ

СТРУМИЦА	ПЗУ ДР ВЕРА ТОДОРОВА
СТРУМИЦА	ПЗУ ДР ГИГО ГРАМАТИКОВ
СТРУМИЦА	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ИНТЕР-ДЕНТ
СТРУМИЦА	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ИНТЕР-ДЕНТ
СТРУМИЦА	ПЗУ ПАРАДОНЦИУМ
СТРУМИЦА	ПЗУ ТИМОВИДЕНТ - 1
СТРУМИЦА	ПЗУ ПРОТЕТИКА АРТ-
СТРУМИЦА	ПЗУ ДЕНТАЛНА НАСМЕВКА-
ТЕТОВО	ПЗУ МАКЕДОН ДЕНТ
ТЕТОВО	ПЗУ МИРАНДА ДЕНТ
ТЕТОВО	ПЗУ НОВА ДЕНТАЛ
ТЕТОВО	ПЗУ ФЛОРЕНС
ТЕТОВО	ПЗУ ФЛОРЕНС
ТЕТОВО	ПЗУ АР - ДЕНТ
ТЕТОВО	ПЗУ АС -ДЕНТ
ТЕТОВО	ПЗУ БЉЕНАР-ДЕНТ
ТЕТОВО	ПЗУ БИО ДЕНТ
ТЕТОВО	ПЗУ БИОДЕНТ
ТЕТОВО	ПЗУ БЛУ-ДЕНТ
ТЕТОВО	ПЗУ В-ДЕНТАЛ
ТЕТОВО	ПЗУ ВИВА ДЕНТ
ТЕТОВО	ПЗУ ВИВАДЕНТ
ТЕТОВО	ПЗУ ВИТА - ДЕНТ
ТЕТОВО	ПЗУ ВИТА ДЕНТ
ТЕТОВО	ПЗУ Г - СТОМАТОЛОГИЈА
ТЕТОВО	ПЗУ ГАМА-ДЕНТ
ТЕТОВО	ПЗУ ГЗИМИ-ДЕНТ
ТЕТОВО	ПЗУ Д-Р ИГОР МИЛЕСКИ
ТЕТОВО	ПЗУ Д-Р МАРТА ПАНЧЕВСКА - СПАСОСКА
ТЕТОВО	ПЗУ ДЕА - ДЕНТ
ТЕТОВО	ПЗУ ДЕНТАЛ
ТЕТОВО	ПЗУ ДЕНТАЛ
ТЕТОВО	ПЗУ ДЕНТАЛ МЕДИКА - М
ТЕТОВО	ПЗУ ДЕНТИСТ
ТЕТОВО	ПЗУ ДР БЕТИ М.НАСТОВСКА
ТЕТОВО	ПЗУ ДР БОРКА ИДР ДИВНА
ТЕТОВО	ПЗУ ДР ВАНЧО - ВРАТНИЦА
ТЕТОВО	ПЗУ ДР ВАНЧО - ВРАТНИЦА
ТЕТОВО	ПЗУ ДР ЛИБУРН
ТЕТОВО	ПЗУ ДР НАЗМИ
ТЕТОВО	ПЗУ ДР СТЕФАНКА КОСТОВСКА

ТЕТОВО	ПЗУ ДР. НОРА & ДР. АРДИТ
ТЕТОВО	ПЗУ ДРИТА ДЕНТ
ТЕТОВО	ПЗУ ЕУРО ДЕНТ
ТЕТОВО	ПЗУ ЕУРОМЕДИКА
ТЕТОВО	ПЗУ КИ ДЕНТ
ТЕТОВО	ПЗУ МЕДИДЕНТ
ТЕТОВО	ПЗУ МИНАДЕНТ
ТЕТОВО	ПЗУ МУЈО - ДЕНТ ДООЕЛ
ТЕТОВО	ПЗУ НЕОДЕНТ
ТЕТОВО	ПЗУ ПАРАДОНТ-ДР ВИОЛЕТА
ТЕТОВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЉБА ДЕНТ
ТЕТОВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЉБА ДЕНТ
ТЕТОВО	ПЗУ ПРИМА - ДЕНТ
ТЕТОВО	ПЗУ ПРОДЕНТ
ТЕТОВО	ПЗУ РОНИ ДЕНТ
ТЕТОВО	ПЗУ САРА ДЕНТ
ТЕТОВО	ПЗУ СТЕФАНИ ДЕНТ
ТЕТОВО	ПЗУ СУПЕР ДЕНТ - 2
ТЕТОВО	ПЗУ СУПЕРДЕНТ Д-Р ЛУЈЗА
ТЕТОВО	ПЗУ ТЕ - ДЕНТ
ТЕТОВО	ПЗУ ТЕ - ДЕНТ
ТЕТОВО	ПЗУ УНИ - ДЕНТ
ТЕТОВО	ПЗУ ЦАРА ДЕНТ
ТЕТОВО	ПЗУ ШАРИ ДЕНТ
ТЕТОВО	ПЗУ ДЕНДИА
ТЕТОВО	ПЗУ ДЕНТАЛ - ЛМ
ТЕТОВО	ПЗУ ДЕНТАЛ - ЛМ
ТЕТОВО	ПЗУ ДЕНТОНА
ТЕТОВО	ПЗУ Д-Р БАЛИ
ТЕТОВО	ПЗУ ИНТЕРНИСТИКА
ШТИП	ПЗУ ДР ДЕНКОВ
ШТИП	ПЗУ ДР ЏИДРОВ
ШТИП	ПЗУ МЕТОДЕНТ
ШТИП	ПЗУ ОРТОДЕНТ
ШТИП	ПЗУ ПРИМ.ДР БЛАГОЈ НИКОВ
ШТИП	ПЗУ ПРО - ДЕНТ
ШТИП	ПЗУ АРТ-ДЕНТ
ШТИП	ПЗУ Д-Р ЉУПЧО МАРОЛОВ
ШТИП	ПЗУ Д-Р СТОЈЧА КРСТЕВСКИ
ШТИП	ПЗУ ДЕНТИЦИЈА
ШТИП	ПЗУ ДР ВАНЧО ТАНЕВ

ШТИП	ПЗУ ДР ДИМКОВ
ШТИП	ПЗУ ДР ДОНЕВСКИ СТОЈАН
ШТИП	ПЗУ ДР КИРИЛ МИЛЕВ
ШТИП	ПЗУ ДР ПЕТАР ТОПАЛОВ
ШТИП	ПЗУ ДР ШАКЛЕВ
ШТИП	ПЗУ МАКСИДЕНТ ДР МАКСИМОВСКИ
ШТИП	ПЗУ ОКЛУЗИЈА
ШТИП	ПЗУ ОРТОМЕДИКА - М
ШТИП	ПЗУ СУПЕР-ДЕНТ
ШТИП	ПЗУ АПОЛОНИЈА
ШТИП	ПЗУ ДЕНТАЛ МЕДИКА ДР ДЕЈАН ИВАНОВСКИ
ШТИП	ПЗУ Д-Р ДИМИТАР
ШТИП	ПЗУ ДР ТОДОР ЕФТИМОВ
БЕРОВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р КАПУШЕВСКИ
БИТОЛА	ПЗУ ПЛОДНОСТ
БИТОЛА	ПЗУ СВЕТА АНА
БИТОЛА	ПЗУ ДР КИРИЛ НАСТЕСКИ
БИТОЛА	ПЗУ БИЛЈАНА ТАЛЕВСКА
БИТОЛА	ПЗУ ГЕНЕЗИС
БИТОЛА	ПЗУ ГИНЕКО МЕДИКА
БИТОЛА	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА
ВАЛАНДОВО	ПЗУ Д-Р ГЕТОВ
ВЕЛЕС	ПЗУ ДИЈАГНОСТИКА ЛЕК
ВЕЛЕС	ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ
ВЕЛЕС	ПЗУ Д-Р СИНАДИНОВСКИ
ВЕЛЕС	ПЗУ Д-Р ПЕРКОВА
ВИНИЦА	ПЗУ Д-Р ВЛАДО ЈОВАНОВ
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ ПРОФЕМИНИС - М
ГЕВГЕЛИЈА	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ГИНЕКА-МЕД
ГОСТИВАР	ПЗУ ХЕРА
ГОСТИВАР	ПЗУ САНДРА МЕД
ГОСТИВАР	ПЗУ ГИНЕКО МЕД
ГОСТИВАР	ПЗУ ДР НАДА
ГОСТИВАР	ПЗУ БЛЕНДА МЕДИКА
ГОСТИВАР	ПЗУ ДР АНИФЕ
ДЕБАР	ПЗУ ВИТА-ГИН
ДЕБАР	ПЗУ ДАФИНА
ДЕЛЧЕВО	ПЗУ Д-Р АТАНАСОВ
ДЕЛЧЕВО	ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА
КАВАДАРЦИ	ПЗУ ВЕНУС
КАВАДАРЦИ	ПЗУ ГИНЕКОМЕДИКА

КАВАДАРЦИ	ПЗУ ДР КАТЕРИНА
КИЧЕВО	ПЗУ АСПАСИЈА-МЕДИКА
КИЧЕВО	ПЗУ Д-Р АФРДИТА-РАЦА
КИЧЕВО	ПЗУ Д-Р РИСТО КОЦЕВСКИ
КИЧЕВО	ПЗУ МАТЕ
КОЧАНИ	ПЗУ ГИНОМЕДИКА
КОЧАНИ	ПЗУ Д-Р СУЗАНА СЛИШКОВИЌ
КОЧАНИ	ПЗУ Д-Р САНДИЦА
КОЧАНИ	ПЗУ Д-Р КОСТАНДА
КРАТОВО	ПЗУ ДР КАКАШЕВСКИ
КРАТОВО	ПЗУ ДР КАКАШЕВСКИ
КРИВА ПАЛАНКА	ПЗУ Д-Р АЦО МЛАДЕНОВСКИ
КРИВА ПАЛАНКА	ПЗУ Д-Р ГОРАН МЛАДЕНОВСКИ
КУМАНОВО	ПЗУ ВИТА МЕДИКА
КУМАНОВО	ПЗУ ДР КЕЛЕШОВ
КУМАНОВО	ПЗУ ПОЛИКЛ.Д-Р БОЖИЧКОВИЌ ЛАБОРГИНОМЕДИКА
КУМАНОВО	ПЗУ ФЕМИБОНА
КУМАНОВО	ПЗУ ГИНОЛАБОР
КУМАНОВО	ПЗУ ДР СРЃАН
КУМАНОВО	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НИТИ
НЕГОТИНО	ПЗУ ПРИМАРИУС ДР БАЈАТОВ
ОХРИД	ПЗУ Д-Р ПЕЦАКОВ
ОХРИД	ПЗУ ОНКО - ГИНЕКОМЕДИКА
ОХРИД	ПЗУ ДР ЉУБЕН АЛЕКСИОСКИ
ОХРИД	ПЗУ ЗАХАРИЕВСКИ
ПРИЛЕП	ПЗУ СВЕТИ ПАНТЕЛЕЈМОН П.О.
ПРИЛЕП	ПЗУ ДР СТЕВАН ПЕТРЕСКИ
ПРИЛЕП	ПЗУ Д-Р ЕВГЕНИЈА
ПРИЛЕП	ПЗУ Д-Р СЛОБОДАНКА САВЕСКА
ПРИЛЕП	ПЗУ НОВ ЖИВОТ
ПРОБИШТИП	ПЗУ ЛАБОР
РАДОВИШ	ПЗУ Д-Р МЕТОДИ БЕЛУШКОВ
РАДОВИШ	ПЗУ ДР. РИСТОВА ВИОЛЕТА
РАДОВИШ	ПЗУ Д-Р ВАСКА КУКУТАНОВА
РАДОВИШ	ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА САМАРОВА
РЕСЕН	ПЗУ ДР МАГДАЛЕНА ПЕТКОВСКА-ЈОВАНОВСКА
РЕСЕН	ПЗУ ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР
СВЕТИ НИКОЛЕ	ПЗУ Д-Р НАДИЦА ГИНЕКО ФИЛИП С
СКОПЈЕ	ПЗУ ГИНЕА

СКОПЈЕ	ПЗУ ДОНА ГИН
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ЖАКЛИНА
СКОПЈЕ	ПЗУ МЕДИКА ПЛУС ДВА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р СТАМБОЛИЕВ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДИ-МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ГОРДАНА АН - ВИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ФЕМИНИ МЕДИКАЛ
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ДУШКО ФИЛИПОВСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ФИЛИП МАТЕВСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ГИНЕКО ФЛОРА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р БИТОЉАНУ
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ЗАФИРОВСКА Р.
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р СУЗАНА ОГНЕНОВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р Б. ВЕЛИЧКОВСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р ЦЕКОВА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ХАЌИЕВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р АЛЕКСАНДАР БЛАЖЕВСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ГИНЕКО МЕНСУРА
СКОПЈЕ	ПЗУ ЈАСМИНА
СКОПЈЕ	ПЗУ ГИНЕКА ДР ВЕСНА БЛАЖЕВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ГИНЕКО-С
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ЛЈУБО НЕШКОСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ЈОВКА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ЛАМБЕ КЛОПЧЕВСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ДИМИШКОВСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ЕМИЛИЈА ТРАЈКОВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР МИТАНОСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР НАДА НИКОЛОВСКА
СКОПЈЕ	ПЗУ КОРУНОСКИ-МВР
СКОПЈЕ	ПЗУ ЛЕГЕ АРТИС- АГНЕСА
СКОПЈЕ	ПЗУ НИКИ МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ ХИГИА
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ЛИЛЕ
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ЛОЖАНКОВСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ КАЛЧОВСКИ ПЕРО
СКОПЈЕ	ПЗУ Д-Р ЛОЖАНКОВСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ЦВЕТАНОВСКИ ТАСЕ
СКОПЈЕ	ПЗУ ПРОМЕДИКА ПРИМА
СКОПЈЕ	ПЗУ КРИСТЕЛА
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Н-НА
СКОПЈЕ	ПЗУ ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР

СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ДИМИТАР КАЦАРСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДР ЦВЕТКО ТРАЈКОВСКИ
СКОПЈЕ	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА
СКОПЈЕ	ПЗУ УРИМ
СКОПЈЕ	ПЗУ ДИНА 1
СТРУГА	ПЗУ ГИНЕКОС
СТРУГА	ПЗУ ПРЕВЕНТИВА
СТРУГА	ПЗУ Д-Р СЕЛМАН ЦАНОСКИ
СТРУГА	ПЗУ Д-Р ЈУЛИЈАНА КОЧОСКА ПЕШИНОСКА
СТРУГА	ПЗУ ДУО МЕДИКА
СТРУМИЦА	ПЗУ ГИНЕКА
СТРУМИЦА	ПЗУ МЕДИКА
СТРУМИЦА	ПЗУ ИВАНОВИ
ТЕТОВО	ПЗУ МЕДИПАЛ
ТЕТОВО	ПЗУ ВЛЕРА
ТЕТОВО	ПЗУ ДР ЈЕНИ
ТЕТОВО	ПЗУ ДР ВЕСНА
ТЕТОВО	ПЗУ ГИНЕКО-МЕДИКА Д-Р АБАЗ
ТЕТОВО	ПЗУ Д-Р РУЖДИ
ШТИП	ПЗУ ФЕМИНА
ШТИП	ПЗУ Д-Р ОГЃАН МИЦКОВ
ШТИП	ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА
ШТИП	ПЗУ Д-Р ВЛАТКО ДАНКОВ

Бр.41-4156/2
22 ноември 2012 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012147